



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издавање на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на опште-ствено кинтовалство 60802-603-1125

Петок, 13 октомври 1978

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XXXIV

Цена на овој број е 24 динари. — Претплата за 1978 година изнесува 150 динари. — Редакција: Улица Јована Ристика бр 1. Пошт. Факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-845; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

844.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ

Се прогласува Законот за склучување и извршување на меѓународните договори што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1978 година.

ПР бр. 691

3 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА СКУЧУВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ

I. Основни одредби

Член 1

Меѓународни договори склучуваат надлежните органи на федерацијата.

Член 2

Како меѓународен договор се смета договор што Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе го склучи во писмена форма со една или повеќе држави или со една или повеќе меѓународни организации, што е регулиран со меѓународното право.

Протоколи, записници и други пишани акти коишто, заради извршување на меѓународните договори, ги склучуваат органите овластени со тие договори, а со кои не се преземаат нови обврски (административни договори), не се сметаат, во смисла на овој закон, за меѓународни договори.

Член 3

За водење на преговори и за склучување на меѓународни договори одлучува Сојузниот извршен совет, во согласност со надворешната политика што ја утврдило Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Во извршувањето на работите од став 1 на овој член, Сојузниот извршен совет соработува со над-

лежните органи во републиките односно во автономните покраини и со други заинтересирани органи и организации.

Член 4

Сојузниот извршен совет поведува постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународни договори по сопствена иницијатива или на предлог од сојузните органи на управата односно од сојузните организации за прашањата од нивниот делокруг.

Сојузниот извршен совет е должен да поведе постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународни договори, во согласност со утврдната надворешна политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија:

- 1) по заклучок на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 2) на барање од Претседателот на Републиката односно од Претседателството на СФРЈ;
- 3) на барање од надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина;
- 4) на предлог од Сојузот на комунистите на Југославија, Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, како и на предлог од Уставниот суд на Југославија, Сојузниот суд и Стопанската комора на Југославија.

Член 5

Сојузните органи на управата и сојузните организации ќе му предложат на Сојузниот извршен совет да поведе постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународни договори, кога во вршењето на работите од својот делокруг ќе утврдат дека со други држави или со меѓународни организации треба да се уредат определени прашања.

Член 6

Иницијатива за поведување на постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународен договор можат да дадат организациите на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките и други општествени организации и здруженија на граѓаните.

Иницијативата се поднесува до Сојузниот извршен совет преку сојузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со меѓународниот договор.

Член 7

Кога надлежниот сојузен орган на управата ќе оцени дека иницијативата од член 6 на овој закон е оправдана, поднесува до Сојузниот извршен совет предлог за поведување на постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународен договор.

Ако органот од став 1 на овој член смета дека не треба да се прифати иницијативата од член 6 на овој закон, ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет и подносителот на иницијативата.

Во постапката за оценување на иницијативата од член 6 на овој закон надлежниот сојузен орган на управата е должен да прибави мислење од сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Член 8

Предлогот за поведување постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународен договор од чл. 5 и 7 на овој закон треба да содржи особено: уставен основ, оцена на состојбата на односите со односната странска држава или меѓународна организација; причини поради кои се предлага склучување на договор; основни прашања за кои ќе се водат преговори односно суштествени елементи што договорот треба да ги содржи и предлог-ставови на делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во врска со тие прашања; оцена на потребата од финансиски средства за извршување на договорот и начин на нивното обезбедување; ставови и мислење на заинтересираните органи за оправданоста за склучување на договор; нацрт-договор и други материјали што се однесуваат на преговорите; предлог на составот на делегацијата и претсметка на трошоците за работа на делегацијата.

Ако со склучување на меѓународен договор би настанала обврска за организација на здружен труд и за друга самоуправни организација или заедница, кон предлог-основата се прилага одлука од органот на управувањето со таа организација односно заедница за прифаќање на обврската.

Кон предлогот од став 1 на овој член се прилага и мислење на сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи за надворешнополитичката оцена на причините за склучување на договорот и мислење на сојузниот орган на управата надлежен за работите на законодавството дали предложените ставови се во согласност со Уставот на СФРЈ и со правниот систем на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 9

Предлог-основа за водење на преговори и за склучување на меѓународни договори во рамките на мешовитите комитети, одбори, комисии и други тела формирани врз основа на меѓународни договори, поднесува до Сојузниот извршен совет претседателот на југословенскиот дел на односното тело, во соработка со сојузниот орган на управата во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се разгледуваат.

Предлогот од став 1 на овој член содржи особено: оцена на состојбата на односите со односната странска држава или меѓународна организација; основни прашања за кои ќе се водат преговори, со предлог-ставови; предлог на составот на делегацијата и претсметка на трошоците за работа на делегацијата.

Постапката за утврдување на предлогот од став 1 на овој член, поднесување на извештај за водените преговори и одобрување на тие извештаји ја пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 10

Ако е во прашање водење на преговори и склучување на меѓународен договор што го ратификува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет, пред утврдувањето на предлог-основата за водење на преговори и за склучување на меѓународен договор, ќе побара мислење од надлежното тело на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во врска со прашањата што се уредуваат со меѓународниот договор.

Член 11

Кога Сојузниот извршен совет ќе ја утврди основата за водење на преговори и за склучување на меѓународни договори (во натамошниот текст: основата) ќе определи делегација за водење на преговорите и ќе одлучи за трошоците за работа на делегацијата.

Сојузниот извршен совет може, при утврдување на основата, да го овласти шефот на делегација на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да потпише меѓународен договор што е составен во согласност со основата.

Полномошно за водење на преговори и за потпишување на меѓународен договор издава старешината на сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Член 12

При склучување на меѓународни договори, чијшто текст се утврдува на јазиците на државите договорнички, рамноправно се употребуваат јазиците на народите на Југославија.

Сојузниот извршен совет донесува поблиски прописи за начинот на употребата на јазиците во постапката за склучување на меѓународни договори.

Член 13

Делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да прифати клаузула во меѓународен договор дека тој договор привремено ќе се применува пред неговото влегување во сила, само по посебно одобрение од Сојузниот извршен совет.

Член 14

Делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, определена за водење на преговори, не може во текот на преговорите да отстапува од начелните ставови утврдени во основата.

Ако во текот на преговорите другата страна не ги прифати начелните ставови утврдени во основата или предложи да се разгледуваат прашања за кои не се заземени ставови во основата, делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ќе побара нови ставови, а, по потреба, и ќе ги одложи преговорите.

Сојузниот извршен совет ќе ги утврди по итна постапка ставовите што во текот на преговорите ќе ги побара делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 15

По завршените преговори делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија поднесува до Сојузниот извршен совет извештај и, ако меѓународен договор не е потпишан, усогласен (парафиран) текст на тој договор.

Ако Сојузниот извршен совет оцени дека усогласениот текст на меѓународен договор е во согласност со утврдената основа, ќе определи лице кое ќе го потпише.

Ако во текот на преговорите текстот на меѓународен договор не бил усогласен поради тоа што не се прифатени ставовите на делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, делегацијата во извештајот од став 1 на овој член ќе ги наведе причините поради кои тој договор не е усогласен и ќе даде мислење и предлози за натамошно водење на преговорите.

Член 16

Делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно лицето определено за потпишување на меѓународен договор, во рок од 30 дена од денот кога преговорите се завршени, го доставува текстот на потпишаниот меѓународен договор со сета документација до сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Кон текстот на меѓународниот договор делегацијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во соработка со надлежниот сојузен

орган, поднесува до сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи нацрт на актот за ратификација, со образложение.

Член 17

Постапка за ратификација на меѓународен договор поведува сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Член 18

За размена на ратификационите инструменти, за депоирање на инструментите за ратификација на повеќестран меѓународен договор, за извршување на други со меѓународен договор определени дејствија, предвидени за известување на другата држава договорничка односно за влегување на договорот во сила, се грижи сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

Член 19

Актот за ратификација на меѓународен договор со текстот на тој договор и со прилозите кои се составен дел на договорот, се објавува во „Службен лист на СФРЈ“ најдоцна во рок од 30 дена.

Член 20

Ратификуваните меѓународни договори се евидентираат и се чуваат во сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

По исклучок, ратификуваните меѓународни договори со кои се уредува воено-економската и воено-техничката соработка се евидентираат и се чуваат во сојузниот орган на управата надлежен за народна одбрана.

Член 21

Одредбите на овој закон согласно се применуваат врз постапката за склучување на меѓународни договори на дипломатски конференции, мешовити меѓувладини тела, како и врз пристапувањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кон склучени повеќестрани меѓународни договори.

Член 22

Протоколите, записниците и други пишани акти од член 2 став 2 на овој закон се доставуваат до Сојузниот извршен совет заради запознавање и се евидентираат кај сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи.

II. Склучување на меѓународни договори со согласност на надлежните републички односно покраински органи

Член 23

Меѓународните договори кои бараат донесување на нови или измена на важечките републички односно покраински закони или од кои произлегуваат посебни обврски за една или повеќе републики или автономни покраини се склучуваат со согласност на надлежните републички односно покраински органи.

Член 24

Меѓународните договори со кои федерацијата презема кредитни или други обврски надвор од вкупните расходи предвидени во буџетот на федерацијата, или врз основа на кои е утврден уделот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во меѓународни фондови или во други кредитни установи, се склучуваат врз основа на сојузен закон усвоен за секој кредит одделно, со кој се уредуваат намените, средствата и начинот на отплаќување на кредитот односно намирување на усвоената обврска.

Член 25

Основата за водење на преговори и склучување на меѓународните договори од член 23 и 24 на овој

закон Сојузниот извршен совет ја утврдува во согласност со надлежните републички и покраински органи.

Член 26

Предлог-основата за склучување на меѓународни договори со кои федерацијата презема кредитни или други обврски надвор од вкупните расходи предвидени во буџетот на федерацијата и надвор од посебните овластувања предвидени во Уставот на СФРЈ или врз основа на кои се утврдува учеството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во меѓународни фондови или во други кредитни установи (како гарант, заемодавец, должник или емит), покрај податоците од член 8 на овој закон, треба да содржи: височина на обврската што ја презема федерацијата; услови и начин на давање односно отплаќување на кредитите; средства од кои ќе се даваат односно отплаќуваат кредитите и другите обврски на републиките и автономните покраини што за нив произлегуваат од меѓународен договор, како и доказ дека е обезбедено извршувањето на тие обврски.

Член 27

Ако надлежниот републички или покраински орган не даде согласност или стави забелешки на основата, Сојузниот извршен совет ја продолжува постапката за усогласување.

Ако не се постигне согласност за основата, Сојузниот извршен совет ќе го извести надлежниот орган на републиката односно на автономната покраина дека не е постигната согласност и дека поради тоа се запира натамошната постапка за утврдување на основата.

Ако не се постигне согласност за основата а Сојузниот извршен совет оцени дека заради остварување на утврдената надворешна политика на Социјалистичка Федеративна Република Југославија би требало да се поведе постапка за водење на преговори и за склучување на меѓународен договор ќе го извести за тоа Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 28

Овластување за потпишување на меѓународен договор за гаранција Сојузниот извршен совет може да даде само врз основа на документација која, покрај парафрираниот текст на меѓународниот договор, содржи и потпишан договор за заем склучен помеѓу заинтересираната организација на здружен труд односно друга самоуправна организација или заедница и странското лице, одлука на органот на управувањето со таа организација на здружен труд односно друга самоуправна организација или заедница гаранција од деловна банка, гаранција, односно контрагаранција на републиката или автономната покраина на чија територија е седиштето на организацијата на здружен труд односно друга самоуправна организација или заедница, која го склучила договорот за заем.

Член 29

Кон предлог-актот за ратификација на меѓународниот договор од чл. 24 и 25 на овој закон, Сојузниот извршен совет доставува известување за постигнатата согласност со надлежните органи во републиките и во автономните покраини во постапката за утврдување на основата.

Член 30

Одредбите од чл. 23 и 24 на овој закон се сметаат за усвоени кога ќе ги усвои Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ и собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини.

Одредбите од членовите наведени во став 1 на овој член не можат да се менуваат без согласност од собранијата на републиките и од собранијата на автономните покраини.

III. Извршување на меѓународните договори**Член 31**

За извршување на меѓународните договори се грижи Сојузниот извршен совет преку сојузните органи на управата и сојузните организации.

Сојузните органи на управата и сојузните организации, во рамките на својот делокруг, го следат извршувањето на меѓународните договори.

За извршувањето на меѓународните договори сојузните органи на управата и сојузните организации го известуваат Сојузниот извршен совет.

Член 32

Сојузниот извршен совет го известува Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за извршувањето на меѓународните договори што ги ратификувало Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 33

Меѓународните договори со кои се создаваат непосредни обврски за федерацијата ги извршуваат сојузните органи на управата и сојузните организации во чиј делокруг спаѓаат прашањата што се уредуваат со тој договор.

Меѓународните договори со кои се создаваат обврски за републиките односно за автономните покраини, ги извршуваат надлежните органи на републиките односно автономните покраини на кои се однесуваат тие обврски.

Меѓународните договори со кои се создаваат обврски за организации на здружен труд и за други самоуправни организации или заедници непосредно ги извршуваат тие организации односно заедници.

Член 34

Ако републиките односно автономните покраини навремено не ги извршат своите материјални обврски според меѓународниот договор, тие обврски ќе ги изврши федерацијата врз товар на средствата на републиката односно на автономната покраина која презела таква обврска.

Во случајот од став 1 на овој член, Службата на општественото книговодство, по налог од сојузниот орган на управата надлежен за работите на финансиските, ќе пренесе во корист на федерацијата соодветен износ на средствата од приходите на републиката односно на автономната покраина.

Член 35

Ако организација на здружен труд или друга самоуправни организација или заедница не ги изврши своите обврски што произлегуваат од меѓународниот договор што го склучила федерацијата, тие обврски ќе ги изврши федерацијата.

Ако федерацијата, согласно со член 28 од овој закон добила гаранција односно контрагаранција од републиката односно од автономната покраина, има право по извршената обврска спрема странскиот партнер да се наплати од гарантот односно од контрагарантот на начинот пропишан во член 34 од овој закон.

Член 36

Ако со меѓународен договор федерацијата склучи долгорочен кредит што ќе го користат и отплатуваат организации на здружен труд, други самоуправни организации или заедници, со сојузен закон или со акт за ратификација се уредува начинот на отплатување на таквиот кредит.

Член 37

Сојузниот извршен совет може да го пропише начинот на извршување на меѓународните договори што ќе ги ратификува тој.

Со актот за ратификација на меѓународен договор што го ратификува Собранието на Социјалис-

тичка Федеративна Република Југославија може да се овласти Сојузниот извршен совет односно сојузен орган да донесе поблиски прописи за извршувањето на тој договор.

Со актот за ратификација на меѓународен договор може да се определи органот што ќе се грижи за извршувањето на тој договор.

IV. Завршна одредба**Член 38**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

845.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА**

Се прогласува Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1978 година.

ПР бр. 734

3 октомври 1978 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ИСПРАВНОСТ НА ЖИВОТНИТЕ НАМИРНИЦИ И НА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА****Член 1**

Животните намирници и предметите за општа употреба, што се произведуваат или увезуваат заради пуштање во промет на домашниот пазар мораат, во поглед на здравствената исправност, да им одговараат на условите пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон.

Член 2

Под животни намирници, во смисла на овој закон (во натамошниот текст: намирници), се подразбира сè што се употребува за храна или пиење, во преработена или непреработена состојба, како и мирудните, боите и сите други материји што им се додаваат на намирниците заради конзервирање, поправање на изгледот, вкусот или мирисот, збогатување или постигање на некакво друго својство.

Под намирници, во смисла на овој закон, се подразбира и водата која служи за јавно снабдување на населението како вода за пиење или за производство на намирници наменети за продажба.

Член 3

Под здравствена исправност на намирниците, во смисла на овој закон, се подразбираат хигиенската исправност на намирниците и исправноста на нивниот состав кој влијае врз биолошката вредност на намирниците.

Член 4

Под предмети за општа употреба, во смисла на овој закон, се подразбираат:

- 1) садови, прибор и амбалажа за намирници;
- 2) детски играчки;
- 3) средства за одржување на личната хигиена, за нега и разубавување на лицето и телото;
- 4) средства за одржување чистота во домаќинството;
- 5) тутун и тутунски преработки.

Член 5

Како хигиенски неисправни се сметаат намирниците односно предметите за општа употреба:

- 1) ако се загадени со патогени бацили или со паразити;
- 2) ако содржат отровни состојки, антибиотици, хормони, микотоксини или други материи во количества кои можат штетно да влијаат врз здравјето на потрошувачите;
- 3) ако потекнуваат од пцовисани животни или од животни заболени од болести кои штетно влијаат врз здравјето на луѓето;
- 4) ако се механички загадени со примеси кои можат да бидат штетни за здравјето на потрошувачите;
- 5) ако се бојосани со бои или се конзервирани со хемиски средства или ако содржат други адитиви што не се дозволени за бојосување, конзервирање односно за производство на намирници или на предмети за општа употреба, или ако содржат недозволени количества бои, конзерванси односно други адитиви;
- 6) ако составот или органолептичките својства (вкусот, мирисот, изгледот) поради хемиски, микробиолошки или други процеси во толкава мера им се изменети што повеќе да не се употребливи за определени цели;
- 7) ако се контаминирани со радиоактивни материи или се озрачени над границата определена со прописи;
- 8) ако поради составот или други особини можат штетно да влијаат врз здравјето на потрошувачите.

Под условите од став 1 на овој член, како хигиенски неисправни се сметаат и сировините наменети за производство на намирници односно на предмети за општа употреба.

Член 6

Како хигиенски неисправни се сметаат и намирниците односно предметите за општа употреба на кои им истекол рокот на употреба означен во нивната декларација.

Намирниците односно предметите за општа употреба кои се сметаат како хигиенски неисправни затоа што им истекол рокот на употреба означен на декларацијата, по одобрение од надлежниот орган на управата можат да се употребат како сировини за производство на намирници односно на предмети за општа употреба, ако со нивното испитување се утврди дека како сировини не се штетни за здравјето.

Член 7

Како неисправни во поглед на составот се сметаат намирниците кои не содржат хранливи состојки во количества определени со прописите за квалитетот на таквите намирници, а на кои, поради тоа, им е намалена биолошката вредност.

Член 8

Здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба што се увезуваат

мораат да им одговараат на условите што за таквите намирници односно предмети за општа употреба се пропишани во Социјалистичката Федеративна Република Југославија.

Член 9

Бојосување и конзервирање на намирници и на предмети за општа употреба, како и употреба на антиоксиданти, синергисти, на вештачки средства за засладување, на ароми, емулгатори и на други адитиви може да се врши само во производството или прометот на намирниците односно на предметите за општа употреба за коишто тоа се прописите за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба е изречно дозволено.

Со прописите од став 1 на овој член се определуваат боите, хемиските средства за конзервирање и други адитиви што можат да се употребуваат количествата на адитивите што можат да се употребуваат и други услови за употреба на адитиви во производството и прометот на одделни намирници односно предмети за општа употреба.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член согласно важат и за употреба на адитиви во сировините наменети за производство на намирници и на предмети за општа употреба.

Член 10

На намирниците можат да им се додаваат витамини, минерални соли и други материи заради збогатување на составот на намирниците во поглед на нивната биолошка вредност.

Додавање материи од став 1 на овој член на намирниците заради збогатување на составот на намирниците, може да се врши само под условите определени со прописите за здравствената исправност на тие видови намирници.

Член 11

Предметите за општа употреба не смеат да содржат материи во количества кои можат да бидат штетни за здравјето.

За производство на одделни видови предмети за општа употреба можат да се употребуваат само материи чија употреба за таа цел е дозволена според посебни прописи и во количества определени со тие прописи.

Член 12

Материјалот за пакување на намирниците и на предметите за општа употреба не смее неповолно да влијае врз составот или врз органолептичките, микробиолошките, хемиските или физичките својства на намирниците односно на предметите за општа употреба.

Член 13

Намирниците и определени предмети за општа употреба што се пуштаат во промет на домашниот пазар во оригинално пакување, а во чие производство или промет се употребени бои, конзерванси или други адитиви, мораат на обвивката, на садот или на етикетата да содржат ознака за групата на употребените адитиви (на пример: „Бојосано со вештачки бои“, „Конзервирано со дозволени конзерванси“ и сл.).

Во случаите предвидени со прописите за здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба, одделни намирници и предмети за општа употреба мораат да содржат и ознаки за називот и количеството на употребените адитиви.

Член 14

Забрането е рекламирање на лековитото својство на намирниците и на предметите за општа употреба, како и рекламирање со употреба на слика, цртеж, знаци, изрази или текстови што би можеле потрошувачот да го доведат во заблуда во поглед на составот, својството, намената или дејството на тие намирници односно предмети за општа употреба.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството може да дозволи за одделни намирници односно предмети за општа употреба внесување на податоци за лековитото својство во декларацијата на намирниците односно на предметите за општа употреба и да го определи начинот на кој може да се истакне лековитото својство.

Член 15

Забрането е рекламирање на алкохолни пијалаци и на тутунски преработки преку печатот, радиото, телевизијата и другите средства за јавно информирање.

Со прописите донесени врз основа на овој закон се определуваат начинот и условите под кои потрошувачите можат да се известуваат за алкохолните пријалаци и тутунските преработки преку средствата за јавно информирање.

Член 16

Намирниците и предметите за општа употреба што се пуштаат во промет на домашниот пазар подлежат на здравствен надзор.

Член 17

Здравствен надзор над увозот на намирници и на предмети за општа употреба врши сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството преку сојузните санитарни инспектори.

Здравствен надзор над прометот на намирници и на предмети за општа употреба во Југословенската народна армија вршат надлежните воени органи.

Здравствен надзор над прометот на намирници и на предмети за општа употреба освен надзорот од ст. 1 и 2 на овој член вршат надлежните органи во републиките и во автономните покраини.

Член 18

Здравствен надзор над увозот на намирници и на предмети за општа употреба се врши на границата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Органот од член 17 став 1 на овој закон може да определи здравствен преглед на намирниците односно на предметите за општа употреба да може да се врши и во местата во кои се врши нивно царинење.

Член 19

Увозникот на намирници односно на предмети за општа употреба е должен за пристигањето на пратката што ја увезува да го извести и сојузниот санитарен инспектор кој е овластен да врши здравствен надзор над увозот на намирници и на предмети за општа употреба во местото во кое се врши здравствен преглед на пратката.

Органите на царинската служба не можат да вршат царинење на намирниците ниту на предметите за општа употреба додека од инспекторот од став 1 на овој член не ќе добијат потврда дека пратката од тој став во поглед на здравствената исправност им одговара на условите што за таквите намирници односно предмети за општа употреба се пропишани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Ако намирниците или предметите за општа употреба што се увезуваат не подлежат на царинење, органите на царинската служба се должни за пристигањето на такви пратки веднаш да го известат инспекторот од став 1 на овој член.

Член 20

По исклучок од одредбата на член 19 став 2 од овој закон, органите на царинската служба можат, на барање од увозникот, да извршат царинење на пратката и без потврда за нејзината здравствена исправност ако пратката е подложена на здравствен преглед чиј резултат уште не е познат и ако со тоа се согласи сојузниот санитарен инспектор кој ја подложил на преглед пратката чие царинење се бара.

Ако со анализа се утврди дека пратката од став 1 на овој член не им одговара на пропишаните услови во поглед на здравствената исправност, увозникот на свој трошок ќе му ја врати на испакачот таквата пратка.

Член 21

Трошоците за утврдување на здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба што се увезуваат ги поднесува увозникот.

Сојузниот извршен совет, по прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија, ги пропишува височината и начинот на плаќање на надомест за покривање на трошоците од став 1 на овој член.

Член 22

Одредбите на овој закон кои се однесуваат на здравствениот надзор над увозот на намирници и на предмети за општа употреба и на органот надлежен за вршење на тој надзор согласно важат и за намирниците и предметите за општа употреба што се увезуваат, ако таквите намирници односно предмети за општа употреба му се враќаат на извозникот.

Член 23

Овластените работници на органот од член 17 на овој закон имаат право да земаат мостри од намирници и од предмети за општа употреба или мостри од сировини заради испитување дали во поглед на здравствената исправност им одговараат на прописите.

Организациите на здружен труд, другите производители, увозниците и продавачите се должни на органите надлежни за вршење здравствен надзор бесплатно да им стават на располагање, заради земање мостри, потребни количества намирници, предмети за општа употреба или сировини.

За земањето мостри од намирници, од предмети за општа употреба односно од сировини се составува записник.

Член 24

Испитување (анализа) на мострите заради утврдување на здравствената исправност на намирниците, на предметите за општа употреба односно на сировините вршат овластените здравствени организации и други овластени организации на здружен труд.

Резултатот на анализата на мострите може да се побива само со барање да се изврши суперанализа на мострите во некоја од здравствените организации или други организации на здружен труд кои имаат соодветни стручни кадри, опрема и други услови за вршење суперанализа на определени видови намирници односно предмети за општа употреба.

Ако резултатот на суперанализата не е согласен со резултатот на анализата, меродавен е резултатот на суперанализата на мострата.

Член 25

Заради заштита на здравјето на населението, органите од член 17 на овој закон имаат право и должност да ги преземаат следните мерки на обезбедување:

1) да забранат промет и употреба за човечка исхрана на здравствено неисправни намирници и предмети за општа употреба;

2) да наредат одземање или уништување на хигиенски неисправни намирници и на предмети за општа употреба и за тоа да објават во средствата за јавно информирање соодветни соопштенија на трошок на организацијата што е одговорна за неисправноста на намирниците и на предметите за општа употреба;

3) да забранат увоз на здравствено неисправни намирници и на предмети за општа употреба и да наредат нивно враќање на испраќачот.

Мерките од став 1 на овој член се определуваат врз основа на решение донесено во управна постапка. Жалбата ироти решението не го задржува неговото извршување.

Член 26

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството е одговорен за надзорот над здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба и кога со овој закон е определено дека непосреден надзор врши надлежниот орган во републиките и во автономните покраини.

Во согласност со одговорноста од став 1 на овој член, сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството има право и должност да им дава на републичките и покраинските органи надлежни за работите на здравствен надзор задолжителни инструкции за извршување на работите за чие извршување се овластени со овој закон.

Член 27

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството има право и должност сам да изврши непосреден надзор над применувањето на одредбите од овој закон ако утврди дека надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина не го врши тој надзор, а поради неизвршување на тој надзор ќе дојде или може да дојде до опасност за здравјето на луѓето поради здравствена неисправност на намирниците односно на предметите за општа употреба за кои ќе се утврди или ќе се претпостави дека се наоѓаат во промет на териториите на две или повеќе републики или на териториите на автономните покраини.

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството е должен да го извести соодветниот републички или покраински орган на управата надлежен за работите на здравството и Сојузниот извршен совет за надзорот што ќе го изврши во смисла на став 1 од овој член.

Член 28

Републичките и покраинските органи на управата надлежни за работите на здравствен надзор се должни да доставуваат до сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството извештаи за спроведувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон.

Функционерот што раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, ќе го пропише по потреба, начинот на доставување на извештаите од став 1 на овој член.

Член 29

Со парична казна од 50.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друга организација која се занимава со производство, увоз или промет на намирници или на предмети за општа употреба:

1) ако пушти во промет намирници или предмети за општа употреба кои се хигиенски неисправни или ако произведува намирници односно предмети за општа употреба од хигиенски неисправни сировини (член 5);

2) ако пушти во промет намирници или предмети за општа употреба на кои им истекол рокот за употреба означен во нивната декларација (член 6 став 1);

3) ако увезува заради пуштање во промет на домашниот пазар намирници или предмети за општа употреба кои во поглед на здравствената исправност не им одговараат на условите што за таквите намирници односно предмети за општа употреба се пропишани во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (член 8);

4) ако во производството или во прометот на намирници или на предмети за општа употреба, употреби бои, конзерванси или други адитиви и материји противно на пропишаните услови (член 9 и член 10 став 2);

5) ако за производство на предмети за општа употреба употреби материјал кој содржи материји што можат да бидат штетни за здравјето или употребува материји чија употреба за таа цел не е дозволена (член 11);

6) ако употребува материјал за пакување на намирници или на предмети за општа употреба кој неповолно влијае врз составот или врз другите својства на намирниците односно на предметите за општа употреба (член 12).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друга организација која се занимава со производство, увоз или со промет на намирници или на предмети за општа употреба со парична казна од 5.000 до 10.000 динари.

Член 30

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друга организација која се занимава со производство, увоз или промет на намирници или на предмети за општа употреба:

1) ако пушти во промет намирници чијашто биолошка вредност е намалена поради тоа што не содржи хранливи состојки во количества определени со прописите за квалитетот на такви намирници (член 7);

2) ако пушти во промет недекларирани односно неточно или нецелосно декларирани намирници или предмети за општа употреба што, пред пуштањето во промет, се подложни на задолжително декларирање (член 13);

3) ако рекламира лековито својство на намирници или предмети за општа употреба, како и ако врши рекламирање на друг начин противно на пропишаните услови (член 14);

4) ако рекламирал алкохолни пијалаци или тутунски преработки преку средствата за јавно информирање (член 15 став 1);

5) ако постапи противно на решенијата за применување на мерките за обезбедување во поглед на увозот, пуштањето во промет, располагањето или уништувањето на намирници, односно на предмети за општа употреба (член 25).

Со паричната казна од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и организација на здружен труд или друга организација која се занимава со јавно информирање односно со рекламирање на производи и услуги ако во средствата што ѝ служат за пренесување на јавни информации објави реклама на алкохолни пијалаци или на тутунски преработки (член 15 став 1).

За дејствието од ст. 1 и 2 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друга организација со парична казна од 2.000 до 6.000 динари.

Член 31

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друга организација што се занимава со увоз или

со промет на намирници или на предмети за општа употреба:

1) ако за пристигнувањето на намирници или на предмети за општа употреба што ги увезува не го извести овластениот сојузен санитарен инспектор (член 19 став 1);

2) ако на органот надлежен за вршење на здравствениот надзор не му стави бесплатно на располагање, заради земање мостри, потребни количества намирници, предмети за општа употреба или суровини (член 23 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друга организација што се занимава со увоз или со промет на намирници или на предмети за општа употреба со парична казна од 2.000 до 5.000 динари.

Член 32

Ако дејствието од чл. 29 до 31 на овој закон го стори лице кое самостојно со личен труд произведува или учествува во прометот на намирници или на предмети за општа употреба ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 33

Со парична казна од 2.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок работникот на органот на царинската служба ако изврши царинење на намирници или на предмети за општа употреба без потврда од овластениот сојузен санитарен инспектор дека пратката во поглед на здравствената исправност им одговара на прописите или ако за пристигнувањето на пратки што не подлежат на царинење, не го извести овластениот инспектор (член 19 ст. 2 и 3).

Член 34

При вршењето на здравствен надзор над увозот на намирници и на предмети за општа употреба, сојузните санитарни инспектори мораат да имаат посебна легитимација со која се утврдува нивното службено својство за вршење на тој надзор.

Легитимацијата од став 1 на овој член ја издава функционерот што раководи со сојузниот орган на управата, надлежен за работите на здравството.

Член 35

Се овластува Сојузниот извршен совет:

1) да определи други средства за јавно информирање со кои е забрането рекламирање на алкохолни пијалаци и тутунски преработки;

2) да го пропише начинот и условите под кои потрошувачите можат да се известуваат за алкохолните пијалаци и тутунските преработки преку средствата за јавно информирање.

Член 36

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството донесува прописи:

1) за хигиенската исправност на водата што служи за јавно снабдување на населението како вода за пиење или за производството на намирници наменети за продажба;

2) за количествата на пестициди и други отровни материји, хормони, антибиотици и никотоксини кои можат да се наоѓаат во намирниците и во предметите за општа употреба и за други услови во поглед на здравствената исправност на намирниците и на предметите за општа употреба што можат да се пуштаат во промет во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) за начинот на земање мостри и за методите за вршење анализи и суперанализи на намирниците и на предметите за општа употреба;

4) за здравствените и други организации на здружен труд кои ги исполнуваат условите за вршење суперанализи на намирници и на предмети за општа употреба.

Прописите од точка 2 на став 1 од овој член сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството ги донесува во согласност со сојузниот орган на управата надлежен за пазар и цени и со сојузниот орган на управата надлежен за земједолството.

Прописите од став 1 на овој член сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството ќе ги донесе до 31 декември 1979 година.

Член 37

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува прописи за вршење здравствен надзор над прометот на намирници и на предмети за општа употреба во Југословенската народна армија.

Член 38

Договорите за рекламирање на вино и пиво преку печатот, радиото, телевизијата и други средства за јавно информирање, што се склучени со странски правни лица пред влегувањето во сила на овој закон, можат да се извршуваат до истекот на договорите, или најдоцна до 31 декември 1979 година.

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за здравствената исправност на животните намирници и на предметите од општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/72 и 52/73).

Со денот на влегувањето во сила на прописите донесени врз основа на чл. 21, 35 и 36 на овој закон, а најдоцна до 31 декември 1979 година, престануваат да важат:

1. Одлуката за височината на надоместокот за вршење на здравствен преглед на животните намирници и на предметите од општа употреба што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“ бр. 21/73 и 39/75);

2. Одлуката за одредување на средствата на јавното информирање по пат на кои е забрането рекламирање на тутунски преработки и на жестоки алкохолни пијалачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74).

3. Одлуката за одредување на алкохолните пијалачки што се сметаат како жестоки алкохолни пијалачки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74);

4. Решението за одредување на местата во кои може да се врши здравствен преглед на животни намирници и на предмети од општа употреба што се увезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/73 и 47/75);

5. Правилникот за максимално дозволените количини на пестициди во животните намирници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 19/75, 17/76 и 13/78);

6. Правилникот за методите за вршење на хемиски анализи и суперанализи на житата, мелничките производи, лебот, печивото и тестенините („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/73);

7. Решението за одредување на организациите на здружениот труд за вршење суперанализи на животни намирници и на предмети од општа употреба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/73 и 25/76);

8. Правилникот за методите за вршење на хемиски анализи и суперанализи на производи од месо, маст и масло („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/73 и 50/77);

9. Правилникот за методите за вршење на хемиски анализи и суперанализи на овошје и зеленчук („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/73);

10. Правилникот за методите за вршење на хемиски анализи и суперанализи на какао-прав и чоколада („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/73);

11. Правилникот за минималните услови во поглед на бактериолошката исправност на кои мораат да им одговараат животните намирници во прометот („Службен лист на СФРЈ“, брч 55/73);

12. Правилникот за минималните услови во поглед на хигиенската исправност на предметите од општа употреба што можат да се пуштат во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/74 и 38/76);

13. Правилникот за минималните услови во поглед на хигиенската исправност на диеталните намирници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/76 и 28/77);

14. Правилникот за методите за вршење на хемиски и физички анализи и суперанализи на млеко и на производи од млеко („Службен лист на СФРЈ“ бр. 55/76);

15. Правилникот за методите за вршење на микробиолошки анализи и суперанализи на животни намирници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/77).

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

846.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ

Се прогласува Законот за производство и промет на опојни дроги, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1978 година.

ПР бр. 735

3 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ

I. Основни одредби

Член 1

Заради заштита на здравјето на луѓето, спречување на социјални проблеми и спречување на злоупотреба на опојни дроги, производството и прометот на опојни дроги се вршат под условите определени со овој закон и подлежат на надзор според одредбите на овој закон.

Член 2

Како опојни дроги се сметаат производите и супстанциите од природно или вештачко потекло, со чија употреба можат да се создадат состојби на зависност што можат да предизвикаат оштетување на здравјето или на друг начин да го загрозат човечкиот интегритет во физичка, психичка или социјална смисла.

Член 3

Како опојни дроги, во смисла на член 2 од овој закон, се сметаат психоактивните односно психотропните супстанции наведени во Списокот на опојни дроги.

Списокот на опојни дроги од став 1 на овој член го утврдува во согласност со критериумите од член 2 на овој закон, Сојузниот извршен совет, на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Списокот на опојни дроги се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Член 4

Ако со овој закон не е определено поинаку, се забранува:

- 1) одгледување на кока-растение;
- 2) производство на опиум со засечување на чувката на афионот;
- 3) производство и увоз на тетрахидроканабинол (на сите изомери) и изработка на препарати со психоактивно дејствување од растението канабис;
- 4) производство и увоз на: хероин; дезоморфин; кетобемитон; лизергид; мескалин; парахексил; псилоцин; псилоцибин; N, N-диментрилитриптами (DMT); N, N-диетилтриптами (DET); 2-амино (2,5-диметокси — 4 метил) 1-фенил пропан (STP) и 1-хидрокси 3- (1,2-диметил хептил) 7,8,9,10-тетрахидро 6,6,9-триметил H⁶-добензо 6,4 пирин (DMHP);
- 5) производство и увоз на други опојни дроги што ќе ги определи Сојузниот извршен совет на предлог од сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 5

Производство, увоз, извоз и промет на опојни дроги можат да се вршат врз основа на одобрение на надлежниот орган.

Член 6

Опојни дроги можат да се произведуваат, извезуваат, увезуваат и пуштаат во промет само за медицински, ветеринарски, наставни и научни цели.

За медицински и ветеринарски цели можат да се пуштаат во промет само опојни дроги што со решение ќе ги утврди сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Никој не смее да држи опојни дроги без одобрение од надлежниот орган.

II. Услови за производство, увоз и извоз на опојни дроги

Член 7

Производство, увоз и извоз на опојни дроги можат да вршат организациите на здружен труд што за тоа имаат одобрение од надлежниот орган во републиката односно во автономната покраина и кои се регистрирани за вршење на таква дејност.

Член 8

Опојни дроги можат да се произведуваат, извезуваат и увезуваат во количества што, според процена на годишните потреби, ги утврдува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Количествата на опојни дроги од став 1 на овој член се утврдуваат врз основа на процена на потребите за наредната година што ги пријавува надлежниот републички односно покраински орган најдоцна до 31 март на тековната година.

Член 9

Афионот што е наменет за производство на опојни дроги може да се одгледува на подрачјата што ќе ги определи органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина.

Член 10

Афионот од член 9 на овој закон можат да го одгледуваат организации на здружен труд, земјоделски задруги и земјоделци врз основа на одобрение на органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина и по претходно склучен договор со организацијата на здружен труд овластена за откуп на афион.

Афионот што е наменет за други цели може да се одгледува без одобрение, со обврска да му се пријават на надлежниот орган засеаните површини во рок од 30 дена од денот на сеењето.

Член 11

Организациите на здружен труд, земјоделските задруги и земјоделците од член 10 на овој закон се должни во рок од четири месеци од денот на собирањето на родот да им ги предадат на организациите на здружен труд овластени за откуп на афион сите количества на оние делови од афионот што служат за производство на опојни дроги.

Организациите на здружен труд овластени за откуп на афион се должни да ги откупат од организациите, задругите односно од земјоделците од член 10 на овој закон сите произведени количества на оние делови од афион што служат за производство на опојни дроги, во рокот утврден во став 1 на овој член.

Член 12

Организациите на здружен труд што се занимаваат со научноистражувачка работа можат за научни цели да произведуваат опиум со засечување на афионовата чушка, да одгледуваат кока-растение, да произведуваат препарати со психоактивно дејствување од растението канабис, ако за такво производство претходно добијат одобрение од органот определен со пропис на републиката односно автономната покраина.

Организациите на здружен труд од став 1 на овој член можат за научни цели да ги увезуваат опојните дроги од член 4 точка 4 на овој закон, ако за тоа добијат одобрение од сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 13

Увоз и извоз на опојни дроги можат да се вршат врз основа на дозвола за увоз односно на дозвола за извоз, што ја издава сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Одредбата од став 1 на овој член се однесува и на увозот односно извозот на афионова слама.

Увозот односно извозот на опојни дроги може да се дозволи ако се исполнети условите пропишани врз основа на овој закон и на меѓународни спогодби што ги ратификувала Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Прописи за условите и постапката за издавање на дозвола за увоз односно на дозвола за извоз на опојни дроги донесува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Со прописите од став 4 на овој член може да се определи извоз односно увоз на определени опојни дроги може да се врши врз основа на извозна односно увозна декларација.

Член 14

Превозот на опојни дроги преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се врши ако пратката на опојни дроги е снабдена со извозна дозвола односно со друга исправа на земјата од која се извезува дрогата.

Пратките на опојни дроги не смеат во текот на превозот да се подлагаат на постапки што ја менуваат или можат да ја изменат природата на опојните дроги.

Член 15

Лицата што патуваат во странство или од странство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да поседуваат лекови што содржат опојни дроги, кои им се неопходни за лична употреба, ако имаат доказ дека лековите ги набавиле во согласност со прописите на земјата во која се набавени лековите.

Член 16

Пренесување на опојни дроги во препарати наменети за укажување прва помош во превозни средства во меѓународниот сообраќај, во количествата што се неопходни за таа цел, не се смета за увоз или за транзит во смисла на овој закон ако регистрираното превозно средство има одобрение за поседување определен вид и количество на опојни дроги издадено од страна на надлежниот орган на земјата на припадноста.

Член 17

Царинарниците се должни на секоја дозвола за извоз односно на дозвола за увоз на опојни дроги да го назначат вистинското количество на извезените односно на увезените опојни дроги и датумот и местото на извршеното царинење и искористените дозволи со тие податоци да ги достават до сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството во рок од осум дена од денот на извршеното царинење.

Ако се врши транзит на опојни дроги, царинарниците се должни за секоја пратка на опојни дроги да го утврдат видот и количеството на опојни дроги, на царинската исправа да назначат од која земја и во која земја се испраќа пратката и за тоа да го известат сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

III. Услови за прометот на опојни дроги

Член 18

Промет на опојни дроги на големо можат да вршат организациите на здружен труд што се занимаваат со производство на опојни дроги и организациите на здружен труд што вршат промет на лекови на големо.

Промет на опојни дроги на мало вршат аптеките.

Член 19

Опојните дроги што служат за медицински и ветеринарни цели се издаваат на мало во согласност со прописите за пуштање на лекови во промет, а опојните дроги што служат за наставни и научноистражувачки цели врз основа на одобрение на органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина.

Член 20

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на опојни дроги мораат да ги исполнуваат следните посебни услови:

1) да имаат дипломирани фармацевти по чиј надзор се врши сместување, чување и издавање на опојни дроги;

2) да имаат соодветни простории и опрема за сместување, чување и издавање на опојни дроги, што им одговараат на техничките и на санитарно-техничките услови;

3) опојните дроги да ги држат во посебни простории во кои не смеат да се наоѓаат други производи и тие простории да се обезбедени од пристап на неовластени лица.

По исклучок, аптеките и организациите на здружен труд што користат опојни дроги можат да држат опојни дроги во простории кои служат за други потреби, ако ги држат во посебни железни ормани и одвоено од други производи.

Член 21

Просториите, односно орманите во кои се држат опојни дроги мораат да бидат снабдени со брава и клуч и обезбедени од пристап на неовластени лица.

Клучевите од просториите односно од орманите во кои се држат опојни дроги може да ги чува само работник кој е задолжен да се грижи за сместувањето, чувањето и издавањето на опојните дроги.

IV. Евиденција и надзор над производството и прометот на опојни дроги

Член 22

Организациите на здружен труд што вршат откуп на афион наменет за производство на опојни дроги и организациите на здружен труд што произведуваат опојни дроги се должни да водат евиденција за количествата на откупениот афион, за преработените односно произведените количества на опојни дроги, како и за продадените количества и за залихите на опојни дроги.

Член 23

Организациите на здружен труд што вршат увоз, извоз или промет на опојни дроги се должни да водат евиденција за видовите и количествата на опојни дроги што ги увезуваат односно извезуваат, за набавувањето, за пуштањето во промет и за издавањето на опојни дроги на корисниците, како и за залихите на опојни дроги.

Член 24

Организациите на здружен труд, земјоделските задруги и земјоделците што одгледуваат афион наменет за производство на опојни дроги и организациите на здружен труд од чл. 22 и 23 на овој закон се должни во определените рокови да доставуваат до органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина податоци од евиденциите што се должни да ги водат врз основа на овој закон.

Член 25

Органот определен со пропис на републиката односно на автономната покраина во определените рокови ги доставува до сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството податоците од член 24 на овој закон.

Покрај доставувањето на податоците од евиденциите, органот од став 1 на овој член го известува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството за тоа на кои организации на здружен труд им е дадено одобрение во смисла на член 7 од овој закон и за бројот на организациите на здружен труд на територијата на републиката односно на автономната покраина што вршат промет на опојни дроги на големо.

Член 26

Прописи за содржината и за начинот на водење евиденции и извештаи и за роковите за доставување на податоците и известувањата од чл. 22 до 25 на овој закон донесува сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството.

Член 27

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството, во соработка со сојузниот орган на управата надлежен за надворешни работи, се грижи за извршување на меѓународните обврски што произлегуваат од ратификуваните меѓународни спогодби за опојни дроги.

Сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи води евиденција за сите случаи на недозволена трговија со опојни дроги и остварува непосредна соработка со соодветни странски органи и меѓународни организации во откривањето и спречувањето на недозволена трговија со опојни дроги.

Член 28

Сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството подготвува и доставува до органите на Обединетите нации надлежни за контрола на опојни дроги:

1) извештаи за спроведувањето на меѓународните спогодби за опојни дроги на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) процени на годишните потреби од опојни дроги;

3) статистички извештаи за производството, увозот, извозот, прометот, потрошувачката, запленивањето и залихите на опојни дроги.

Член 29

Надзор над спроведувањето на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон вршат надлежните органи во републиките односно во автономните покраини.

Во вршењето на надзор органите од став 1 на овој член во рамките на својата надлежност имаат право и должност:

1) да забранат производство, увоз, извоз или промет на опојни дроги што се врши врз одобрение на надлежниот орган;

2) на организацијата на здружен труд што врши промет на опојни дроги да ѝ забранат промет ако не ги исполнува посебните услови од чл. 20 и 21 на овој закон;

3) на организацијата на здружен труд што врши производство, увоз, извоз односно промет на опојни дроги ѝ наредат да го усогласи своето работење со условите пропишани со овој закон и со прописите донесени врз основа на овој закон;

4) да ги запленаат опојните дроги и да наредат други мерки потребни за спроведување на овој закон и на прописите донесени врз основа на овој закон;

5) во случај на повреда на одредбите од овој закон, да поднесат до надлежниот орган пријава за поведување постапка за стопански престап односно да поднесат барање за поведување прекршочна постапка.

Член 30

Сојузниот извршен совет ќе формира од претставници на надлежните републички и покраински органи и од претставници на определени сојузни органи на управата и сојузни организации комисија за опојни дроги со задача да ја координира работата врз спроведувањето на надзорот и врз спречувањето на злоупотребата на опојни дроги.

V. Казнени одредби

Член 31

Со парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако противно на одредбите од овој закон одгледува кока-растение, произведува опиум со засечување на афионови чушки, произведува опојни дроги, изработи препарати или увезе опојни дроги од член 4 на овој закон;

2) ако без одобрение од надлежниот орган произведува или без дозвола увезува или извезува опојни дроги (член 7 и член 13 став 1);

3) ако без одобрение од надлежниот орган или без претходно склучен договор одгледува афион што е наменет за производство на опојни дроги (член 10 став 1);

4) ако во пропишаниот рок не им ги предаде на организациите на здружен труд овластени за откуп на афион сите произведени количества на оние делови од афионот што служат за производство на опојни дроги (член 11 став 1);

5) ако без овластување врши откуп на делови од афион што служат за производство на опојни дроги или ако од производителот со кој склучила договор не ги откупи сите произведени количества (член 11 став 2);

6) ако врши промет на опојни дроги противно на одредбите на член 18 од овој закон.

За стопански престап од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 10.000 до 30.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 32

Со парична казна од 50.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружен труд или друго правно лице:

1) ако во определен рок не му ги пријави на надлежниот орган засекните површини на афион што е наменет за други цели (член 10 став 2);

2) ако издаде опојна дрога противно на одредбите на член 19 од овој закон;

3) ако просториите или орманите во кои се држат опојни дроги не ги обезбеди на пропишаниот начин или ако опојните дроги не ги чува работникот кој е задолжен да се грижи за сместувањето, чувањето и издавањето на опојни дроги (член 21);

4) ако не ја води пропишаната евиденција или ако таа евиденција ја води неточно или неуредно (чл. 22 и 23);

5) ако во пропишаниот рок не поднесе до надлежниот орган извештај или други пропишани податоци од евиденцијата што е должна да ја води врз основа на одредбите од овој закон или ако поднесе неточен извештај (чл. 24 и 26).

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни со парична казна од 5.000 до 20.000 динари и одговорното лице во организацијата на здружен труд или во друго правно лице.

Член 33

Со парична казна од 5.000 до 20.000 динари или со казна затвор до 60 дена ќе се казни за прекршок земјоделец:

1) ако без одобрение од надлежниот орган или без претходно склучен договор одгледува афион што е наменет за производство на опојни дроги или ако во определен рок не му ги пријави на надлежниот орган засекните површини на афион што е наменет за други цели (член 10);

2) ако на организацијата на здружен труд овластена за откуп не ѝ ги предаде, заради откуп, во определениот рок сите произведени количества на оние делови од афион што служат за производство на опојни дроги (член 11 став 1);

3) ако во пропишаниот рок не ги поднесе до надлежниот орган податоците од соодветни евиденции за произведените количества на делови од афион што служат за производството на опојни дроги (чл. 24 и 26).

Со парична казна односно со казна затвор од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок поединец:

1) ако одгледува кока-растение, произведува опиум со засечување на афионови чушки, произведе или изработи опојни дроги од член 4 на овој закон;

2) ако неовластено поседува опојни дроги (член 6 став 3 и член 15).

Член 34

Опојните дроги што се предмет на стопанскиот престап од член 31 на овој закон односно предмет на прекршокот од член 33 на овој закон, или што се употребени или настанале со извршување на тие престапи односно прекршоци, ќе се одземаат без надомест, без оглед на тоа дали со нив располага или врз нив има право на сопственост сторителот на стопанскиот престап односно на прекршокот.

Член 35

Ако опојните дроги, одземени според член 34 од овој закон, можат да се употребат како суровина за фабрикување и натамошна преработка, органот што донел одлука за одземање ќе ѝ ја предаде со надомест одземената опојна дрога на организацијата на здружен труд која има одобрение за производство односно за фабрикување на опојни дроги.

Член 36

Ако опојните дроги, одземени според член 34 од овој закон, не можат да се употребат како суровини за фабрикување и натамошна преработка, ќе се уништат комисиски на начинот кој им одговара на видот на опојната дрога и на состојбата во која се наоѓа опојната дрога.

Комисијата од став 1 на овој член ја формира органот што донел одлука за одземање на опојната дрога.

Член 37

Органот што донел одлука за одземање на опојната дрога води евиденција за одземените опојни дроги и за лицата на кои им се одземени опојни дроги, во која ги внесува и потребните податоци што се однесуваат на предавањето односно на начинот на уништување на опојна дрога.

Органот од став 1 на овој член е должен за одземените опојни дроги и за лицата на кои им се одземени опојни дроги да го известува сојузниот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

VI. Пресодни и завршни одредби

Член 38

Прописите од член 13 став 4 и член 26 од овој закон ќе ги донесе сојузниот орган на управата надлежен за работите на здравството во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за производство и промет на опојни дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/73).

Член 40

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

847.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за Југословенската банка за меѓународна економска соработка и за заедничките финансиски организации, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година.

Собрание на СФРЈ

ПР бр. 736

5 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА И ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

I. ЈУГОСЛОВЕНСКАТА БАНКА ЗА МЕЃУНАРОДНА ЕКОНОМСКА СОРАБОТКА

1. Основање и почетокот на работата

Член 1

Заради поттикнување на проширувањето на долгорочната производствена и финансиска соработка на домашни, општествени правни лица со странски лица и нивно заедничко настапување на трети пазари, се основа Југословенска банка за меѓународна економска соработка (во натамошниот текст: Југословенска банка) како посебна финансиска организација со права, обврски и одговорности што се утврдени со овој закон.

Југословенската банка врши определени финансиски и други работи врз основа на самоуправно здружување на трудот и средствата на основни и други организации на здружен труд, на самоуправни интересни заедници и други самоуправни организации и заедници, во согласност со овој закон.

Член 2

Со остварување на целите од член 1 на овој закон, членовите на Југословенската банка влијаат врз создавањето на поволни услови за поголема стопанска стабилност и врз усогласувањето на меѓусебните интереси и со тоа придонесуваат и кон остварување на целите и задачите, утврдени со оп-

штествениот план на Југославија, со општествените планови на републиките, со општествените планови на автономните покраини и со други акти со кои се утврдува економската политика на Југославија во областа на економските односи со странство односно кон остварување на плановите и јакнењето на материјалната положба на основните и други организации на здружен труд, на самоуправните интересни заедници и на други самоуправни организации и заедници.

Член 3

Основните и други организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници (во натамошниот текст: организации и заедници) се здружуваат во Југословенска банка и во неа остваруваат определени свои и заеднички интереси во областа на економските односи со странство.

Организациите и заедниците (во натамошниот текст: членови на Југословенската банка), се здружуваат во Југословенска банка во смисла на одредбата од став 1 на овој член, врз основа на одлука на тие организации и заедници за здружување во Југословенска банка на основни, односно здружени банки, чии членови се тие.

Член 4

Заради усогласување на заедничките интереси и цели, конституирањето на Југословенската банка и создавањето на услови за нејзино работење, организации и заедниците, федерацијата, републиките и автономните покраини склучуваат општествен договор за Југословенска банка (во натамошниот текст: Општествен договор).

Со Општествениот договор се утврдуваат особено:

1) заедничките цели што ќе се оствараат со работењето на Југословенската банка;

2) начинот на обезбедување средства за почеток на работата на Југословенската банка;

3) програмата на активности за конституирање на Југословенската банка;

4) условите и начинот на пренесување на средства, права и обврски од Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи врз Југословенската банка, по основ на здружување и пласман на средствата од тој фонд и по основ на осигурување на извозни работи.

Кон склучениот Општествен договор можат дополнително да пристапат организации и заедници што не учествувале во неговото склучување.

Член 5

Основните односно здружените банки, врз основа на одлуката на своите членови од член 3 став 2 на овој закон, склучуваат самоуправна спогодба за здружување во Југословенска банка.

Кон самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка може дополнително да пристапи секоја основна односно здружена банка, врз основа на одлуките на своите членови од член 3 став 2 на овој закон, што пристапила кон Општествениот договор, ако ги исполнува условите од таа самоуправна спогодба и од Статутот на Југословенската банка.

Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена и специјализираната ор-

ганизација во состав на Народната банка на Југославија (Воен сервис) се членови на Југословенската банка, со права, обврски и одговорности што се утврдени со овој закон.

Член 6

Со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка се уредуваат особено:

1) заедничките цели што треба да ги оствари Југословенската банка и работите што треба да ги врши Југословенската банка, во согласност со овој закон и со Општествениот договор;

2) средствата што се здружуваат заради обезбедување услови за работа на Југословенската банка, начинот и рокот на уплатување на тие средства и мерките што ќе се преземаат, ако средствата не се уплатат, во определен рок, како и рокот на уплатата на средствата потребни за почеток на работата на Југословенската банка на сметката на Југословенската банка кај Службата на општественото книговодство;

3) намените и начинот на здружување на средствата, како и условите и начинот на користење на здружените средства;

4) условите и начинот на учество на Југословенската банка во вршење на работите односно условите и начинот на учество во склучување на посебни самоуправни спогодби од член 15 на овој закон;

5) правата, обврските и одговорностите на членовите на Југословенската банка и начинот на поднесување на ризиците од работењето на Југословенската банка;

6) условите и начинот на утврдување и распоредување на приходите за намирување на трошоците на работењето и за издвојување средства за работната заедница на Југословенската банка, за фондовите, за резервите на сигурност против некомерцијални ризици, за резервите на сигурност против комерцијални ризици, за распределбата на вишокот на приходи односно покривање на недостигот на приходи за намирување на трошоците на работењето и издвојувањата за работната заедница на Југословенската банка;

7) поблиските услови за формирање и користење на средствата на фондовите на Југословенската банка;

8) мерките и одговорностите за обезбедување ликвидност на работењето на Југословенската банка;

9) условите и начинот на стекнување и престанување на членство во Југословенската банка;

10) начинот на донесување на општи и поединечни акти;

11) начинот на остварување на самоуправна контрола во Југословенската банка;

12) правата, обврските и одговорностите на работната заедница во Југословенската банка;

13) начинот на избор на делегати во Собранието на Југословенската банка и на делегати за контролниот одбор, како и начинот на избор на членови на други органи на Југословенската банка.

Член 7

Членовите на Југословенската банка ги имаат, во согласност со овој закон, со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и со други самоуправни спогодби односно договорите што ќе ги склучат, следните права, обврски и одговорности:

1) да здружуваат труд и средства во рамките на Југословенската банка и тие средства да ги користат во согласност со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и со други самоуправни спогодби и договори;

2) да управуваат со Југословенската банка и да учествуваат во донесување на планови и во утврдување на деловната политика на Југословенската банка;

3) да се договараат за заедничките интереси во рамките на своето работење во областа на економската соработка со странство;

4) да учествуваат во распределбата на приходите што ќе ги оствари Југословенската банка, сразмерно на својот придонес во остварувањето на тој приход;

5) да ги користат услугите на Југословенската банка;

6) да поднесуваат ризик за работењето на Југословенската банка и да обезбедуваат ликвидност на Југословенската банка;

7) да бидат известувани за работењето на Југословенската банка, како и за прашањата што се од значење за одлучување во Југословенската банка и за унапредување на меѓународната економска соработка;

8) да даваат известувања и податоци, што се потребни за работењето на Југословенската банка;

9) со својот труд и работење постојано да придонесуваат кон унапредувањето на економската соработка со странство и кон унапредувањето на работењето на Југословенската банка, заради јакнење на материјалната основа на здружениот труд.

Покрај правата, обврските и одговорностите од став 1 на овој член, членовите на Југословенската банка имаат и други права, обврски и одговорности што се утврдени со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и со Статутот на Југословенската банка, како и со самоуправните спогодби односно договори склучени во врска со определени работи во согласност со сојузен закон.

Член 8

Југословенската банка има Статут.

Статутот на Југословенската банка го донесува Собранието на Југословенската банка, а го потврдува Собранието на СФРЈ.

Со статутот на Југословенската банка се уредуваат особено:

1) работењето на Југословенската банка;

2) начинот на управување, видовите на органи, изборот на органите и нивните права, должности и одговорности;

3) основите на организацијата на Југословенската банка;

4) начинот на донесување план и акти за деловната политика на Југословенската банка;

5) работењето на Југословенската банка со странски лица;

6) начинот на формирање и користење на средствата на фондовите на Југословенската банка;

7) претставувањето и застапувањето на Југословенската банка;

8) контролата на работењето на Југословенската банка.

Член 9

Југословенската банка може да почне со работа со денот на запишувањето во судскиот регистар.

Запишувањето во судскиот регистар се врши на барање од овластено лице на Југословенската банка. Кон барањето за запишување во судскиот регистар се поднесуваат:

- 1) склучена самоуправна спогодба за здружување во Југословенската банка;
- 2) Статут на Југословенската банка;
- 3) доказ дека средствата потребни за почеток на работата на Југословенската банка се уплатени на сметка на Југословенската банка кај Службата на општественото книговодство согласно со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка;
- 4) доказ дека се избрани органи на управувањето со Југословенската банка предвидени со овој закон;
- 5) други исправи, согласно со прописот за запишување во судскиот регистар.

Член 10

Работите од член 14 на овој закон што ги врши Југословенската банка се од посебен општествен интерес.

Југословенската банка е должна, во рамките на своето работење, да врши и определени работи што ќе ѝ се доверат врз основа на сојузен закон и на прописи на Сојузниот извршен совет донесени врз основа на сојузен закон.

Член 11

Југословенската банка е правно лице, со права, обврски и одговорности што ги има врз основа на Уставот на СФРЈ, на сојузен закон и на самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка.

Член 12

Седиштето на Југословенската банка е во Белград.

Член 13

Југословенската банка може, со претходна согласност од Сојузниот извршен совет, да влезе во членство на странски финансиски и на други организации, во согласност со сојузен закон.

Југословенската банка може да основа претставништва во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Југословенската банка може да основа постојани претставништва во странство, под условите и на начин што за основање на деловни единици на основни односно здружени банки во странство се предвидени со Законот за вршење на стопански дејности во странство.

2. Работење на Југословенската банка

Член 14

Во остварувањето на целите и задачите, утврдени со овој закон, со Општествениот договор и со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка, а во согласност со овој закон, Југословенската банка во рамките на своето работење:

- 1) врши работи предвидени со овој закон во поглед на заедничките финансиски организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија што ги основаат домашни правни лица со странски лица, заради унапредување на економската соработка со земјите во развој и со други земји;

- 2) врши дополнително кредитирање на банките за извоз на опрема и бродови на кредит и за извезување на инвестициони работи во странство на кредит, како и дополнително кредитирање на извозот на производи со посебна намена што ќе ги утврди Сојузниот извршен совет врз основа на член 19 став 4 од овој закон;

- 3) врши осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици и учествува во осигурувањето на извозни работи против комерцијални ризици. Работите од став 1 на овој член ги врши само Југословенската банка.

Член 15

Во Југословенската банка, членовите на Југословенската банка се договараат за финансирањето и за други работи во врска со организираното настапување во странство и со заедничкото настапување со странски лица на трети пазари, како и за работите предвидени со овој закон во врска со склучување или со спроведување на договорите за вложување на средства на странски лица во домашни организации на здружен труд.

Работите од став 1 на овој член се вршат врз основа на посебни самоуправни спогодби.

Со самоуправната спогодба од став 2 на овој член може да се предвиди Југословенската банка да учествува во вршењето на работите предвидени со таа спогодба односно Југословенската банка може да биде учесник во склучувањето на таа спогодба, под условите и на начинот што се утврдени со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка, во согласност со сојузен закон.

Работите на финансирањето од став 1 на овој член Југословенската банка може да ги изврши само ако тие работи се осигурени против некомерцијални ризици.

Член 16

Југословенската банка во поглед на основањето и на работата на заедничките финансиски организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (член 14 став 1 точка 1), ги има следните права и обврски:

- 1) дава мислење за основање на заедничка финансиска организација;

- 2) дава мислење за именување и разрешување на претседателот на заедничка финансиска организација;

- 3) дава мислење за избор на претседателот на управниот одбор на заедничка финансиска организација;

- 4) ја оценува усогласеноста на плановите на заедничката финансиска организација во Социјалистичка Федеративна Република Југославија со долгорочната економска политика на Југославија и дава мислење за планот на заедничката финансиска организација;

- 5) ги разгледува извештаите за извршување на плановите на заедничката финансиска организација;

- 6) дава мислење за самоуправната спогодба склучена помеѓу работната заедница на Југословенската банка и заедничката финансиска организација за вршење на административни и други работи за потребите на заедничките финансиски организации, ако е склучена таква спогодба;

- 7) врши и други работи утврдени со Статутот на Југословенската банка, со договорот за основањето и работењето на заедничката финансиска организација или со посебен договор склучен помеѓу Југословенската банка и заедничката финансиска организација.

Член 17

Заради поттикнување на вложување средства од странски лица во домашни организации на здружен труд (член 15 став 1), Југословенската банка ги истражува и проучува можностите и условите за вложување средства од странски лица во домашни организации на здружен труд.

Југословенската банка, на барање од организациите на здружен труд, дава забелешки и предлози во врска со склучувањето на договор за заедничко вложување и учествува во преговорите за склучување на таквиот договор.

Член 18

Заради заштита на интересите на организациите и заедниците и на општите општествени интереси, Југословенската банка е должна, на барање од организација на здружен труд и на заедница што склучила договор за вложување средства од странски лица во домашна организација на здружен труд односно на барање од надлежниот орган на општествено-политичка заедница, да врши контрола над извршувањето на тој договор и за тоа да го извести подносителот на барањето.

Ако Југословенската банка оцени дека вложувањето на средства од странски лица во домашна организација на здружен труд од став 1 на овој член не е во согласност со интересите на организациите и заедниците или со општите општествени интереси, ќе го извести за тоа надлежниот сојузен орган.

Член 19

Југословенската банка врши дополнително кредитирање на основната односно на здружената банка за работите од член 14 став 1 точка 2 на овој закон, под услов основната односно здружената банка претходно во целост да ѝ одобрила кредит на организацијата односно на заедницата, и тоа

- 1) за извоз на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит;
- 2) за изградба на комплетни објекти во странство;
- 3) за вложување во сопствени и мешовити претпријатија во странство;
- 4) за истражни работи и за изработка на студии и проекти во странство.

Југословенската банка врши дополнително кредитирање на основните и на здружените банки за работите од став 1 на овој член и кога за тие работи основната односно здружената банка му одобрила во целост кредит на странскиот купувач односно на нарачувачот на работите, на странска банка или на друго странско лице.

Дополнителното кредитирање од ст. 1 и 2 на овој член Југословенската банка го врши во обемот и под услови што се утврдени со нејзиниот акт за деловната политика.

Дополнителното кредитирање на специјализирана финансиска организација во состав на Народната банка на Југославија (Воен сервис). Југословенската банка го врши во согласност со одлука на Сојузниот извршен совет.

Член 20

Југословенската банка врши дополнително кредитирање на работите од член 19 на овој закон, ако тие работи се осигурени против некомерцијални ризици.

Член 21

Осигурување на извозните работи од член 14 став 1 точка 3 на овој закон против некомерцијални ризици. Југословенската банка врши според прописите за финансирање на осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици.

Југословенската банка може да учествува во осигурување на извозни работи против комерцијални ризици само со заедници за осигурување на имоти и лица.

Член 22

Југословенската банка, во рамките на своето работење, на барање од своите членови и по своја иницијатива во согласност со нивните интереси врши аналитичко-истражувачки, информативни, консултативни и организациони работи во областа на економската соработка со странство, а особено:

- 1) ги следи и анализира условите на прометот на стоки и услуги на странските пазари, а посебно во земјите во развој и предлага и го помага организирањето на работите на извозот на стоки и услуги;
- 2) соработува со соодветни организации во странство и во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во следењето на развојот на техниката и технологијата и им предлага на организациите и заедниците организирање на соодветни форми на размена во областа на техниката и технологијата и им помага во тоа;

3) ја испитува можноста за воспоставување и развој на долгорочна производствена кооперација на домашните организации и заедници со странски лица и во врска со тоа дава предлози;

4) ја испитува можноста за заедничко финансирање со странски лица на проекти во странство, посебно во земјите во развој;

5) ги следи и проучува економско-финансиските движење на странските пазари;

6) учествува во спроведувањето на меѓународните договори, ако за тоа е овластена со сојузен закон или со друг сојузен пропис;

7) дава иницијатива за склучување на самоуправни спогодби на банките за насочување на определен дел од средствата за кредитирање на работите на кредит од член 14 на овој закон и учествува со банките во спроведувањето на тие самоуправни спогодби;

8) им предлага на надлежните органи и организации мерки за унапредување на економската соработка со странство;

9) врши аналитички и други работи во врска со вложувањата на средства на странски лица во домашните организации на здружен труд.

За својата дејност и за резултатите и сознанијата од областа на своето работење, Југословенската банка издава периодични информации и билтени.

За работите од овој член Југословенската банка ги наплатува услугите, согласно со својот самоуправен општ акт.

Член 23

Југословенската банка може по работите од чл. 14 и 15 на овој закон да дава гаранции во странство сама или заедно со странски лица, а во Социјалистичка Федеративна Република Југославија — само по работи со странски лица, врз подлога на гаранција на основната односно на здружената банка чиишто членови се организациите на здружен труд на кои се однесува гаранцијата на Југословенската банка односно за странски лица — врз подлога на гаранција на друго странско лице.

Член 24

Југословенската банка може за работите од чл. 14 и 15 на овој закон да дава гаранции и други облици на емство само ако тие работи се осигурени против некомерцијални ризици.

Видот и вредноста на работите што според одредбата од став 1 на овој член мораат да бидат осигурени против некомерцијалните ризици ги утврдува Југословенската банка.

Член 25

Се овластува Југословенската банка по работите што според овој закон ги врши со странство, да врши платен промет со странство и кредитни работи со странство, согласно со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка.

3. Средства за работење на Југословенската банка

Член 26

Средства со кои работи Југословенската банка, а што се користат за дополнително кредитирање на извозот на опрема и бродови на кредит и за изведување на инвестициони работи во странство на кредит се:

1) средствата што со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка се здружени за тие намени, средствата на основачките влогови на Фондот и средствата што, врз основа на посебна самоуправна спогодба, се здружени во Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи, а кои членовите на тој фонд по неговото престанување ќе ги пренесат врз Југословенската банка;

2) средствата што организациите и заедниците ги депонираат за намените од овој член со откажен рок подолг од една година, како и средствата депонирани кај Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи што депонентите на тој фонд, по неговото престанување, ќе ги пренесат врз Југословенската банка;

3) средствата што за намените од овој член банките ќе ги здружат врз основа на самоуправна спогодба односно договор;

4) средствата на кредитите што за намените од овој член Југословенската банка ќе ги прибави од свое име, а за сметка на своите членови кај банките и други општествени правни лица;

5) средствата што за намените од овој член Југословенската банка ќе ги прибави со издавање на обврзници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство, од свое име а за сметка на своите членови, во согласност со сојузните прописи и со договорот за задолжувањето во странство;

6) средствата на долгорочниот кредит на Народната банка на Југославија што, согласно со одредбите на општествениот договор, ќе се пренесат од Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи врз Југословенската банка;

7) средствата на кредитот на Народната банка на Југославија, штот преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини му се одобрени на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи врз основа на одлука на Сојузниот извршен совет донесена врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем, а кои според одредбите на овој закон ќе се пренесат од тој фонд врз Југословенската банка;

8) средствата на краткорочните кредити што за намените од овој член ќе ги одобри Народната банка на Југославија во согласност со основите, целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и заедничките основи на кредитната политика, што ги утврдува Собранието на СФРЈ“.

9) средствата што за намените од овој член ќе ги насочат општествено-политичките заедници;

10) средствата од депозити на странски лица прибавени за намените од овој член во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство;

11) средствата на странски кредити што за намените од овој член Југословенската банка ќе ги прибави од сво име, а за сметка на своите членови, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и со договорите за задолжување во странство.

Член 27

Средства со кои работи Југословенската банка, а што се користат за намените од член 15 на овој закон, се средствата здружени врз основа на самоуправната спогодба.

Член 28

Средства за осигурување на извозните работи од член 21 на овој закон кај Југословенската банка се:

1) средствата за премиите за осигурување и средствата на резервите на осигурувањето што осигурениците ќе ги уплатат во Југословенската банка, како и средствата од премиите за осигурување и средствата на резервите на осигурувањето што членовите на Фондот за кредитирање и осигурување на извозните работи по престанувањето на тој фонд ќе ги пренесат врз Југословенската банка, согласно со самоуправната спогодба за здружувањето во Југословенската банка и со Општествениот договор;

2) средствата што федерацијата ги обезбедува според одредбите на Законот за финансирањето на осигурувањето на извозните работи против некомерцијални ризици.

Член 29

Странските финансиски кредити и депозитите на странски лица од член 26 на овој закон Југословенската банка може да ги користи во согласност со проекцијата на платниот биланс и со проекцијата на девизниот биланс на Југославија и со проекциите на платнобилансните позиции и со проекциите на девизнобилансните позиции на републиките односно на автономните покраини од чија територија се членовите на Југословенската банка за чија сметка се користат девизните средства, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство.

Член 30

Народната банка на Југославија може во согласност со мерките на економската политика на Југославија, за средствата за извршување на работите од член 14 на овој закон да ги пропише за Југословенската банка: височината на задолжителната резерва кај Народната банка на Југославија, условите и начинот на користењето на таа резерва, одржувањето на минималната ликвидност, структурата на пласманите по роковите на втасаноста и усогласувањето на роковите на пласманите со структурата на изворите на средствата според нивната рочност, минималниот износ на посебната резерва на ликвидноста, како и обврската на Југословенската банка определен износ да држи во девизи или во други девизни ликвидни пласмани како минимална резерва за одржување на ликвидноста во плаќањата со странство.

4. Управување со Југословенската банка

Член 31

Со Југословенската банка управуваат членовите на Југословенската банка врз начелата на самоуправувањето и на делегатскиот систем

Во управувањето со Југословенската банка членовите на Југословенската банка имаат еднакви права.

Член 32

Членовите на основната односно на здружената банка здружени во Југословенската банка избираат делегати во органите на управувањето со Југословенската банка.

Делегатот во органот на управувањето со Југословенската банка е одговорен за својата работа пред својата делегација.

Членовите на Југословенската банка можат да одлучат делегатите во Југословенската банка да бидат постојани или променливи.

Член 33

Со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка и со други самоуправни општи акти на Југословенската банка поблиску се уредува начинот на управување со Југословенската банка и начинот на донесување на одлуки.

Член 34

Актите на органите на Југословенската банка со кои се повредуваат правата на работниците да одлучуваат за доходот што ќе го остварат во различни облици на здружувањето на трудот и на средствата се незаконити.

Член 35

Органи на Југословенската банка се: Собранието на Југословенската банка, Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка, Одборот за осигурување на Југословенската банка, Контролниот одбор на Југословенската банка и колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка.

Со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка, со Статутот на Југословенската банка или со одлука на Собранието на Југословенската банка можат да се формираат и други органи (одбори за заеднички вложувања, кредитни одбори и др.).

Со Статутот на Југословенската банка или со одлука на Собранието на Југословенската банка може да се предвиди формирање на стручни одбори, комисии и други стручни тела за подготвување предлози и давање мислења за определени прашања од работењето на Југословенската банка.

Врз основа на посебна самоуправна спогодба од член 15 на овој закон, можат да се формираат посебни заеднички органи (одбори и други работни тела).

Член 36

За решавање на споровите од меѓусебните работни односи на членовите на Југословенската банка и на странски лица, што ќе настанат од работењето на Југословенската банка, во Југословенската банка се формира арбитражен совет.

Член 37

Собранието на Југословенската банка го сочинуваат делегати на членовите на Југословенската банка делегирани под условите и на начин предвидени со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка и со Статут на Југословенската банка, во согласност со овој закон.

Член 38

Собранието на Југословенската банка, особено:

- 1) ги донесува Статутот на Југословенската банка;

- 2) го донесува среднорочниот и годишниот план на Југословенската банка;

- 3) ја утврдува деловната политика на Југословенската банка;

- 4) ја донесува завршната сметка на Југословенската банка;

- 5) го избира и отповикува претседателот на Собранието и членовите на Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка;

- 6) го именува и разрешува претседателот на колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка, претседателот на арбитражниот совет, како и членовите на други органи, на работни и стручни тела, ако со Статутот на Југословенската банка не е определено поинаку;

- 7) дава мислење за основање на заеднички финансиски организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

- 8) го предлага сразмерот на односите на основачките влогови на домашни и на странски основачи во заедничка финансиска организација во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

- 9) одлучува за зачленување на Југословенската банка во меѓународни финансиски и други организации;

- 10) одлучува за склучување на самоуправна спогодба за меѓусебните односи на Југословенската банка и работниците на нејзината работна заедница;

- 11) донесува други акти и утврдува мерки, во согласност со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка, со Статутот на Југословенската банка и со овој закон.

Член 39

Собранието на Југословенската банка заседава по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Со работата на Собранието раководи претседателот на Собранието на Југословенската банка.

Собранието на Југословенската банка го свикнува претседателот на Собранието на Југословенската банка. Претседателот е должен да свика седница на Собранието по барање на една третина од делегатите на Собранието на Југословенската банка, на Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка, на Советот на Југословенската банка и на колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка.

Член 40

Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка, особено:

- 1) ги утврдува предлог-актите и мерките што ги донесува Собранието на Југословенската банка;

- 2) се грижи за спроведување на актите и на мерките што ќе ги донесе Собранието на Југословенската банка;

- 3) донесува одлуки во рамките на овластувањата утврдени со Статутот на Југословенската банка и со одлуките на Собранието на Југословенската банка;

- 4) му предлага на Собранието на Југословенската банка давање на мислења за основање на заеднички финансиски организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

- 5) донесува одлуки за договорите и врши други работи врз основа на склучените самоуправни спогодби или врз основа на овластувањата на членовите на Југословенската банка;

- 6) одлучува за давање и земање кредити во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство, за давање на гаранциите од член 23 на овој закон и за издавање на обврзници, врз основа на самоуправна спогодба или одлука на Собранието на Југословенската банка, во согласност со деловната политика на Југословенската банка и со утврдената економска политика на Југославија.

Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка поднесува до членовите на Југословенската банка периодични пресметки и завршна сметка на Југословенската банка, со извештај за нејзината работа.

Завршната сметка и годишниот извештај за работата на Југословенската банка се поднесува до Сојузниот извршен совет, а годишниот извештај за работата на Југословенската банка и до Собранието на СФРЈ.

Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка го известува Советот на Југословенската банка за работата и резултатите од работењето на Југословенската банка.

Член 41

Одборот за осигурување на Југословенската банка (во натамошниот текст: Одбор за осигурување) има десет членови.

Осум членови на Одборот за осигурување и нивните заменици ги именува Собранието на Југословенската банка од редовите на делегатите на членовите на Југословенската банка.

Еден член на Одборот за осигурување и неговиот заменик ги именува Сојузниот извршен совет.

Одборот за осигурување одлучува со мнозинство гласови на своите членови.

Член 42

Ако член на Одборот за осигурување смета дека одлуката на Одборот за осигурување е во спротивност со Законот за финансирање на осигурувањето на извозни работи против некомерцијални ризици, ќе ги извести за тоа Сојузниот извршен совет и Одборот за осигурување.

Ако Сојузниот извршен совет оцени дека одлуката на Одборот за осигурување е во спротивност со законот од став 1 на овој член, може таквата одлука да ја запре од извршување.

Ако Сојузниот извршен совет во рок од 30 дена од денот на приемот на известувањето од став 1 на овој член не ја запре од извршување одлуката на Одборот за осигурување, одлуката може да се изврши.

Член 43

Одборот за осигурување одлучува за осигурувањето и за ветувањето на осигурување на извозните работи против некомерцијални ризици, во согласност со утврдената политика на економските односи со странство и со општите начела на осигурувањето на имоти и лица.

Член 44

Претседателот на колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка го избира и разрешува Собранието на Југословенската банка, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Претседателот на колегијалниот работоводен орган ја претставува и застапува Југословенската банка.

Претседателот на колегијалниот работоводен орган има право и должност да учествува во работата на органите на Југословенската банка, без право на одлучување.

Претседателот на колегијалниот работоводен орган дава иницијатива и предлози за унапредување на работењето на Југословенската банка и за остварување на среднорочниот и годишниот план на Југословенската банка.

Претседателот на колегијалниот работоводен орган е одговорен особено: за законитоста на работата на Југословенската банка, за применување на мерките што ќе се донесат заради остварување на задачите на паричната, кредитната и девизната политика, за спроведувањето на општествените договори и на самоуправните спогодби што ги склучила односно кон кои ќе пристапи Југословенската банка, за применување на самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка, на Општествениот договор и на Статутот на Југословенската банка, за спроведување на среднорочниот и годишниот план на Југословенската банка и на нејзината деловна политика, како и за одржување на ликвидноста на Југословенската банка.

За својата работа претседателот на колегијалниот работоводен орган одговара пред Собранието на Југословенската банка и пред Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка.

Член 45

Ако претседателот на колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка смета дека акт на органите од член 35 на овој закон е во спротивност со законот, со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка или со Статутот на Југословенската банка ќе го предупреди за тоа органот што го донел таквиот акт.

Ако и по предупредувањето органот што го донел таквиот акт ќе остане при својот акт, претседателот на колегијалниот работоводен орган ќе го запре од извршување актот, освен поединечните акти донесени во управна постапка и актите по кои за конечно одлучување е предвидена надлежност на судот, и за тоа, во рок од три дена од денот кога е запре актот, ќе ги извести Сојузниот извршен совет. Собранието на Југословенската банка и Советот на Југословенската банка.

Член 46

Правата, обврските и одговорностите на колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка поблиску се уредуваат со Статутот на Југословенската банка.

Член 47

Контролниот одбор на Југословенската банка (во натамошниот текст: Контролен одбор) има девед членови.

Членовите на Југословенската банка делегираат осум членови во Контролниот одбор. Делегирањето се врши според критериумите и на начинот што се утврдени со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и со Статутот на Југословенската банка.

Претседателот на Контролниот одбор го именува Сојузниот извршен совет.

Контролниот одбор има право и должност да врши контрола над работењето на Југословенската банка. За утврдената состојба, Контролниот одбор поднесува извештај до Сојузниот извршен совет, Собранието на Југословенската банка и Советот на Југословенската банка, на начин и во роковите утврдени со Статутот на Југословенската банка.

Член 48

Членовите на Југословенската банка, други општествени правни лица и странски лица можат споровите од меѓусебните деловни односи што произлегуваат од работењето на Југословенската банка спогодбено да ги изнесуваат пред арбитражниот совет на Југословенската банка заради решавање на тие спорови.

Секоја заинтересирана страна во спорот именува еднаков број на членови на арбитражниот совет на Југословенската банка.

Претседателот на арбитражниот совет го именува Собранието на Југословенската банка за период од 4 години.

Со Статутот на Југословенската банка се определува бројот на членовите на арбитражниот совет на Југословенската банка и поблиску се уредува постапката за решавање на споровите.

5. Совет на Југословенската банка

Член 49

Во Југословенската банка се формира Советот на Југословенската банка.

Советот на Југословенската банка има 23 члена.

Претседателот и секретарот на Советот на Југословенската банка ги именува Сојузниот извршен совет, со согласност на надлежните републички и на надлежните покраински органи.

Надлежните републички и надлежните покраински органи, Стопанската комора на Југославија, Сојузот на синдикатите на Југославија, самоуправните интересни заедници за економски односи со странство на републиките и на автономните покраини и Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, именуваат во Советот на Југословенската банка по еден член и негов заменик.

Извршниот одбор на Собранието на Југословенската банка именува од редот на своите членови еден член на Советот на Југословенската банка.

Претседателот на колегијалниот работорооден орган на Југословенската банка е член на Советот на Југословенската банка по својата положба.

Седница на Советот на Југословенската банка свикува и со неа раководи претседателот на Советот на Југословенската банка.

Средства за работа на Советот на Југословенската банка обезбедува Југословенската банка.

Стручни и административни работи за потребите на Советот на Југословенската банка врши работната заедница на Југословенската банка.

Член 50

Советот на Југословенската банка врши општествено-економски надзор над работењето и работата на Југословенската банка, заради усогласување на нејзината работа и работење со општите општествени интереси, со општествени планови, со други акти на економската политика на Југославија и со прописите.

Покрај задачата од став 1 на овој член, Советот на Југословенската банка:

1) им дава предлози и мислења на надлежните органи и организации на општествено-политичките заедници во врска со унапредувањето на економските односи со странство, а во рамките на работењето на Југословенската банка;

2) ги разгледува предлозите на среднорочните и годишните планови на Југословенската банка и други акти на Југословенската банка од значење за нејзиното работење, и за тоа им дава предлози и мислења на органите на Југословенската банка;

3) ги разгледува предлозите и прашањата што се од значење за работењето на Југословенската банка и за тоа им дава предлози и мислења на органите на Југословенската банка;

4) разгледува и други прашања утврдени со сојузен закон и со Статутот на Југословенската банка. За прашањата од својата надлежност Советот на Југословенската банка одлучува едногласно.

Член 51

Ако смета дека одлука на Собранието на Југословенската банка е во спротивност со општите општествени интереси утврдени со општествените планови, со други општи акти на економската политика, со прописите и мерките за спроведување на таа политика, или со законите со кои се уредуваат економските односи со странство, Советот на Југословенската банка ќе го предупреди Собранието на Југословенската банка и ќе го извести за тоа Сојузниот извршен совет.

6. Планирање во Југословенската банка

Член 52

Југословенската банка донесува среднорочен план и годишен план за остварување на среднорочниот план.

Член 53

Југословенската банка го донесува среднорочниот план врз основа на самоуправната спогодба за основите на среднорочниот план на Југословенската банка, што ја склучуваат сите членови на Југословенската банка.

Со самоуправната спогодба за основите на среднорочниот план на Југословенската банка се утврдуваат особено заедничките интереси и цели во областа на долгорочната производствена и финансиска соработка на организациите и заедниците со странски лица, ангажирањето на странски средства за заедничко настапување на организациите и заедниците со странски лица на трети пазари, начинот и обемот на здружување и прибавување средства за кредитирање на извозот на опрема и бродови

на кредит и изведување на инвестициони работи во странство на кредит, за осигурување на извозни работи против некомерцијални ризици и за учество во осигурување на извозни работи против комерцијални ризици, како и задачите, правата, обврските и меѓусебната одговорност на учесниците во таа самоуправна спогодба во остварувањето на утврдените заеднички интереси и цели.

Член 54

Со среднорочниот план на Југословенската банка поблиску се утврдуваат заедничките интереси и цели, намените и работите за кои ќе се здружуваат и прибавуваат средствата од чл. 26, 27 и 28 на овој закон, начинот и обемот на здружување и прибавување средства за намените од чл. 15, 19, 21 и 22 на овој закон и други елементи од значење за унапредување на економската соработка со странство, во согласност со интересите на членовите на Југословенската банка.

Со среднорочниот план на Југословенската банка се предвидуваат и начинот на обезбедување средства за извршување на порано преземените обврски, начинот и мерките за одржување на ликвидноста на Југословенската банка, средствата за фондовите на Југословенската банка и мерките и начинот на поднесување ризици по работите на Југословенската банка.

Составен дел на среднорочниот план на Југословенската банка претставуваат: планот на кредитниот биланс на Југословенската банка, актот за политиката на каматните стапки и тарифите за надомести за услугите што ги врши Југословенската банка, планот на приходите и расходите на Југословенската банка и финансискиот план на Банката.

Во актите од став 3 на овој член посебно се икажуваат изворите и употребата на средствата посебно за секоја од намените од чл. 15, 19 и 21 на овој закон.

Со планот на приходите и расходите на Југословенската банка се утврдуваат додатните извори на средства, ако од приходите на Југословенската банка не можат да се обезбедат средства за покривање на трошоците на работењето и средства за работа на работната заедница на Југословенската банка.

Член 55

Со годишниот план на Југословенската банка се усогласува остварувањето на среднорочниот план на Југословенската банка во одделна година со мерките на утврдената економска политика на Југославија и со плановите на членовите на Југословенската банка.

Годишниот план на Југословенската банка содржи особено:

1) анализа на извршувањето на среднорочниот план за претходниот период и мерки за остварување на задачите од среднорочниот план на Југословенската банка;

2) извори и услови на здружување, прибавување и користење на средствата, како и нивна намена;

3) намени и услови за давање на кредити и гаранции;

4) план на кредитниот биланс на Југословенската банка;

5) план на приходите и расходите на Југословенската банка;

6) мерки за одржување на ликвидноста на Југословенската банка;

7) политика на каматните стапки и тарифа на надомести за услугите на Југословенската банка.

Член 56

Југословенската банка своите планови и акти за деловната политика ги објавува и ги доставува до своите членови на начинот утврден со Статутот на Југословенската банка.

Член 57

Југословенската банка е должна да доставува до Собранието на СФРЈ, до Сојузниот извршен совет, до извршните совети на собранијата на републиките и до извршните совети на собранијата на автономните покраини извештаи за остварувањето на своите планови и за спроведувањето на својата деловна политика.

Содржината, роковите и начинот на доставување на извештајот од став 1 на овој член ќе ги пропише сојузниот секретар за финансии.

Член 58

Планирањето во Југословенската банка се врши согласно со одредбите од Законот за основите на системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија.

7. Утврдување и распоредување на приходите и формирање фондови на Југословенската банка

Член 59

Приходи на Југословенската банка се:

- 1) камата на дадени кредити;
- 2) надомест за вршење на услуги;
- 3) други приходи остварени со работење;
- 4) дополнителни средства што членовите на Југословенската банка ги даваат ако со приходите на Југословенската банка не се обезбедуваат средства за покрите на нејзините трошоци за работење и средства потребни за работа на работната заедница на Југословенската банка;
- 5) дел од премииите за осигурување против некомерцијални ризици;
- 6) дел од премииите за осигурување против комерцијални ризици.

Член 60

Остварените приходи Југословенската банка ги користи: за намирување на трошоците за работење и издвојување на средствата за работа на работната заедница, за фондовите, за резервите на сигурност против некомерцијални ризици и резервите на сигурност против комерцијалните ризици, согласно со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка, со прописите за финансирање на осигурувањето против некомерцијални ризици и Законот за основите на системот за осигурување на имоти и лица.

Ако Југословенската банка оствари вишок приходи по намирувањето на намените од став 1 на овој член, тој вишок по завршната сметка ќе им го врати на своите членови што здружиле средства и користеле кредити, сразмерно на вложените односно здружените средства и на наплатената камата на кредити, во согласност со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка.

Член 61

Заради обезбедување на сигурност и ликвидност на работењето и материјална основа на трудот, Југословенската банка ги формира следните фондови:

- 1) фондот на солидарна одговорност;
- 2) резервен фонд;
- 3) фонд на основни средства.

Средствата на фондовите од став 1 на овој член се формираат од средствата што ќе ги здружат членовите на Југословенската банка и од приходите на Југословенската банка што нејзините членови ги здружуваат врз основа на самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка, Статутот на Југословенска банка и сојузен закон.

Средствата на фондовите на Југословенската банка се средства на членовите на Југословенската банка и се водат на име на членовите на Југословенската банка.

Начинот на формирање и користење на средствата на фондовите и начинот на управување со фондовите, поблиску се уредуваат со Статутот на Југословенската банка, во согласност со сојузен закон.

Член 62

Височината на средствата во фондот на солидарна одговорност изнесува најмалку 5% од состојбата на пласманите по кои Југословенската банка поднесува ризик по завршната сметка за претходната година.

Средствата на фондот на солидарна одговорност Југословенската банка ги користи за отпишување на ненаплативи побарувања и за покрите на други ризици што произлегуваат од нејзиното работење, ако отпишувањето не може да се изврши врз товар на приходите на Југословенската банка.

Средствата на фондот на солидарна одговорност Југословенската банка може да ги користи за своето работење во согласност со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка и со Статутот на Југословенската банка, со тоа што е должна да обезбеди можност за користење на тие средства за намените од став 2 на овој член.

Член 63

Средствата на резервниот фонд, Југословенската банка ги користи за одржување на својата тековна ликвидност, согласно со сојузен закон и со други сојузни прописи.

Средствата на резервниот фонд, Југословенската банка ги држи издвоени на посебна сметка кај Народната банка на Југославија.

Во резервниот фонд, членовите на Југословенската банка здружуваат дел од приходите што таа банка ќе ги оствари со своето работење. Издвојувањето на средствата во резервниот фонд не може да биде помало од 0.3% од состојбата на пласманите по кои Југословенската банка поднесува ризик по завршната сметка за годината за која се издвојуваат средства во тој фонд.

Кога вкупните средства на резервниот фонд ќе ја достигнат височината од најмалку 3% од износот на основната од став 3 на овој член, престанува обврската за издвојување средства во тој фонд.

Член 64

За своите обврски Југословенската банка одговара со сите средства со кои располага.

Ако средствата од став 1 на овој член не се до- статни за намирување на нејзините обврски, членовите на Југословенската банка одговараат за тие обврски со своите средства здружени во основни односно во здружени банки учеснички на самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка, сразмерно на здружените средства во тие банки, и тоа според следниот редослед:

- 1) со средствата на фондот на солидарна одговорност;
- 2) со средствата на резервниот фонд;
- 3) со сите други средства здружени односно депонирани во основна односно во здружена банка.

Одговорноста на членовите на Југословенската банка за обврските на таа банка поблиску се уредуваат со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка.

Член 65

Југословенската банка работи на начин со кој го обезбедува извршувањето на своите обврски, во вкупниот обем и по рочноста.

Со самоуправната спогодба за здружување во Југословенска банка, со среднорочниот план и со годишниот план за остварување на среднорочниот план на Југословенската банка, се утврдуваат начи-

нот, мерките и одговорноста за одржување на ликвидноста на Југословенската банка, како и обемот на потребните средства.

Ако со мерките од став 2 на овој член не се обезбеди ликвидност на Југословенската банка, а средствата на резервниот фонд и задолжителните резерви кај Народната банка на Југославија не се достатни за намиравање на обврските на Југословенската банка, учесничка на самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и обезбедуваат средства на Југословенската банка за одржување на нејзината ликвидност, согласно со таа самоуправна спогодба.

Член 66

Членот на основна односно на здружена банка што ќе ја повлече својата одлука за здружување на основната односно на здружената банка во Југословенската банка, престанува да биде член на Југословенската банка.

Со престанување на членството во Југословенската банка, организацијата или заедницата може својот влог во фондот на солидарна одговорност и својот влог во резервниот фонд да го пренесе врз други членови на Југословенската банка или да ги повлече од тие фондови.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, средствата здружени во фондот на солидарна одговорност и во резервниот фонд, што потекнуваат од средствата пренесени од фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи што во тој фонд се здружени според посебна самоуправна спогодба или потекнуваат од кредитите на Народната банка на Југославија, народните банки на републиките или народните банки на автономните покраини, отстапени на трајно користење на членовите на фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи, организација или заедница чие членство престанува во Југословенската банка не може да ги повлече од тие фондови туку само да ги пренесе врз други членови на Југословенската банка.

Со самоуправна спогодба за здружување во Југословенската банка и со Статутот на Југословенската банка поблиску се уредуваат условите, роковите и начинот за пренесување и повлекување на влоговите од фондот на солидарна одговорност и од резервниот фонд.

Со утврдувањето на условите, роковите и начинот на пренесување или повлекување на влоговите во смисла на одредбата на став 4 од овој член не смее да се доведе во прашање сигурноста и ликвидноста на работењето на Југословенската банка.

Престанувањето на членство во Југословенската банка не го ослободува членот кому му престанало членството од должноста да ги извршува обврските и да ги поднесува ризиците што настанале од работењето на Југословенската банка пред престанувањето на неговото членство во Југословенската банка.

Член 67

Средствата на фондот на основни средства на Југословенската банка се состојат од деловен простор, мебел, машини и друга опрема што служат за нејзиното работење.

Паричниот дел на фондот на основни средства на Југословенската банка го користи за своето работење.

Член 68

Организацијата односно заедницата на која ѝ престанало членството во Југословенската банка може средствата што ги здружила во фондот на основни средства да ги повлече во паричен износ, по истекот на пет години од денот кога ги намирала своите обврски спрема Југословенската банка.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член Собранието на Југословенската банка може да одлучи, на организацијата односно на заедницата од тој став, на нејзино барање, да ѝ се ара-

тат во паричен износ средствата што ги здружила во фондот на основни средства и пред истекот на рокот од пет години, ако со тоа не се загрозува работењето на Југословенската банка.

Член 69

Средствата на резерви за сигурност Југословенската банка ги формира од премиите за осигурување посебно за осигурување против некомерцијални ризици и посебно за осигурување против комерцијални ризици.

Слободните средства на резервите за сигурност Југословенската банка може да ги користи за своето работење, водејќи сметка за нивната рочност и обезбедување на својата ликвидност по работите на осигурувањето.

Член 70

Средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците на работната заедница, Југословенската банка ги издвојува во согласност со основите и мерилата што се утврдени со самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности склучена помеѓу работната заедница на Југословенската банка и Југословенската банка, според начелото на распределбата според трудот и општествено утврдените основи и мерила за распределба на тие средства.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член се обезбедува средствата за работната заедница на Југословенската банка да бидат во зависност од степенот на одговорноста, обемот и квалитетот на работата на работниците на работната заедница на Југословенската банка.

Член 71

Работната заедница на Југословенската банка посебно е одговорна за наплативоста на побарувањата на Југословенската банка.

Собранието на Југословенската банка може да бара работната заедница врз товар на средствата со кои располага да го покрие делумно или во целост побарувањето што станало ненаплативо по нејзина вина, согласно со самоуправната спогодба од член 70 на овој закон.

Против одлуката од став 2 на овој член работната заедница може, во рок од 30 дена од денот на донесувањето на одлуката, да поведе спор пред судот на здружениот труд.

II. ЗАЕДНИЧКИ ФИНАНСИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Основање и работење

Член 72

Заради проширување и унапредување на долгорочната економска соработка на организациите на здружен труд со заинтересираните странски лица, нивно заедничко настапување на трети пазари, заедничко финансирање на проектите во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство, посебно во земјите во развој, членовите на основните односно здружените банки овластени за вршење на платен промет и кредитни работи со странство (во натамошниот текст: основачи на заедничката финансиска организација) можат, под условите и на начинот што се утврдени со овој закон, да основаат заеднички финансиски организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Заедничка финансиска организација во Социјалистичка Федеративна Република Југославија може да се основе само ако постои економска оправданост и ако нејзиното основање и работење е во согласност со утврдената економска политика на Југославија.

Член 73

Заеднички финансиски организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија (во понатамошниот текст: заеднички финансиски организации) се заеднички банки, конзорциуми и други заеднички организации за финансиска соработка со земјите во развој и со други земји.

Заедничката финансиска организација се основа како трајна (заедничка банка, конзорциум и др.) или повремена организација (конзорциум и др.).

Конзорциумот со странско лице може да биде траен ако се основа заради остварување на заеднички долгорочни интереси, а повремен ако се основа заради остварување на определена заедничка работа.

Член 74

Заедничка финансиска организација е правно лице со права, обврски и одговорности, утврдени со овој закон, со договор за основање и работење и со статутот на заедничката финансиска организација.

Член 75

Статутот на заедничката финансиска организација го донесуваат спогодбено основачите на заедничката финансиска организација. Статутот мора да биде во согласност со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација.

Статутот на заедничката финансиска организација содржи особено одредби за:

- 1) целите заради кои се основа заедничка финансиска организација;
- 2) предметот на работењето;
- 3) утврдувањето на деловната политика и актите на деловната политика;
- 4) организацијата и начинот на работење;
- 5) органите и нивните права, должности и одговорности, како и за овластувањата за потпишување и застапување на заедничката финансиска организација;
- 6) средствата на заедничката финансиска организација;
- 7) правата и обврските на основачите на заедничката финансиска организација;
- 8) правата, обврските и одговорностите на странски лица што вршат определени работи односно работни задачи со посебни овластувања и одговорности во заедничката финансиска организација, како и за условите и начинот на вработување на странски лица во таа организација;

9) начинот на донесување на општи и поединечни акти на заедничката финансиска организација.

Статутот на заедничката финансиска организација е полноважен кога ќе го потврди Собранието на Југословенската банка.

Член 76

Основачите на заедничката финансиска организација склучуваат самоуправни спогодба за здружување на труд и средства, со која се утврдуваат целите на основањето и работењето на заедничката финансиска организација, како и нивните меѓусебни права и обврски.

Одлука за основање на заедничка финансиска организација донесува Собранието на основната односно здружената банка овластена за вршење на платен промет и кредитни работи со странство чии членови ја склучиле самоуправната спогодба од став 1 на овој член, во согласност со таа самоуправни спогодба.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член се определува и банката која со странски лица од една или повеќе земји ќе склучи договор за основање и работење на заедничката финансиска организација (билатерална или мултилатерална заедничка финансиска организација).

Член 77

Пред склучувањето на самоуправната спогодба од член 76 став 1 на овој закон, основачите на заедничката финансиска организација што имаат намера да основат заедничка финансиска организација, се должни од Стопанската комора на Југославија односно од Народната банка на Југославија да прибават известување за бонитетот на странското лице со кое имаат намера да основат заедничка финансиска организација.

Основачите на заедничката финансиска организација не можат да ја склучат самоуправната спогодба од член 76 став 1 на овој закон ако од известувањето за бонитетот на странското лице произлегува дека не е обезбедена сигурноста на работењето со тоа странско лице.

Член 78

Мислење за основање на заедничка финансиска организација дава Собранието на Југословенската банка.

Кон барањето за давање на мислењето од став 1 на овој член се прилагаат:

- 1) самоуправната спогодба од член 76 став 1 на овој закон;
- 2) одлуката за основање на заедничка финансиска организација од член 76 став 2 на овој закон;
- 3) нацрт-договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација;
- 4) потврда од Службата на општественото книговодство односно од овластената банка дека основачите на заедничката финансиска организација имаат обезбедени средства за нејзино основање;
- 5) известување за бонитетот на странското лице;
- 6) мислење од координациониот одбор при надлежниот орган во републиката односно од координациониот одбор при надлежниот орган во автономната покраина за организациите на здружен труд што вршат работи на надворешнотрговски промет и самоуправните интереси заедници за економски односи со странство на републиката односно на автономната покраина на чија територија е седиштето на основачите на заедничката финансиска организација, за потребата од основање на заедничка финансиска организација.

Член 79

Договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација е полноважен кога ќе го одобри Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста на надлежните републички и надлежните покраински органи.

За одобрените договори од став 1 на овој член се води посебна евиденција.

Член 80

Договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација содржи особено одредби за:

- 1) целите заради кои се основа заедничка финансиска организација и предметот на работењето;
- 2) видот и износот на средствата што секој основач на заедничка финансиска организација е должен да го вложи во основачкиот фонд и начинот и рокот на внесување на тие средства во тој фонд;

3) условите и начинот на прибавување парични средства и работењето со тие средства;

4) мерките и одговорностите за обезбедување ликвидност на заедничката финансиска организација;

5) правата и обврските на основачите за поднесување ризици во работењето на заедничката финансиска организација;

6) правата и обврските во поглед на управувањето и одлучувањето во органите на заедничката финансиска организација;

7) утврдувањето на приходите и расходите и распределбата на приходите на заедничката финансиска организација, за распределбата и трансферот на добивката и за покривањето на загубите;

8) условите и начинот на престанување на членство односно престанување на правата и должностите на основачите во заедничката финансиска организација;

9) правата и обврските на основачите во случај на престанување на работата на заедничката финансиска организација.

Член 81

Кон договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација можат, согласно со овој закон, да пристапат и други членови на основната односно здружената банка од член 72 на овој закон, како и странски лица, и со тоа да стекнат својство на член — основач на заедничката финансиска организација, ако ги исполнуваат условите предвидени со тој договор и ако го вложат предвидениот со договорот износ на средства во фондовите на заедничката финансиска организација.

Член 82

Заедничката финансиска организација може да почне со работа со денот на запишувањето во судскиот регистар.

Запишувањето во судскиот регистар се врши на барање од овластеното лице, коешто кон барањето за запишување поднесува:

1) договор за основање и работење на заедничката финансиска организација и статут на таа организација;

2) доказ дека избраните органи на заедничката финансиска организација се предвидени со овој закон;

3) доказ дека се обезбедени средства на сметката кај Службата на општественото книговодство за почстокот на работата, утврдени со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација;

4) доказ дека Собранието на Југословенската банка дало мислење за основањето на заедничката финансиска организација.

Член 83

Заедничката финансиска организација врши работи во врска со долгорочната производствена кооперација и деловно-техничка соработка со странство, со заедничко финансирање на проектите во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на заеднички финансиски проекти во странство, со размена на научно-технолошки знаења и искуства со странство и работи во врска со други видови долгорочна економска соработка со странство.

Во извршувањето на работите од став 1 на овој член, заедничката финансиска организација:

1) собира средства за своето работење;

2) им дава кредити на странски банки и други странски лица и врши други банкарски работи во странство;

3) им дава кредити на банки и на други организации во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

4) дава гаранции;

5) ги испитува можностите за заедничко финансирање со странски лица на проекти во странство, посебно во земјите во развој;

6) врши стручно-аналитички, информативни, консултативни и слични работи од значење за своето работење;

7) врши платен промет со странство во врска со работите што ги врши.

Член 84

Во поглед на планирањето и во поглед на постапката за подготвување, донесување и остварување на плановите на заедничката финансиска организација, согласно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на планирањето во Југословенската банка.

Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски прописи за применувањето на одредбата од став 1 на овој член.

Член 85

Заедничката финансиска организација може да основа претставништва во странство под условите и на начинот што за основање на деловни единици на основни односно здружени банки во странство се предвидени со Законот за вршење на стопански дејности во странство.

2. Управување и одлучување.

Член 86

Органи на заедничката финансиска организација се:

1) управен одбор;

2) кредитни одбори;

3) претседател на заедничката финансиска организација.

Со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација може да се предвиди, покрај органите од став 1 на овој член, заедничката финансиска организација да има и собрание на заедничката финансиска организација.

Во поглед на составот и начинот на одлучување во Собранието на заедничката финансиска организација согласно се применуваат одредбите на чл. 87 и 88 од овој закон.

Со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација се утврдува кои работи од член 89 на овој закон ќе ги врши Собранието на заедничката финансиска организација.

Заедничката финансиска организација може да има и други органи предвидени со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација односно со нејзиниот статут.

Член 87

Во управниот одбор на заедничката финансиска организација се застапени домашни и странски основачи на заедничката финансиска организација.

Со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација се утврдуваат бројот на членовите на управниот одбор, начинот на конституирање на управниот одбор и овластувањата на управниот одбор.

Управниот одбор го сочинуваат претседателот, потпретседателот и определен број членови.

Член 88

Управниот одбор на заедничката финансиска организација донесува одлуки, со согласност на претставниците на сите основачи на заедничката финансиска организација.

Член 89

Управниот одбор на заедничка финансиска организација особено:

1) донесува среднорочен и годишен план на заедничката финансиска организација и мерки за нивното спроведување;

2) донесува завршна сметка на заедничката финансиска организација и одлучува за распоредувањето на приходите;

3) им дава предлози на основачите за измени и дополненија на договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација;

4) го разгледува извештајот за работата и работењето на заедничката финансиска организација;

5) го избира и го разрешува претседателот на заедничката финансиска организација, со согласност на сите членови на управниот одбор;

6) ги избира и ги разрешува членовите на кредитниот одбор и на другите органи на заедничката финансиска организација;

7) одлучува за давање кредити и гаранции во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство;

8) одлучува за земање кредити и за други облици на задолжување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство;

9) одлучува за купување и продажба на странски хартии од вредност;

10) одлучува за отворање и укинување на претставништво во странство;

11) одлучува за склучување договори со странски физички лица за работа во работната организација на заедничката финансиска организација.

Член 90

Управниот одбор на заедничката финансиска организација е должен периодичната пресметка и завршната сметка на заедничката финансиска организација, заедно со извештајот за работата, да ги поднесува до основачите на заедничка финансиска организација на разгледување.

Член 91

Во заедничка финансиска организација се формира еден или повеќе кредитни одбори.

Кредитниот одбор ги разгледува поднесените барања за давање кредити и гаранции, подготвува документација во врска со тие барања и му предлага на управниот одбор донесување на соодветни одлуки.

Бројот на кредитните одбори, составот и делокругот на кредитниот одбор поблиску се уредуваат со Статутот на заедничката финансиска организација.

Член 92

Претседателот на заедничка финансиска организација ја претставува и ја застапува заедничката финансиска организација.

Претседателот на заедничка финансиска организација ги извршува одлуките на управниот одбор и на другите органи на заедничката финансиска организација и се грижи за нивното спроведување.

Претседателот на заедничка финансиска организација дава иницијатива и предлози на унапредување на работењето на заедничката финансиска организација.

Претседателот на заедничка финансиска организација е одговорен за својата работа пред управниот одбор на заедничката финансиска организација.

Член 93

Претседателот на заедничка финансиска организација е одговорен за законитоста на работата на заедничката финансиска организација и е должен да запре од извршување акт на органот на заедничка финансиска организација за кој смета дека е незаконит и во рок од три дена од денот на запирањето да ги извести за тоа Советот на Југословенската банка и Сојузниот извршен совет.

Член 94

Претседател на заедничка финансиска организација може да биде само државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

Член 95

Правата, обврските и одговорностите на претседателот на заедничка финансиска организација, како и односите на претседателот на заедничка финансиска организација со работната заедница и со претседателот на управниот одбор, поблиску се уредуваат со актите на заедничката финансиска организација, во согласност со Статутот на заедничката финансиска организација.

Член 96

Заедничка финансиска организација може да има надзорен орган.

Надзорниот орган го разгледува работењето на заедничката финансиска организација и врши надзор над придржувањето кон одредбите од овој закон, статутот, среднорочниот план и годишната програма на заедничката финансиска организација и актите што ги донесува управниот одбор, како и над нејзиното работење.

Надзорниот орган има право и должност за уочените појави и за своето мислење да ги известува управниот одбор на заедничката финансиска организација и Југословенската банка.

3. Средства за работење, приходи, распределба на приходите и фондови

Член 97

Средства за работење на заедничка финансиска организација се:

1) средствата што основачите на заедничката финансиска организација ќе ги внесат во фондови;

2) други средства што основачите на заедничка финансиска организација ќе ги стават на располагање за работење на заедничката финансиска организација;

3) средствата прибавени со земање кредит во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и во странство;

4) средствата на депозити на странски лица;

5) средствата што заедничката финансиска организација ќе ги оствари со своето работење;

6) средствата што заедничката финансиска организација на друг начин ќе ги прибави во странство.

Девизните средства од став 1 на овој член на заедничката финансиска организација ги прибавува во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и со проекцијата на платниот биланс и проекцијата на девизниот биланс на Југославија и со проекциите на платно-билансните позиции и проекциите на девизно-билансните позиции на републиките и на автономните покраини.

Член 98

Основачите на заедничка финансиска организација можат, во согласност со Законот за девизното работење и кредитните односи со странство,

да вложуваат динари и конвертибилни девизи, како и други девизи ако тие можат да се користат непосредно за плаќања што се вршат во врска со работењето на заедничката финансиска организација.

Динарите вложени според одредбата на став 1 од овој член можат да се користат само за давање кредити на организациите на здружен труд што учествуваат во извршувањето на кредитните работи, и тоа под еднакви услови.

Член 99

Правата на странски лица во поглед на располагањето со средствата што ќе ги внесат во фондовите на заедничката финансиска организација или ќе ги стават на располагање за нејзино работење, правата во поглед на учеството во распределбата на приходите на заедничката финансиска организација и трансферот на добивката и другите права утврдени со овој закон и со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација, не можат да се намалат со друг закон или со друг пропис кога договорот со кој се утврдени тие права станал полноважен.

Член 100

Приходите на заедничка финансиска организација се: камата на дадени кредити, надомест за извршени банкарски услуги и други приходи што ќе ги оствари со своето работење.

Приходот на заедничка финансиска организација што ќе преостане по намирувањето на трошоците на работењето и издвојувањето на средствата за работната заедница и за фондовите, се распоредува на основачите на заедничката финансиска организација сразмерно на средствата што ги вложиле или ги ставиле на располагање за нејзиното работење.

Ако приходите на заедничка финансиска организација не се доволни за покритие на трошоците на работењето на заедничката финансиска организација и нејзината работна заедница, средствата за намирување на тие трошоци основачите на заедничката финансиска организација ги обезбедуваат сразмерно на средствата што ги вложиле или ставиле на располагање за нејзиното работење, под условите и на начинот што се утврдени со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација.

Член 101

Дел од приходот што ќе го остварат со распределбата на приходот на заедничка финансиска организација (добивка), странските основачи можат да вложат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или да трансферираат во странство, во согласност со сојузен закон.

Член 102

Ненаплативите побарувања и другите ризици што произлегуваат од работењето на заедничка финансиска организација, се покриваат од приходот на заедничката финансиска организација.

Ако ненаплативите побарувања и другите ризици што произлегуваат од работењето не можат да се покријат од приходот на заедничката финансиска организација, ќе ги покријат основачите на заедничката финансиска организација, сразмерно на својот влог во основачкиот фонд, под условите и на начинот што се утврдени со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација.

Член 103

Заради обезбедување сигурност и ликвидност во работењето и обезбедување материјална основа

на работата, заедничката финансиска организација ги формира следните фондови:

- 1) основачки фонд;
- 2) фонд на основни средства.

Заедничката финансиска организација може, покрај фондовите од став 1 на овој член, да формира и други фондови, во согласност со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација.

Член 104

Средствата на основачкиот фонд заедничката финансиска организација ги користи за своето работење и за покритие на ненаплативите побарувања и на други ризици што произлегуваат од тоа работење.

Средствата на основачкиот фонд се формираат од влоговите на основачите и од приходот на заедничката финансиска организација.

Со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација се утврдува износот на средствата што треба да биде уплатен во основачкиот фонд за да може заедничката финансиска организација да почне со работа.

Основачот на заедничка финансиска организација кому му престанало членството односно кој престанал да биде основач, има право да го повлече својот влог од основачкиот фонд, под условите, на начинот и во рокот што се предвидени во договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација.

Основачот на заедничката финансиска организација може својот влог во основачкиот фонд да го пренесе врз други основачи, а врз трето лице само со согласност на управниот одбор на заедничката финансиска организација.

Поблиски прописи за височината и сразмерот на влоговите потребни за основање на заедничка финансиска организација донесува Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста на надлежните републички и надлежните покраински органи.

Член 105

Средствата на фондот на основни средства на заедничка финансиска организација се состојат од деловен простор, мебел, машини и друга опрема, што служат за нејзиното работење.

Паричниот дел на фондот на основни средства заедничката финансиска организација го користи за своето работење.

Член 106

Средствата за почеток на работа на заедничка финансиска организација ги обезбедуваат основачите, во согласност со договорот за основање и работење на заедничката финансиска организација.

4. Престанување на работата

Член 107

Заедничка финансиска организација може да престане со работа врз основа на согласноста на сите основачи, ако тие обезбедат извршување на обврските спрема трети лица.

Управниот одбор на заедничка финансиска организација утврдува дека се исполнети условите за престанување на работата на заедничката финансиска организација според став 1 од овој член.

Член 108

Ако заедничка финансиска организација е неликвидна три месеца еднопосредно, основачите на заедничката финансиска организација се должни во рок од трите наредни месеци да обезбедат средства потребни за воспоставување на нејзината ликвидност.

Ако основачите на заедничка финансиска организација во рокот од став 1 на овој член не обезбедат средства потребни за воспоставување на ликвидност, заедничката финансиска организација престанува со работа со истекот на тој рок.

Заедничката финансиска организација престанува да работи и ако основачите, согласно со член 102 од овој закон, не обезбедат средства за покривање на ненаплативите побарувања, на ризиците и загубите со денот на истекот на рокот од три месеци од денот на поднесувањето на завршната сметка до Службата на општественото книговодство.

Член 109

Претседателот на заедничка финансиска организација е должен да го извести Сојузниот извршен совет дека настапиле условите од член 108 на овој закон.

Претседателот на заедничка финансиска организација е должен да поведе постапка за ликвидација на заедничката финансиска организација, во согласност со сојузен закон.

Врз престанувањето на работата на заедничка финансиска организација согласно се применуваат одредбите на сојузен закон што се однесуваат на престанувањето на работа на организација на здружен труд.

Член 110

Претседателот на колегијалниот работоводен орган на Југословенската банка може да даде иницијатива за престанување на работа на заедничка финансиска организација, ако оцени дека таа не ги исполнува целите заради кои е основана.

Советот на Југословенската банка е должен да ја оцени иницијативата од став 1 на овој член.

Одлука за престанување на работа на заедничка финансиска организација која не ги исполнува целите од став 1 на овој член донесува Сојузниот извршен совет.

Ако Сојузниот извршен совет ја донесе одлуката од став 3 на овој член, претседателот на колегијалниот работоводен орган на Југославенската банка е должен да поведе постапка за ликвидација на заедничка финансиска организација.

Член 111

Престанувањето на работа на заедничка финансиска организација не го ослободува основачот на таа организација да ги изврши обврските и да ги поднесува ризиците што настанале од работењето на заедничката финансиска организација пред престанувањето на нејзината работа.

Ако заедничката финансиска организација престане со работа, основачот на заедничката финансиска организација е должен да ги заврши започнатите работи на таа организација, ако со нивното прекинување би можела да настане штета од поголем обем за другите основачи или трети лица.

Член 112

Со статутот на заедничка финансиска организација поблиску се регулираат престанувањето на работа на заедничката финансиска организација и во врска со тие права, обврски и одговорности на основачот на заедничката финансиска организација, како и начинот на обезбедување средства за покривање на ненаплативите побарувања и на други ризици.

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 113

Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари ќе се казни за стопански престап Југословенската банка:

1) ако со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка здружените средства ги користи спротивно на условите или начинот предвиден со таа спогодба (член 6 точка 3);

2) ако утврдувањето или распоредувањето на приходите го врши спротивно од условите или начинот предвиден со самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка (член 6 точка 6).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице во Југословенската банка со парична казна од 3.000 до 30.000 динари.

Член 114

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок Југословенската банка ако одбие да врши определени работи што, врз основа на член 10 став 2 од овој закон, ќе ги доверат надлежните органи.

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок и одговорното лице во Југословенската банка со парична казна од 2.000 до 20.000 динари.

Член 115

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок овластеното лице од член 45 став 2 на овој закон ако не запре од извршување акт на Извршниот одбор на Собранието на Југословенската Банка, на Одборот за заеднички вложувања, на Одборот за осигурување или Кредитниот одбор, кој е во спротивност со законот, со Самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и со Статутот на Југословенската банка или ако за тоа запирање не ги извести во рок од три дена од денот кога актот е запре, Сојузниот извршен совет, Собранието на Југословенската банка и Советот на Југословенската банка.

Член 116

Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе се казни за прекршок овластеното лице од член 93 на овој закон ако не запре од извршување незаконит акт на органот на заедничката финансиска организација или ако за тоа запирање не ги извести Советот на Југословенската банка и Сојузниот извршен совет во рок од три дена од денот кога актот е запре.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 117

Основачите на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи спогодбено можат да одлучат да пристапат кон Општествениот договор за Југословенската банка, да донесат одлука за здружување на основна или здружена банка, чии се членови, во Југословенската банка, да ги пренесат средствата, правата и обврските од Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи врз Југословенската банка и да донесат одлука за престанување на работа на тој фонд со денот на почетокот на работата на Југословенската банка.

Југословенската банка ќе ги преземе средствата, правата и обврските на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи со состојбата на денот на почетокот на работата на Југословенската банка, во согласност со Општествениот договор, со Самоуправната спогодба за здружување во Југословенската банка и со Статутот на Југословенската банка.

Член 118

Средствата, правата и обврските по кредитите што Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини му ги даде на Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи, се пренесуваат врз Југословенската банка со состојбата на денот на почетокот на работата на Југословенската банка.

Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе склучат со Југословенската банка договори за кредитите од став 1 на овој член, во рок од 30 дена од денот на почетокот на работата на Југословенската банка.

Со денот на склучувањето на договорите од став 2 на овој член престануваат да важат договорите за кредитите од став 1 на овој член склучени помеѓу Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини и Фондот за кредитирање и осигурување на извозни работи.

Сојузниот извршен совет врз основа на согласноста на надлежните републички и надлежните покраински органи, ќе ги утврди условите, начинот и постапката за пренесување на средствата, правата и обврските по кредитите од став 1 на овој член.

Член 119

Одредбите од Законот за основите на кредитниот и банакрскиот систем согласно се применуваат врз Југословенската банка и врз заедничките финансиски организации, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 120

Сојузниот извршен совет, врз основа на согласноста на надлежните републички и надлежните покраински органи, донесува поблиски прописи за условите и постапката за основање на заеднички финансиски организации, за условите и начинот на пристапување кон склучениот договор за основање и работење на тие организации, за заедничките финансиски организации што можат да вршат платен промет со странство, за условите и начинот на вршење на тој промет и за евиденцијата за одобрените договори за основање на заеднички финансиски организации.

Член 121

Сојузниот извршен совет ќе формира иницијативен одбор што ќе ги врши сите потребни дејствија за почетокот на работата на Југословенската банка.

Со одлуката на Сојузниот извршен совет за формирање на иницијативниот одбор од став 1 на овој член се утврдуваат работите и средствата за работа на тој одбор.

Член 122

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

848.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Се прогласува Законот за обезбедување средства за отстранување на последици од елементарни непогоди, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година.

ПР бр. 737

5 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Заради обезбедување средства за отстранување на последици од елементарни непогоди, Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им одобри на банките во 1978 година кредити до вкупен износ од 2.008.500.000 динари за давање на потрошувачки кредити на лица што претрпеле штета од елементарни непогоди, и тоа:

	Динари
1) на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Босна и Херцеговина во 1976 година, до износ од	270.000.000
2) на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Македонија во 1976 година, до износ од	148.000.000
3) на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Словенија во 1974 и 1976 година, до износ од	405.000.000
4) на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Србија во 1976 година, вон од автономните покраини, до износ од	360.000.000
5) на териториите на определени општини во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина во 1976 година, до износ од	231.000.000

	Динари
6) на териториите на определени општини во Социјалистичка Автономна Покраина Косово во 1976 и 1977 година, до износ од	326,500.000
7) на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Хрватска во 1976 година, до износ од	150,000.000
8) на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Црна Гора во 1976 година, до износ од	118,000.000

Член 2

Средствата искористени до денот на влегувањето во сила на овој закон, што Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, им ги одобри на банките како посебен наменски кредит и во вид на привремени позајмици врз основа на одредбите од Основите на заедничката кредитно-монетарна политика во 1976 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 26/76, 31/76, 35/76 и 39/76) — за давање на потрошувачки кредити на лица што претрпеле штета од елементарни непогоди, и средствата за кредити во износ од 41.000.000 динари, што Народната банка на Југославија, преку Народната банка на Војводина им ги одобри на банките врз основа на Одлуката за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од поплава на териториите на определени општини во Социјалистичка Автономна Покраина Војводина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/70, 6/71 и 3/74), се засметуваат во искористени средства на кредитите од член 1 на овој закон.

Средствата од став 1 на овој член, искористени до денот на влегувањето во сила на овој закон — за територијата на одделна република односно за територијата на автономна покраина над износот од член 1 на овој закон, народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини ќе ги наплатат од банките во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе им ги одобрат на банките кредитите од член 1 на овој закон за давање на потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од елементарни непогоди, со рок на враќање утврден со Одлуката за условите за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од елементарни непогоди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/76) и со Одлуката за условите за давање потрошувачки кредити на лицата што претрпеле штета од земјотресот на териториите на определени општини во Социјалистичка Република Словенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/76 и 26/76) и со камата според стапка од 1,5% годишно наназад.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, банките делот од кредитите од член 1 точка 5 на овој закон во износ од 41.000.000 динари, користен за давање на кредити на територијата на општина Суботица, ќе го вратат во еднокретен износ на 31 декември 1980 година.

Член 4

Средствата на кредитите од член 1 на овој закон што, до роковите определени од надлежните органи во републиките и надлежните органи во автономните покраини, не ќе бидат искористени за давање на потрошувачки кредити на граѓаните, можат да се користат за давање кредити на организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници што во 1976 и 1977 година претрпеле штета од елементарни непогоди.

Член 5

Надлежниот орган на републиката односно надлежниот орган на автономната покраина ги определува териториите на општествено-политичките заедници од кои организациите на здружен труд и самоуправните интересни заедници можат да поднесуваат барања за добивање кредит, во смисла на член 4 од овој закон и рокот за поднесување на барањето, а по потреба и други услови за поднесување на барање и за користење на кредитот.

Организациите на здружен труд односно самоуправните интересни заедници од став 1 на овој член се должни, кон барањето за добивање кредит, да приложат потврда од надлежниот општински орган за височината на штетата настаната поради елементарни непогоди.

Член 6

Кредит според одредбите на овој закон може да и се даде на организација на здружен труд односно на самоуправни интересна заедница на која и припаѓа надоместот за претрпена штета врз основа на осигурување кај заедница на осигурување, но само до височината на разликата помеѓу вкупниот износ на проценетата штета и вкупниот износ на надоместот по основ на осигурување, ако надоместот е помал од проценетата штета.

Член 7

Народните банки на републиките односно народните банки на автономните покраини ќе им одобрат кредити на банките за давање кредити на организациите на здружен труд и на самоуправните интересни заедници, според одредбата на член 4 од овој закон, што претрпеле штета од елементарни непогоди, и тоа:

1) на организациите на здружен труд — за обртни средства, со рок на враќање од две години со камата според стапка од 4% годишно наназад и со отплатување во рокови и рати што ќе ги определи народната банка на републиката односно народната банка на автономната покраина.

2) на организациите на здружен труд — за основни средства, со рок на враќање од десет години во исти годишни рати и со камата според стапка од 4% годишно наназад;

3) на самоуправните интересни заедници на организациите на здружен труд — за отстранување на штета на водовод, канализација, патишта, електрична мрежа и на други комунални објекти и за санирање на терен и лизгалишта, со рок на враќање од десет години во еднакви годишни рати и со камата според стапка од 4% годишно наназад.

Член 8

По кредитите што им ги даваат на граѓаните, на самоуправните интересни заедници и на организациите на здружен труд од чл. 1 и 4 на овој закон, банките ќе наплатуваат камата според стапките од чл. 3 и 7 на овој закон, зголемени за 0,5% годишно наназад.

Член 9

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ќе склучат со банките договори за давање кредити според овој закон, во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Во договорите од став 1 на овој член ќе се утврдат роковите за плаќање на каматата.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

849.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издавам

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА
СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО ЗЕМЈИТЕ ВО
РАЗВОЈ**

Се прогласува Законот за измени на Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година.

ПР бр. 739
5 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА СО-
ЛИДАРНОСТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И СО
ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ**

Член 1

Во Законот за Фондот на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/74) во член 15 став 3 се менува и гласи:

„Претседателот на управниот одбор го именува Сојузниот извршен совет од редот на своите членови. По еден член на управниот одбор делегираат извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на покраините.“

Член 2

Член 19 се менува и гласи:

„Стручните и административните работи за потребите на Фондот ги врши службата што ќе ја определи Сојузниот извршен совет.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

850.

Врз основа на член 337 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ
НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ
ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВА-
ЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВО-
РЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО 1980 ГОДИНА**

Се прогласува Законот за измени на Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година.

ПР бр. 738
5 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА
ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕ-
ТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ОД 1976 ДО
1980 ГОДИНА**

Член 1

Во Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), во член 1 бројот: „1.130.258.500“ се заменува со бројот: „1.193.258.500“.

Член 2

Во член 2 точ. 3 до 5 се менуваат и гласат:

- | | |
|---|----------------------|
| „3) во Буџетот на федерацијата за 1978 година | 269.134.000 динари; |
| од што во девизи | 94.580.500 динари; |
| 4) во Буџетот на федерацијата за 1979 година | 303.632.700 динари; |
| од што во девизи | 97.373.000 динари; |
| 5) во Буџетот на федерацијата за 1980 година | 303.686.900 динари; |
| од што во девизи | 109.653.500 динари.“ |

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

851.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 237 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор, од 3 октомври 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ**

За заменик-сојузен секретар за надворешни работи се именува Милорад Пешиќ, досегашен амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 55
3 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

852.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 237 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет и врз основа на мислењето на Комисијата за избор и именувања, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 3 октомври 1978 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВЈЕ И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

За заменик-претседател на Сојузниот комитет за труд, здравје и социјална политика, се именува Мила Ѓорѓиќ, заменик-републички секретар за здравје и социјална политика на СР Србија.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 55
3 октомври 1978 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Попич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

853.

Врз основа на член 44 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77) Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на седницата одржана на 25 октомври 1977 година, донесе

СТАТУТ**НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО****I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: Заедница на Југославија) е основана заради планирање и усогласување на економските односи со странство, заради усогласување на меѓусебните односи на самоуправните интересни заедници за економски односи со странство во републиката и во автономната покраина и заради обезбедување на нивно рамноправно учество во утврдувањето и спроведувањето на заедничката девизна политика, на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија, и во донесувањето на мерки за нивното спроведување.

Член 2

Самоуправните интересни заедници за економски односи со странство во републиката и во автономната покраина (во понатамошниот текст: републички и покраински заедници) се членови на Заедницата на Југославија.

Член 3

Заедницата на Југославија е правно лице со права обврски и одговорности утврдени во Уставот на СФРЈ, со сојузен закон и со овој статут.

Член 4

Седиштето на Заедницата на Југославија е во Белград.

Заедницата на Југославија има свој печат, во тркалезна форма, кој го содржи називот и седиштето на Заедницата на Југославија на јазиците на народите на Југославија.

Член 5

Во вршење на работите од своја надлежност Заедницата на Југославија обезбедува рамноправна употреба на јазиците и на писмата на народите и народностите на Југославија.

II. ДЕЈНОСТ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА**Член 6**

Во Заедницата на Југославија членовите на Заедницата:

1) учествуваат во утврдувањето на заедничката девизна политика, во донесувањето на своите програми на мерки за спроведување на таа политика и во унапредувањето на економските односи со странство;

2) се договараат за целите и елементите на плановите на економските односи со странство, на плановите на приливот и одливот на девизи и на плановите на кредитните односи со странство што се од посебно значење за платниот биланс и за девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар;

3) ги усогласуваат ставовите во постапката за подготвување на плановите на економските односи со странство на републиките и автономните покраини и учествуваат во подготвувањето на проекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

4) го утврдуваат начинот и средствата за остварување на плановите за економските односи со странство, на плановите на приливот и одливот на девизите и на плановите на кредитните односи со странство што се од посебно значење за платниот биланс и за девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар;

5) ги утврдуваат во согласност со утврдената заедничка девизна политика единствените критериуми и постапката за склучување на самоуправните спогодби од член 69 на Законот за девизното работење и кредитните односи со странство (во натамошниот текст: Законот), во согласност со Сојузниот извршен совет;

6) ги утврдуваат, во согласност со утврдената заедничка девизна политика единствените критериуми и постапката за склучување на самоуправните спогодби од член 141 на Законот;

7) предлагаат и преземаат, во рамките на надлежноста на Заедницата на Југославија мерки заради одржување на курсот на динарот, во согласност со утврдената заедничка девизна политика;

8) му предлагаат на Сојузниот извршен совет, во смисла на член 153 став 2 од Законот, за кои кредитни работи организациите и заедниците можат да даваат гаранции и други форми на емство;

9) му предлагаат на Сојузниот извршен совет во смисла на член 163 став 2 од Законот, за кои намени и под кои услови банките овластени за работите со странство можат, за сметка на странски лица, да даваат гаранции, супергаранции и други форми на емство по определени работи со странство;

10) склучуваат самоуправни спогодба со која се уредува враќањето на царината и другите давачки во согласност со Сојузниот извршен совет;

11) ги утврдуваат основните критериуми согласно со кои со акти на републичките и покраинските заедници се уредуваат и други враќања;

12) се договораат за употребата на приходите од посебни такси од член 178 на Законот, како и за употребата на дел на приходот од царините и другите увозни давачки, што и се отстапуваат на Заедницата на Југославија за враќање на царините и другите давачки во корист на организациите на здружен труд кои извезуваат;

13) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет во врска со предлогот за регулирање на увозот и извозот и за преземање на мерки за остварување на плановите за економски односи со странство;

14) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет за критериумите за мерките што надлежниот орган на републиката или на автономната покраина е должен да ги преземе ако дојде до отстапување во извршувањето на проекцијата на платнобилансната позиција и на проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

15) му даваат мислење на Сојузниот извршен совет за предлог за донесување мерки за спроведување на политиката на кредитните односи со странство и на заедничката девизна политика;

16) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет за тоа што се подразбира под долгорочна производствена кооперација, деловно-техничка соработка и други форми на меѓусебна соработка во смисла на член 68 од Законот;

17) му даваат мислење на Сојузниот извршен совет за потребните услови за организиран настап на домашни лица на странскиот финансиски пазар на капиталот;

18) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет за предлог на одлука за организацијата и работењето на меѓубанкарскиот состанок;

19) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет под кои услови домашни лица можат да остваруваат определени права врз основа на динарите наплатени во смисла на член 121 став 1 од Законот;

20) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет за условите, начинот и за постапката за користење на девизи за купување на хартии од вредност и за обезбедување на девизи за отплатување на хартиите од вредност од член 89 став 1 на Законот;

21) му даваат мислења на Сојузниот извршен совет за условите под кои можат да се користат и плаќаат одделни трошоци од член 137 ст. 1 и 2 на Законот;

22) даваат мислења врз основа на кои Сојузниот извршен совет ја пропишува методологијата и критериумите за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекцијата на платнобилансната позиција и на проекцијата на девизнобилансната позиција на републиките односно на автономните покраини во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

23) го следат извршувањето на проекциите назначени во член 34 на Законот, ги известуваат надлежните органи за спроведувањето и остварувањето на тие проекции, навремено предупредуваат за отстапувања од тие проекции и во рамките на своите права и должности преземаат мерки што се потребни да се обезбеди извршувањето на тие проекции;

24) вршат други работи утврдени со сојузен закон.

III. ОРГАНИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 7

Органи на Заедницата на Југославија се:

- Собранието на Заедницата на Југославија
- Извршниот одбор на Заедницата на Југославија
- претседателот на Заедницата на Југославија.

1. Собрание на Заедницата на Југославија

Член 8

Собранието на Заедницата на Југославија е орган на управување на Заедницата на Југославија. Собранието на Заедницата на Југославија го сочинуваат по десет делегати избрани од редот на членовите на секоја републичка и покраинска заедница.

Делегатите избрани од редот на членовите на иста републичка или покраинска заедница сочинуваат делегација на членовите на таа републичка односно покраинска заедница во Собранието на Заедницата на Југославија.

Член 9

Во работата на Собранието на Заедницата на Југославија, покрај делегатите од член 8 став 2 на овој статут учествува и претставник на Сојузниот извршен совет.

Член 10

Собранието на Заедницата на Југославија:

1) учествува во утврдувањето на заедничката девизна политика, во донесувањето на своите програми на мерки за спроведување на таа политика и за унапредување на економските односи со странство;

2) учествува во одлучувањето за целите и елементите на плановите на економските односи со странство, на плановите на приливот и одливот на девизите и на плановите на кредитните односи со странство што се од посебно значење за платниот биланс и за девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар;

3) ги усогласува ставовите во постапката за подготвување на плановите на економските односи со странство на републиките и автономните покраини и учествува во подготвувањето на проекцијата на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

4) го утврдува начинот и средствата за остварување на плановите на економските односи со странство, на плановите на приливот и одливот на девизи и на плановите на кредитните односи со странство што се од посебно значење за платниот биланс и за девизниот биланс на Југославија и за единството на југословенскиот пазар;

5) ги утврдува, во согласност со утврдената заедничка девизна политика единствените критериуми и постапката за склучување на самоуправните спогодби од член 69 на Законот, во согласност со Сојузниот извршен совет;

6) ги утврдува, во согласност со утврдената заедничка девизна политика, единствените критериуми и постапката за склучување на самоуправните спогодби од член 141 на Законот, во согласност со Сојузниот извршен совет;

7) предлага и презема, во рамките на надлежноста на Заедницата на Југославија мерки заради одржување на курсот на динарот, во согласност со утврдената заедничка девизна политика;

8) ги утврдува основните критериуми, согласно со кои со акти на републиките и покраинските заедници, се уредуваат и други враќања;

9) донесува одлука за употреба на приходите од посебни такси од член 178 на Законот, како и за употреба на дел на приходите од царините и другите увозни давачки што ѝ се отстапуваат на Заедницата на Југославија за враќање на царините и другите давачки во корист на организациите на здружен труд кои извезуваат;

10) одлучува за предлогот што му се дава на Сојузниот извршен совет, во смисла на член 153 став 2 од Законот, за кои кредитни работи организациите и заедниците можат да даваат гаранции и други форми на емство;

11) одлучува за предлогот што му се дава на Сојузниот извршен совет, во смисла на член 163 став 2 од Законот, за кои намени и под кои услови банките овластени за работите со странство можат, за сметка на странски лица, да даваат гаранции, супергаранции и други форми на емство по определени работи со странство;

12) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за предлог на мерки за регулирање на увозот и извозот и за преземање мерки за остварување на плановите на економските односи со странство;

13) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за предлог за донесување мерки за спроведување на политиката на кредитните односи со странство и на заедничката девизна политика;

14) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за критериумите за мерките што надлежниот орган на републиката или на автономната покраина е должен да ги преземе ако дојде до отстапување во извршувањето на проекцијата на платнобилансната позиција и на проекцијата на девизнобилансната позиција на републиката односно на автономната покраина во единствената проекција на платниот биланс и на девизниот биланс на Југославија;

15) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за тоа што се подразбира под долгорочна производствена кооперација, под заеднички вложувања во земјата и во странство, под деловно-техничка соработка и други форми на меѓусебна соработка во смисла на член 68 од Законот;

16) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за рамковните услови за организиран настап на домашни лица на странскиот финансиски пазар на капиталот;

17) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за предлог на одлука за организацијата и работењето на меѓубанкарскиот состанок;

18) му дава мислење на Сојузниот извршен совет под кои услови домашни лица можат да остваруваат определени права врз основа на динарите наплатени во смисла на член 121 став 1 од Законот;

19) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за условите, начинот и постапката за користење девизи за купување на хартии од вредност и за обезбедување девизи за отплатување на хартиите од вредност од член 89 став 1 на Законот;

20) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за условите под кои можат да се користат и плаќаат одделни трошоци од член 137 ст. 1 и 2 на Законот;

21) му дава мислење на Сојузниот извршен совет за методологијата и критериумите за утврдување и методологијата за следење на остварувањето на проекциите од член 25 став 5 на Законот;

22) го следи извршувањето на проекциите од член 34 на Законот, ги известува надлежните органи за спроведувањето и остварувањето на тие проекции, навремено предупредува за отстапување од тие проекции и, во рамките на правата и должностите на Заедницата на Југославија, презема мерки што се потребни да се обезбеди извршување на тие проекции;

23) донесува Статут и други општи акти на Заедницата на Југославија;

24) донесува програма за работа на Заедницата на Југославија;

25) донесува финансиски план и завршна сметка на Заедницата на Југославија;

26) донесува финансиски план и завршна сметка за Фондот за унапредување на економските односи со странство;

27) го именува и разрешува претседателот на Заедницата на Југославија, во согласност со Сојузниот извршен совет;

28) го именува и разрешува генералниот секретар и заменикот на генералниот секретар, во согласност со Општествениот договор за кадровската политика во федерацијата;

29) го потврдува изборот и разрешувањето на членовите на Извршниот одбор на Заедницата на Југославија и на нивните заменици;

30) ги избира и разрешува членовите на одборите на Собранието на Заедницата на Југославија што ги предлагаат републиките и покраинските заедници;

31) формира други работни тела на Собранието на Заедницата на Југославија што не се предвидени со Статутот на Заедницата на Југославија;

32) утврдува насоки за работа на органите и на работните тела на Собранието на Заедницата на Југославија;

33) утврдува програма за остварување соработка со надлежните органи и со други организации и заедници;

34) усвојува годишен извештај за работата на Заедницата на Југославија;

35) усвојува критериуми за утврдувањето на придонесите за финансирање на дејноста на Заедницата на Југославија;

36) ги утврдува, во согласност со Општествениот договор и со самоуправната спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности склучени помеѓу Заедницата на Југославија и работната заедница во нејзиниот состав, основите и мерилата за определување на височината на личните доходи и на другите примања на генералниот секретар, на заменикот на генералниот секретар и на секретарите на одборите на Заедницата на Југославија;

37) ја утврдува во согласност со општествениот договор, височината на дневниците и на другите надомести за делегатите на органите и на телата на Заедницата на Југославија;

38) врши други работи што ѝ се ставени во доокруг со сојузен закон, со Статутот на Заедницата на Југославија или со самоуправната спогодба што ја склучила или кон која пристапила Заедницата на Југославија.

Член 11

Работата на Собранието на Заедницата на Југославија е јавна.

Начинот на работата на Собранието поблиску се уредува со деловник.

Член 12

Седница на Собранието на Заедницата на Југославија свикува и со неа раководи претседателот на Собранието на Заедницата на Југославија.

Претседателот на Собранието на Заедницата на Југославија го избира Собранието на Заедницата на Југославија од редот на делегатите на Собранието на Заедницата на Југославија.

Мандатот на претседателот на Собранието на Заедницата на Југославија трае една година.

Член 13

Претседателот на Собранието на Заедницата на Југославија е должен да свика седница на Собранието на Заедницата на Југославија на барање од републичка односно покраинска заедница, од Извршниот одбор на Заедницата на Југославија и од претседателот на Заедницата на Југославија, како и на предлог од Сојузниот извршен совет.

Седница на Собранието на Заедницата на Југославија може да се одржи ако се присутни повеќе од половината членови на делегациите на секоја републичка и покраинска заедница.

Член 14

Работите и задачите од надлежноста на Собранието на Заедницата на Југославија се од посебно значење, освен работите и задачите од член 8 став 1 точ. 30, 31, 32 и 35 на овој статут.

Член 15

Собранието на Заедницата на Југославија донесува одлуки за сите прашања од посебно значење, со согласност на сите делегации.

За другите прашања Собранието донесува одлуки со двотретинско мнозинство на републичките и покраинските делегации.

Ако при одлучувањето за прашањата од ст. 1 и 2 на овој член не се постигне согласност односно потребно мнозинство, работата на Собранието се одлага заради усогласување на ставовите на делегациите. Ако на повторното разгледување не се постигне согласност за тие прашања претседателот на Заедницата на Југославија за спорното прашање и за мислењата на делегациите го известува Сојузниот извршен совет.

2. Извршен одбор на Заедницата на Југославија

Член 16

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија е орган на Заедницата на Југославија.

Член 17

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија има осум члена и осум заменици.

Членовите и замениците на Извршниот одбор ги избираат републичките и покраинските заедници од редот на делегатите избрани во Собранието на Заедницата на Југославија, а нивниот избор го потврдува Собранието на Заедницата на Југославија.

Претседателот и заменикот на претседателот на Извршниот одбор ги избира Извршниот одбор од редот на своите членови, секоја година, најмалку едно од друга републичка односно покраинска заедница.

Член 18

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија:

1) се грижи за спроведувањето на општите самоуправни акти, на одлуките, заклучоците и препораките донесени во Заедницата на Југославија;

2) се грижи за извршувањето на програмата за работа што ќе ја утврди Собранието на Заедницата на Југославија;

3) ги утврдува предлозите на акти од својата надлежност што ги донесува Собранието на Заедницата на Југославија;

4) подготвува предлози и дава мислења за прашањата за кои одлучува Собранието на Заедницата на Југославија;

5) поднесува до Собранието на Заедницата на Југославија извештај за работата на Заедницата на Југославија и ја предлага програмата за работа;

6) ги именува и разрешува секретарите на одборите во согласност со општествениот договор за кадровската политика во Југославија;

7) формира стручни тела за извршување на определени задачи (стручни комисии и работни групи);

8) го донесува планот за општонародна одбрана и ја организира општествената самозаштита;

9) донесува деловник за својата работа;

10) решава и други прашања што со овој статут и со други општи акти на Заедницата на Југославија и со одлуките на Собранието на Заедницата на Југославија се ставени во неговиот доокруг.

Член 19

Седницата на Извршниот одбор на Заедницата на Југославија ја свикува претседателот на Извршниот одбор, по своја иницијатива или на барање од претседателот на Заедницата на Југославија.

Извршниот одбор може да се свика и по предлог на една или повеќе републички односно покраински заедници, како и по предлог од член на Извршниот одбор.

Член 20

Извршниот одбор на Заедницата на Југославија одлучува едногласно за прашањата од член 18 точ. 3 и 5.

Извршниот одбор одлучува со мнозинство гласови на сите членови за другите прашања од својата надлежност.

Извршниот одбор е одговорен пред Собранието на Заедницата на Југославија.

3. Претседател на Заедницата на Југославија

Член 21

Претседателот на Заедницата на Југославија е орган на Заедницата на Југославија.

Претседателот на Заедницата на Југославија ја претставува, застапува и потпишува Заедницата на Југославија и е одговорен за законитоста на работата на Заедницата на Југославија.

Претседателот на Заедницата на Југославија го именува и го разрешува Собранието на Заедницата на Југославија, со согласност на Сојузниот извршен совет.

Мандатот на претседателот на Заедницата на Југославија трае четири години.

Член 22

Претседателот на Заедницата на Југославија се грижи за спроведувањето на одлуките, заклучоците и другите акти на Собранието и на Извршниот одбор на Заедницата на Југославија, се грижи за остварување соработка на Заедницата на Југославија со републиките и покраинските заедници, како и со органите и организациите на федерацијата, со општествено-политичките, општествените и други самоуправни организации, во согласност со овој статут.

Член 23

Претседателот на Заедницата на Југославија се грижи работата на Заедницата да биде во согласност со интересите на здруженото стопанство, со заедничките и со општите општествени интереси.

Член 24

Претседателот на Заедницата на Југославија го следи извршувањето на програмата за работа на Заедницата на Југославија, ја координира работата врз подготвување на материјали и утврдување на предлози, ставови и заклучоци за Собранието и Извршниот одбор на Заедницата на Југославија и го следи спроведувањето на одлуките и заклучоците на тие органи.

Член 25

Претседателот на Заедницата на Југославија има право и должност да учествува во работата на органите и телата на Заедницата на Југославија, како и да им предлага расправање за прашањата од нивниот делокруг.

Член 26

Ако претседателот на Заедницата на Југославија смета дека акт на Собранието на Заедницата на Југославија или на Извршниот одбор на Заедницата е во спротивност со Уставот на СФРЈ, со законот, со Статутот на Заедницата на Југославија и со друг самоуправен општ акт на Заедницата, ќе го предупреди за тоа органот што го донел таквиот акт.

Ако и по предупредувањето органот што го донел таквиот акт остане при својот акт, претседателот на Заедницата на Југославија ќе го запре од извршување тој акт и во рок од три дена од денот на запирањето, ќе ги извести за тоа републиките и покраинските заедници и Сојузниот извршен совет.

Член 27

Претседателот на Заедницата на Југославија, во случај на негова отсутност, го заменува лицето што ќе го определи тој.

IV. ОРГАНИ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 28

Органи на Собранието на Заедницата на Југославија се:

- 1) Одборот за програмирање и следење на развојот на економските односи со странство и за платниот и девизниот биланс на Југославија (во натамошниот текст: Одбор за платен и девизен биланс);
- 2) Одборот за унапредување на економските односи со странство (во натамошниот текст: Одбор за поттикнување на извозот);
- 3) Одборот за працања на надворешнотрговскиот и девизниот систем;
- 4) Надзорниот одбор.

Собранието на Заедницата на Југославија може да формира комисији и стручни тела за вршење на определени работи и задачи.

Член 29

Органите на Собранието на Заедницата на Југославија ги сочинуваат по еден член и заменик-член што ги предлагаат републиките и покраинските заедници од редот на своите делегати.

Претседателот на одборот го избираат членовите на одборот од своите редови, секоја година, наизменично, од друга републичка односно покраинска заедница.

Член 30

Одборите работат во седници.

Со седниците на одборот раководи претседателот.

Начин на работа на одборот се уредува со деловник, што го донесува одборот.

Член 31

Во вршењето на работите и задачите од својот делокруг, одборите му даваат мислења, препораки и предлози на Собранието на Заедницата на Југославија или на Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Определени предлог-акти од својата надлежност, одборите можат да му предлагаат на Собранието на Заедницата на Југославија, ако за тие предлози е постигната полна согласност.

Одборите за својата работа се одговорни пред Собранието на Заедницата на Југославија.

Член 32

Одборот за платен и девизен биланс ја разгледува состојбата, дава иницијативи, ги усогласува активностите и предлага мерки за договарање на републиките и покраинските заедници за целите и елементите на плановите на економските односи со странство, за целите и елементите на плановите на приливот и одливот на девизи и за целите и елементите на плановите на кредитните односи со странство што се од посебно значење за платниот и девизниот биланс на Југославија и за единствениот југословенски пазар.

Во рамките на проекцијата на платниот и девизниот биланс на Југославија, Одборот за платен и девизен биланс разгледува и дава мислења, препораки и предлози во врска со вредноста на извозот на стоки и услуги со остварувањето на девизниот приход по основ на друг несоковен прилив, со вредноста на увозот на стоки и услуги, со девизниот прилив по основ на несоковни плаќања, со обемот на задолжувањето во странство, со долгот на крајот на годината за која се донесува платниот биланс и со височината на отплатите и каматите што втасуваат во таа година спрема странство, со обемот на девизното кредитирање на странство, со височината на отплатите и каматите што втасуваат по кредитите на Југославија и нивното покритие во височина на постојаните девизни резерви и тековните девизни резерви со приливот и одливот на девизи по сите позиции на платниот и девизниот биланс на Југославија, со проекцијата на платнобилансните и девизнобилансните позиции на републиките и автономните покраини во единствената проекција на платниот и девизниот биланс на Југославија.

Одборот за платен и девизен биланс ги подготвува нацртите на актите од чл. 153 и 163 на Законот, како и нацртот на мислењето на Заедницата на Југославија за актот од член 145 на Законот.

Член 33

Одборот за поттикнување на извозот ја разгледува состојбата, дава иницијативи, ги усогласува активностите и предлага мерки во врска со си-

стемот на мерките и механизмите на даночните, царинските и други враќања, со мерките на кредитно-монетарната политика и други мерки на економската политика со кои се зголемува девизниот прилив од извозот на стоки и услуги, го следи и анализира спроведувањето на мерките за поттикнување на извозот, посебно во врска со враќањето на царините и на другите давачки во Фондот за унапредување на економските односи со странство, ја следи и анализира работата на Фондот.

Член 34

Одборот за прашања на надворешнотрговскиот и девизниот систем ја разгледува состојбата, дава иницијативи, ја утврдува активноста и предлага мерки во врска со самоуправното спогодување за остварувањето, стекнувањето, здружувањето и распределбата на девизите и за ограничувањето во располагањето со девизите, подготвува нацрт на предлог на критериумите и постапките за остварување на правата на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица во смисла на чл. 69 и 71 од Законот.

Член 35

Надзорниот одбор врши контрола над:

- 1) спроведувањето на Статутот на Заедницата на Југославија и на другите самоуправни општи акти на Заедницата;
- 2) материјалните и финансиските работи на Заедницата на Југославија;
- 3) располагањето со средствата на Заедницата на Југославија.

Надзорниот одбор врши и други работи што ќе му ги стави во задача Собранието на Заедницата на Југославија.

Надзорниот одбор е должен да поднесува до Собранието на Заедницата на Југославија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно, при усвојувањето на извештајот за работата и завршната сметка на Заедницата на Југославија.

V. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР, ЗАМЕНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР И СЕКРЕТАРИ НА ОДБОРИТЕ

Член 36

Заедницата на Југославија има генерален секретар, заменик на генералниот секретар и секретари на одборите.

Член 37

Генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар и секретарите на одборите ги остваруваат своите права и обврски по основ на работа во Работната заедница на Заедницата на Југославија.

Член 38

Генералниот секретар, заменикот на генералниот секретар и секретарите на одборите се именуват на време од четири години.

Член 39

Генералниот секретар на Заедницата на Југославија му помага на претседателот на Заедницата на Југославија во подготвувањето на седниците и во спроведувањето на одлуките на Собранието на Заедницата на Југославија и на Извршниот одбор на Заедницата на Југославија и се грижи за функционирањето и организирањето на работата на органите и телата на Заедницата на Југославија.

Член 40

Генералниот секретар на Заедницата на Југославија ја застапува Заедницата на Југославија во имотни и други правни односи.

Член 41

Генералниот секретар на Заедницата на Југославија е наредбодавец за извршувањето на финансискиот план и на други средства што се водат во Заедницата на Југославија.

Член 42

Генералниот секретар на Заедницата на Југославија е раководител на работната заедница во Заедницата на Југославија.

Член 43

Заменикот на генералниот секретар на Заедницата на Југославија го заменува во работите генералниот секретар на Заедницата на Југославија, со истите права и должности како и генералниот секретар.

Заменикот на генералниот секретар е носител на непосредната соработка со републичките и покраинските заедници.

Член 44

Секретарите на одборите се грижат за функционирањето и организацијата на работата на одборите. За стручната обработка на работните материјали што ги разгледуваат одборите, за спроведувањето на заклучоците на одборите и другите прашања што се однесуваат на функционирањето и организирањето на работата на одборите.

Секретарите на одборите се носители на стручната соработка со републичките и покраинските заедници, како и со другите учесници во креирањето и реализацијата на политиката на економските односи со странство.

VI. СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

Член 45

Потребни средства за работа на Заедницата на Југославија се утврдуваат врз основа на програмата за работа на Заедницата на Југославија, која произлегува од нејзините задачи определени со сојузен закон и со овој статут.

Член 46

Средства за работа на Заедницата на Југославија се обезбедуваат со придонесот од републичките и покраинските заедници, што го утврдува Собранието на Заедницата на Југославија.

Критериумите за утврдување на придонесот од став 1 на овој член ги донесува Собранието на Заедницата на Југославија.

VII. ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Член 47

Заради унапредување на економските односи со странство и поттикнување на девизниот прилив, со самоуправна спогодба на републичките и покраинските заедници во Заедницата на Југославија се формира Фонд за унапредување на економските односи со странство.

Средства на Фондот од став 1 на овој член се формираат од дел на приходите од царини и други увозни давачки, што го утврдува Собранието на СФРЈ на предлог од Сојузниот извршен совет за секоја календарска година и од посебните такси од член 178 на Законот, како и од придонесите на организациите на здружен труд и од други приходи утврдени со закон, со општествен договор односно со самоуправна спогодба.

Организацијата и работата на Фондот од став 1 на овој член се уредуваат со посебен самоуправен општ акт што го донесува Собранието на Заедницата на Југославија.

VIII. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Општи одредби

Член 48

Заедницата на Југославија ги остварува своите задачи со непосредно договарање и со самоуправно спогодување на нејзините членки, и во органите и телата на Заедницата на Југославија.

Договарањето и самоуправното спогодување е основен начин на остварување на целите и задачите на Заедницата на Југославија.

Член 49

Во остварувањето на своите задачи Заедницата на Југославија соработува со органите и организациите на федерацијата, со општествено-политичките, општествените и со други самоуправни организации.

2. Соработка со републичките и покраинските заедници

Член 50

Заради остварување на целите и задачите на Заедницата на Југославија, републичките и покраинските заедници и Заедницата на Југославија соработуваат врз унапредувањето на трудот и работењето, а особено:

- во развојот на општествено-економските односи;
- во склучувањето и пристапувањето кон општествени договори и самоуправни спогодби;
- во системските прашања и во давањето иницијатива за преземање мерки и донесување на прописи од областа на економските односи со странство;
- во остварувањето на целите и мерките на утврдената економска политика со странство;
- во утврдувањето на принципите и критериумите на кадровската политика и во нејзиното спроведување;
- во изградувањето на системот на информирање;
- во донесувањето на Статутот на Заедницата на Југославија и неговите измени и дополненија;
- во утврдувањето на основицата и стапките на придонесот за финансирање на активностите на Заедницата на Југославија.

Член 51

Основна форма на соработка на Заедницата на Југославија со републичките и покраинските заедници е учеството и одлучувањето на делегатите на републичките и покраинските заедници во органите на Заедницата на Југославија и во органите на нејзиното Собрание.

Другите видови на соработка се утврдуваат со договор на Заедницата на Југославија и на републичките и покраинските заедници.

3. Соработка со органите и организациите на федерацијата

Член 52

Заради унапредување на економските односи со странство и успешно работење на организациите на здружен труд и на други организации што се занимаваат со работите од оваа област, Заедницата

на Југославија соработува со соодветните органи и организации на федерацијата, дава иницијатива за општествено договарање, за донесување на прописи и мерки од интерес за развојот на економските односи со странство и учествува во нивната реализација.

Член 53

Заедницата на Југославија, во извршувањето на своите работи и задачи, соработува со Сојузниот извршен совет и со другите надлежни сојузни органи и организации, со Стопанската комора на Југославија, со Народната банка на Југославија, со Туристичкиот сојуз на Југославија и со други организации и заедници.

Соработката од став 1 на овој член се остварува со учество на претставници на заинтересираните органи, организации и заедници во работата на органите на Заедницата на Југославија и на работните тела на Собранието на Заедницата на Југославија, кога се разгледуваат прашања од заеднички интерес.

4. Изнесување и застапување на ставовите на Заедницата на Југославија

Член 54

Ставовите, предлозите и мислењата на Заедницата на Југославија ги утврдуваат нејзините органи во рамките на своите овластувања.

Ставовите на Заедницата на Југославија можат да ги изнесуваат претседателот на Заедницата на Југославија и други лица, овластени од органите на Заедницата на Југославија, во границите на дадените овластувања.

IX. РАБОТНА ЗАЕДНИЦА

Член 55

Работниците што вршат стручни, административни, помошни и ним слични работи за потребите на Заедницата на Југославија, формираат работна заедница на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство (во натамошниот текст: работна заедница).

Врз работната заедница не можат да се пренесуваат работи за кои одлучуваат органите на Заедницата, правата, овластувањата и одговорностите на Заедницата и на нејзините органи.

Член 56

Работниците во работната заедница ги остваруваат своите права, обврски и одговорности што ги имаат врз основа на Уставот на СФРЈ, законот, овој статут и на други самоуправни општи акти на Заедницата на Југославија и на работната заедница, во согласност со природата на работите и со задачите на Заедницата.

Член 57

Со самоуправни спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности се уредуваат односите помеѓу Заедницата на Југославија и работната заедница.

Спогодбата од став 1 на овој член од името на Заедницата на Југославија ја склучува Собранието на Заедницата на Југославија, а ја потпишува претседателот на Заедницата на Југославија.

Член 58

Раководителот на работната заедница раководи со работата на работната заедница, го координира процесот на работата на работната заедница, ги извршува одлуките на органите на Заедницата на Југославија што се однесуваат на работната заедница и одлуките на органите на работната заедница.

За својата работа раководителот на работната заедница одговара пред органите на Заедницата на Југославија и пред органите на работната заедница.

Член 59

Работниците во работната заедница стекнуваат доход на работната заедница од вкупниот приход што работната заедница ќе го оствари со слободна размена на трудот со Заедницата на Југославија.

Основите и мерилата за стекнување на доходот од став 1 на овој член се утврдуваат со самоуправна спогодба за меѓусебните права, обврски и одговорности на работната заедница и Заедницата на Југославија.

Член 60

Средствата за лични доходи, за заедничка потрошувачка и средствата за неопходни тековни материјални трошоци на работната заедница, се утврдуваат со финансискиот план на Заедницата на Југославија, врз основа на програмата за работа на работната заедница што ја потврдува Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Х. ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА

Член 61

Заедницата на Југославија учествува во подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита, ги извршува обврските и должностите предвидени со закон, со други прописи и со плановите на соодветните општествено-политички заедници.

Во остварувањето на поставените задачи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, Заедницата на Југославија соработува со органите на федерацијата, со општествено-политичките и општествените организации и со други самоуправни организации во федерацијата.

Член 62

Заедницата на Југославија има план за општонародна одбрана со кој се утврдени нејзините задачи и организацијата на дејствувањето во условите на војна.

Член 63

Во остварувањето на поставените задачи во областа на општонародната одбрана, надлежностите на органите на Заедницата на Југославија се следните:

а) на Собранието на Заедницата на Југославија:

1) донесува одлуки и дава насоки за работа на другите органи на Заедницата на Југославија, како и на работната заедница за спроведување на одбранбените подготовки и мерките на општествената самозаштита;

2) ја следи состојбата и текот на подготовките за општонародната одбрана и дава упатства за спроведување на мерките и задачите во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

б) на Извршниот одбор:

1) донесува план за општонародна одбрана и ја организира општествената самозаштита;

2) формира комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита, како и други комиси

и тела за извршување на одделни работи во одбранбените подготовки и во општествената самозаштита;

3) врши и други работи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита во согласност со законот, со Статутот и со одлуките на Собранието на Заедницата на Југославија.

Член 64

Заедницата на Југославија има Комисија за општонародна одбрана и општествена самозаштита, што ја именува Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита има три члена.

Претседателот на Заедницата на Југославија е претседател на Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита.

Член 65

Комисијата за општонародна одбрана и општествена самозаштита:

1) учествува во изработката на планот за општонародна одбрана и за организација на општествена самозаштита;

2) се грижи за спроведувањето на одлуките и насоките на Собранието на Заедницата на Југославија, како и на одлуките на Извршниот одбор на Заедницата на Југославија во врска со општонародната одбрана и општествената самозаштита;

3) предлага спроведување на потребни мерки на готовност и мерки за работа во воени услови;

4) се грижи за реализацијата на планот за општонародна одбрана во војна и за организацијата на општествената самозаштита;

5) врши и други работи и задачи во областа на општонародната одбрана и општествената самозаштита, според одлуките на Собранието на Заедницата на Југославија и Извршниот одбор на Заедницата на Југославија.

Член 66

Раководител на подготовките за општонародна одбрана и општествена самозаштита е претседателот на Заедницата на Југославија, а во негова отсутиност — генералниот секретар на Заедницата на Југославија.

Член 67

Заедницата на Југославија е должна со финансискиот план на Заедницата да обезбеди потребни средства за извршување на задачите на општонародната одбрана и општествената самозаштита.

ХІ. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 68

Измените и дополненијата на Статутот на Заедницата на Југославија се донесуваат според постапката пропишана за донесување на Статутот.

Член 69

Овој статут е полноважен кога ќе го потврди Собранието на СФРЈ.

Овој статут се објавува во „Службен лист на СФРЈ“, а влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето.

Врз основа на член 286 став 3 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 44 став 3 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 5 октомври 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ИНТЕРЕСНАТА ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се потврдува Статутот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, што го донесе Собранието на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство, на седницата одржана на 25 октомври 1977 година и на 26 јуни 1978 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 624

5 октомври 1978 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
Зоран Полић, с. р.

854.

Врз основа на член 16 од Законот за сојузните совети („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/74, 17/78 и 40/78), Сојузниот совет за меѓународни односи, врз основа на договорот на органите и организациите што учествуваат во работата на Советот, на седницата од 26 септември 1978 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За претседател на Сојузниот совет за меѓународни односи се избира Милош Миниќ.

АС бр. 62

26 септември 1978 година

Белград

Сојузен совет за меѓународни односи

Претседател,
Едвард Кардељ, с. р.

855.

Врз основа на член 44 од Законот за вршење внатрешни работи од надлежноста на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/71 и 32/75), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. Општа одредба

Член 1

Звањата на работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и условите за стекнување на тие звања се утврдуваат според видот и сложеноста на работите што ги врши работникот, степенот на стручната подготовка, работното искуство, резултатите на трудот и другите услови утврдени со оваа уредба.

Со актот за систематизација на работите и задачите се утврдуваат звањата што можат да ги стекнат работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи.

II. Звања

Член 2

За работниците на милицијата се утврдуваат следните звања:

1) за работниците на милицијата што вршат работи за кои се бара средна стручна подготовка:

- помлад милиционер,
- милиционер,
- милиционер I класа,
- постар милиционер,
- постар милиционер I класа;

2) за работниците на милицијата што вршат работи за кои се бара виша стручна подготовка:

- помлад инспектор,
- инспектор,
- постар инспектор,
- самостоен инспектор;
- виш инспектор;

3) за работниците на милицијата што вршат работи за кои се бара висока стручна подготовка:

- инспектор,
- самостоен инспектор,
- виш инспектор,
- виш инспектор I класа,
- главен инспектор.

III. Општи услови за стекнување на звања

Член 3

Работник на милицијата стекнува соодветно звање:

- 1) ако има пропишана стручна подготовка;
- 2) ако поминал во претходното звање определено време;
- 3) ако положил стручен испит за стекнување на соодветното звање за кое се бара таков испит;
- 4) ако неговата работа во службата за последните две години е позитивно оценета;
- 5) ако во текот на последната година не сторил потешка повреда на работната должност.

Ако во моментот на исполнувањето на условите за стекнување звање од повисок степен против работникот на милицијата се води дисциплинска постапка за потешка повреда на работната обврска или кривична постапка за кривично дело за кое се гони по службена должност, стекнувањето на звањето се одлага до завршувањето на дисциплинската односно кривичната постапка.

Покрај условите од став 1 на овој член работникот на милицијата кој има виша или висока стручна подготовка може да стекне соодветно звање ако за вршење на работите и задачите на кои се распоредува со актот за систематизација на работите и задачите е предвидено такво звање.

IV. Посебни услови за стекнување на звања

Член 4

Работниците на милицијата што вршат работи за кои се бара средна стручна подготовка, а ги исполнуваат општите услови од член 3 на оваа уредба, ги стекнуваат следните звања, и тоа:

- 1) помлад милиционер — приправник по истекот на приправничкиот стаж и положениот стручен испит;
- 2) милиционер — помлад милиционер кога ќе помине три години во звањето помлад милиционер;
- 3) милиционер I класа — милиционер кога ќе помине четири години во звањето милиционер;
- 4) постар милиционер — милиционер I класа кога ќе помине четири години во звањето милиционер I класа и ќе положи испит за звањето постар милиционер;
- 5) постар милиционер I класа — постар милиционер кога ќе помине четири години во звањето постар милиционер.

Работниците на милицијата што вршат работи за кои се бара виша стручна подготовка, а ги исполнуваат општите услови од член 3 на оваа уредба, ги стекнуваат следните звања, и тоа:

- 1) помлад инспектор — приправник по истекот на приправничкиот стаж и положениот стручен испит;
- 2) инспектор — помлад инспектор кога ќе помине три години во звањето помлад инспектор;
- 3) постар инспектор — инспектор кога ќе помине четири години во звањето инспектор;
- 4) самостоен инспектор — постар инспектор кога ќе помине четири години во звањето постар инспектор и ќе положи испит за звањето самостоен инспектор;
- 5) виш инспектор — самостоен инспектор кога ќе помине четири години во звањето самостоен инспектор.

Работниците на милицијата што вршат работи за кои се бара висока стручна спрема, а ги исполнуваат општите услови од член 3 на оваа уредба, ги стекнуваат следните звања, и тоа:

- 1) инспектор — приправник по истекот на приправничкиот стаж и положениот стручен испит;
- 2) самостоен инспектор — инспектор кога ќе помине четири години во звањето инспектор;
- 3) виш инспектор — самостоен инспектор кога ќе помине четири години во звањето самостоен инспектор;
- 4) виш инспектор I класа — виш инспектор кога ќе помине четири години во звањето виш инспектор и ќе положи испит за звањето виш инспектор I класа;
- 5) главен инспектор — виш инспектор кога ќе помине четири години во звањето виш инспектор I класа.

По исклучок, постар милиционер I класа може да стекне звање помлад инспектор кога ќе помине пет години во звањето постар милиционер I класа и ако неговата работа во последните две години е оценета со оценката: „се истакнува“ или „особено се истакнува“.

Член 5

Работникот на милицијата кој во текот на работата ќе стекне виша или висока стручна подготовка и биде распореден на работното место за кое е предвидена стручната подготовка што ја стекнал, го стекнува соодветното звање од таа подготовка според вкупните години на ефективниот работен стаж во органите на внатрешните работи со тоа што да ги исполнува условите пропишани со оваа уредба.

Работникот на милицијата со средна стручна подготовка кој во текот на работата ќе стекне виша или висока стручна подготовка а не биде распореден за вршење на работите и задачите што ѝ одговараат на неговата стечена стручна подготовка, го стекнува највисокото звање предвидено во рамките на средна стручна подготовка.

Работникот со средна, виша или висока стручна подготовка кој прв пат стапува на работа во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, а до тогаш не работел во органите на внатрешните работи и не положил стручен испит стекнува соодветно звање според вкупните години на ефективниот работен стаж, но е должен во рок од две години од денот на стапувањето на работа во Сојузниот секретаријат да положи посебен стручен испит.

Член 6

Работник на милицијата кој постигнува натпросечни резултати во работата и во стручното усовршување, а во последните две години неговата работа е оценета со оценката: „особено се истакнува“ може да стекне непосредно повисоко звање на соодветната стручна подготовка, под услов во звањето што го има да поминал најмалку две третини од времето предвидено за редовно стекнување на звање и да положи испит за непосредно повисокото звање доколку за тоа звање е пропишан испит.

По исклучок, работникот на милицијата кој ќе постигне резултати од посебно значење за безбедноста може да стекне непосредно повисоко звање на соодветната стручна подготовка, без оглед на времето поминато во звањето што го има и без полагање испит.

Член 7

Решението за стекнување на звањата од член 4 на оваа уредба го донесува сојузниот секретар за внатрешни работи.

Член 8

Звањето главен инспектор може да се предвиди со актот за систематизација на работите и задачите, само за раководни работи и задачи.

Звањето виш инспектор I класа може да се предвиди со актот за систематизација на работите и задачите, само за вршење креативни и најсложени работи и задачи.

V. Испити за стекнување на звања

Член 9

Програмата на испитите за стекнување звања и начинот на полагањето на испитите ги утврдува сојузниот секретар за внатрешни работи.

VI. Оценување

Член 10

Работник на милицијата се оценува на крајот на секоја календарска година, а најдоцна до крајот на февруари наредната година.

Како елементи за оценување се земаат особено: обемот и квалитетот на работата, стручноста и ефикасноста во извршувањето на службените задачи, како и одговорноста кон работата и односот спрема граѓаните.

Член 11

Работник на милицијата се оценува со една од оценките: „задоволува“, „е истакнува“ и „особено се истакнува“.

Ако работник на милицијата во текот на годината не покажал потребни резултати во работата, ќе се констатира во прашалникот за оценување дека „нема доволно елементи за давање позитивна оценка за резултатите на трудот“ и таа година нема да му се смета за стекнување повисоко звање.

Ако работник на милицијата бил отсутен од работа во текот на годината подолго од шест месеци, за таа година не се оценува ниту таа година му се смета за стекнување повисоко звање, освен ако бил отсутен поради повреда при работата или заболување настанато во извршувањето на службените задачи.

Член 12

Оценувањето на работниците на милицијата го врши собирот на работните луѓе на работната единица, на предлог од старешината на единицата на милицијата што ја сочинува таа работна единица односно од старешината на самостојна организациона единица во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во која работникот на милицијата врши работи.

Работник на милицијата кој е незадоволен со оценката, може да поднесе приговор до Советот на работната заедница на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи и до сојузниот секретар за внатрешни работи во рок од 15 дена од денот на соопштувањето на оценката.

Одлуката по приговорот на работникот на милицијата е конечна.

Оценката задолжително се внесува во кадровското досие на работникот.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 13

Работник на милицијата кој на денот на влегувањето во сила на оваа уредба се затекнал на вршење работи и задачи за кои е предвидена средна стручна подготовка, и ја има таа подготовка, се преведува во соодветно звање во рамките на таа стручна подготовка според вкупните години на работниот стаж во ефективно траење.

Член 14

Работник на милицијата кој на денот на влегувањето во сила на оваа уредба се затекнал на вршење работи и задачи за кои е предвидена средна стручна подготовка, а ја нема таа подготовка се преведува во следните звања, и тоа:

1) милиционер — работник кој на работата во органите на внатрешните работи поминал од 5 до 10 години;

2) милиционер I класа — работник кој на работата во органите на внатрешните работи поминал над 10 до 15 години;

3) постар милиционер — работник кој на работа во органите на внатрешните работи поминал над 15 до 20 години;

4) постар милиционер I класа — работник кој на работа во органите на внатрешните работи поминал над 20 години.

Работник на милицијата од став 1 на овој член, по преведувањето, може да стекне повисоко звање во рамките на средна стручна подготовка кога ќе помине во секое звање една година подолго од времето предвидено во член 4 став 1 на оваа уредба.

Член 15

Работник на милицијата кој на денот на влегувањето во сила на оваа уредба има виша или висока стручна подготовка се преведува во соодветно звање на таа подготовка предвидено за работите и задачите на кои е распореден, според вкупните години на ефективниот работен стаж.

Член 16

Работник на милицијата кој на денот на влегувањето во сила на оваа уредба ќе се затекне на вршење работи и задачи за кои е предвидена виша или висока стручна подготовка, а не ги исполнува условите во поглед на стручната подготовка може да се преведе во звањето што е предвидено за работите и задачите што ги врши, ако има 20 или повеќе години ефективен работен стаж во органите на внатрешните работи.

Член 17

На работник на милицијата од чл. 13 до 16 на оваа уредба на кој при преведувањето во соодветно звање ќе му преостане определено време му се признава тоа време за стекнување звање од повисок степен на соодветната стручна подготовка.

Член 18

Преведувањето на работниците на милицијата во звањата пропишани со оваа уредба ќе се врши почнувајќи од 1 јануари 1979 година.

Член 19

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен лист на СФРЈ.

Е. п. бр. 762

5 октомври 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател
Бранислав Иконик, с. р.

856.

Врз основа на член 44 од Законот за вршење внатрешни работи од надлежноста на сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/71 и 32/75), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ НА ЗВАЊАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА МИЛИЦИЈАТА ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат видот, составот, бојата и кројот на униформата на работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, како и ознаките на звањата и посебните ознаки на униформата.

Член 2

Работниците на милицијата имаат право на зимска и летна униформа.

Кога вршат определени работи на обезбедување и во свечени прилики работниците на милицијата имаат право на свечена униформа, а воените обврзници што имаат воен распоред во единица на милицијата на Сојузниот секретаријат за внатрешни ра-

боти или се ангажираат за вршење определени работи од надлежноста на тој секретаријат — право на униформата пропишана за резервниот состав на милицијата.

Работниците на милицијата што вршат опремени работи имаат право и на дополнителни делови од униформата.

II. БОЈА И КРОЈ НА УНИФОРМА

1. Зимска униформа

Член 3

Зимска униформа се состои од блуза, панталони, шапка и капа титовка.

Кон зимската униформа на работниците на милицијата им припаѓаат: кошула, кравата, мантил, шал, чорапи, кожени нараквици, плиткити и теренски чевли, ремен за панталони и опасач.

Член 4

Зимската униформа е во оловносина боја.

Кошулата е во светла сивосина боја, краватата е во тегет сина боја, мантилот, шалот и чорапите се во оловносина боја, кожени нараквици, плитките и теренските чевли се во црна боја, а ременот за панталони и опасачот се во кафеава боја.

Член 5

Блузата на зимската униформа е од камгарн, со отворени реверси и малку изразена половина. Таа мора да биде доволно комотна.

Блузата е долга до половината на шапката на природно пружена рака. Односпред се закопчува со четири копчиња во жолтопатинирана боја, со пречник од 22 mm.

Блузата е поставена.

Врз блузата еднадвор, на градите и на долниот дел, од двете страни има по еден џеб со испуска и капак кој се закопчува со копче во жолтопатинирана боја, со пречник од 16 mm. Широчината на горните џебови е 16 до 20 cm, а должината е 18 до 23 cm.

Блузата има нараменици широки до ракавот 6 cm, а при врвот 4,5 cm. Нарамениците со еден крај се зашиваат за ракавот, а со другиот крај се закопчуваат до околувратникот со копче во жолтопатинирана боја, со пречник од 14 mm.

Блузата одзади има прорез кој започнува на 6 до 8 cm под половината.

Врз околувратникот на блузата се наоѓа ромбоид од иста ткаенина од која е и блузата во должина од 4 cm, а широчина 3,5 cm, поробен со испуска во златножолта боја, широчина 3 mm. На средината на ромбоидот е прицврстена посебна ознака.

Панталоните се од камгарн и со вообичаен крој. Отстрана имаат испуска од егализир во светлосина боја, широка 2 mm. Ногавиците се без манжетни и на долниот крај се широки 22 до 26 cm.

Шапката е од камгарн и со вообичаен крој. Бортот е во тегетсина боја, широчина 4 cm.

Сонцобранот е од целулоид или сличен материјал, во црна боја, со раб опшиен со кожа. Врз сонцобранот на околу 5 mm од надворешниот раб е нашиен буриташ во златножолта боја, во широчина од 6 cm.

Подбрадникот од шапката е од кожа во иста боја како и сонцобранот, широчина 16 mm, со две гајки од ист материјал, со кои се прилагодува неговата должина. Подбрадникот на краиштата е прицврстен до бортот со две копчиња во жолтопатинирана боја, со пречник од 14 mm. Подбрадникот од шапката што ја носат работниците на милицијата што имаат звање самостоен инспектор или повисоко звање е изработен во форма на позлатена плетеница од синтетичко влакно.

Дното од шапката е опшиено со испуска во златножолта боја, широчина 2 mm. Шапката однатре е поставена, а при дното има потница, широка 4 cm.

Односпред, на средина на бортот од шапката, врз златножолта подлога, се носи петокрака звезда, во црвена боја, со пречник од 58 mm, сметајќи од врвовите на спротивните краци. Петокраката звезда е метална, еднадвор црвено емајлирана и малку издадена.

Капата титовка се изработува од камгарн и е со вообичаен крој. Односпред е висока 5 до 6 cm, на средината 9 до 10 cm, а одзади 5 до 7 cm. На средината на капата титовка едноспред, врз златножолта подлога се носи петокрака звезда во црвена боја, со пречник од 23 mm, сметајќи од врвовите на спротивните краци.

Кошулата е од пуплин или друга слична ткаенина и има вообичаен крој.

Краватата има вообичаен крој и должина.

Мантилот е од шанжан ткаенина, зајакнат од рамената до височината на градите и над плеќите, има вложка пригодена за симнување и појас. Мантилот има два реда копчиња во боја на ткаенината, во секој ред по четири копчиња. Мантилот е поставен.

Мантилот е долг до под колената.

Кројот на мантилот е пригоден за носење опасач.

Мантилот има нараменици од иста ткаенина, врз кои се навлекуваат нарамениците со ознака на звањето.

На краиштата од ракавите на мантилот се наоѓа ремен од ист материјал, кој се закопчува со шнола во оловносина боја.

Шалот е изработен од волнено предиво, во вообичаена широчина и должина.

Кожени нараквици имаат вообичаен крој, со одвоени прсти. Од внатрешната страна се поставени со крзно.

Плитките чевли се со вообичаен крој и без украси.

Теренските чевли се од масен спорт бокс, со кожен меѓуџон и со надворешен џон од гума. Врз чевлите се нашиени глежници за околу 7 cm над глуздот.

Ременот за панталони е од кожа, широк 3 cm и се закопчува со шнола.

Опасачот е од кожа, широк 48 mm и поставен со тенка чоја. Врз опасачот има напштач од кожа во иста боја, поставен во широчина од 20 mm и три алки кои служат за носење делови од опремата. Спојниците за закопчување на опасачот се од месинг.

2. Летна униформа

Член 6

Летната униформа се состои од блуза, панталони, шапка и капа титовка.

Кон летната униформа на работниците од милицијата им припаѓаат: кошула, кравата, кошула која се носи наместо блуза, пелерина, чорапи и плиткити чевли.

Член 7

Летната униформа и деловите што припаѓаат кон таа униформа се во иста боја како и зимска униформа и деловите од зимска униформа.

Кошулата која се носи наместо блуза е во светлосивосина боја.

Пелерината е во оловносина боја.

Член 8

Блузата на летната униформа се изработува од тергал и има ист крој како и блузата од зимската

униформа. Таа е поставена само во горниот дел од околувратникот до половината и има нараменици пригодени за симнување.

Панталоните се изработуваат од тергал и имаат ист крој како и панталоните од зимската униформа, а се пригодени за носење опасач наместо ремен.

Шапката се изработува од тергал и има ист крој како и зимската шапка, со таа разлика што дното не е опшиено со испуска и има навлака со бела боја.

Капата титовка се изработува од тергал и има ист крој како и зимската капа.

Кошулата однапред е отворена и порабена. Се закопчува со копчиња со пречник од 10 mm, во боја на ткаенината. Од предната страна, во височина на градите, има два џеба со испуска и капак пригоден за закопчување. Должината на џебот е 14 cm, а широчината 13 cm. Широчината на испуската на џебот е 25 до 30 mm.

Кошулата која се носи наместо летна блуза е од потенок тергал, со обичен крој, со нашиен и пресвиткан — положен околувратник.

Нарамениците врз кошулата се од иста ткаенина од која е и кошулата и се пригодени така што врз нив да можат да се навлечат нараменици со ознаките на звањето. Ракавите се со нормална должина и со обични манжетни.

Пелерината е од гумира на најлон ткаенина, со вообичаен крој и има кулавка пригодена за симнување. Пелерината е долга до под колената. Од внатрешната страна, од околувратникот до височината на половината, пелерината е поставена со потенка ткаенина во соодветна боја.

Кон пелерината се изработува навлака за шапка од иста ткаенина и штитник за панталоните.

3. Свечена униформа

Член 9

Свечената униформа се состои од блуза, панталони, шапка, кравата, бели нараквици и плиткы чевли.

Член 10

Блузата и шапката на свечената униформа се во гулабова светлосина боја, панталоните и краватата се во тегетсина боја, нараквиците се во бела боја, а чевлите во црна боја.

Член 11

Блузата на свечената униформа е од камгарн, со отворени ревери и малку изразена половина. Таа мора да биде доволно комотна.

Блузата е долга до половината на шаката на природно пружена рака.

Однапред се закопчува со три копчиња во жолтопатинирана боја, со пречник од 22 mm.

Блузата е поставена.

Врз блузата од двете бочни страни се наоѓаат врежани џебови без капаци, со широчина на отворот од 16 до 20 cm.

Врз блузата има нараменици од ист крој како нараменици на зимската блуза.

Блузата одзади има прорез кој започнува на 8 до 8 cm под половината.

Врз околувратникот од блузата се наоѓа ромбод од иста ткаенина од која е и блузата, должина 4 cm, а широчина 3.5 cm, порабен со испуска во златножолта боја, широчина 3 mm. На средината од ромбодот е прицврстена посебна ознака.

Шапката е од камгарн и има ист крој како шапката од зимската униформа.

Панталоните се од камгарн, со вообичаен крој. Краватата има вообичаен крој.

Нараквиците се од памучно или слично предиво, со одвоени прсти.

Плитките чевли се со вообичаен крој и без украси.

4. Униформа за резервниот состав

Член 12

Униформата за резервниот состав на милицијата се состои од: блуза, панталони, капа титовка, пелерина, кошула, кравата, теренски чевли, опасач со напртач, ремен и маскирано наметало.

Униформата за резервниот состав се изработува од полесна чоја и има ист крој и боја како и униформата и деловите што припаѓаат кон униформата на работниците на милицијата.

5. Дополнителни делови на униформата

Член 13

Дополнителните делови на униформата се:

1) куса кожена виндјакна, кожени панталони и кожени нараквици во оловносина боја, шлем во бела боја и заштитни очила — за работниците на милицијата кога вршат служба на мотоцикли;

2) ветровка со влошка во оловносина боја — за работниците на милицијата, возачи на моторни возила и за други работници на милицијата кога извршуваат определени задачи на терен;

3) планинарска капа, поткапа, панталони пумпарици, ветровка со влошка, џемпер, чорапи, доколеници во оловносина боја, планинарски чевли и заштитни очила — за работниците на милицијата кога извршуваат определени задачи во планинарски предели и на скии;

4) стражарска бунда, стражарски чизми, нараквици и поткапа — за работниците на милицијата што вршат стражарска служба;

5) работна облека во оловносина боја и гумени чизми во црна боја — за работниците на милицијата возачи на моторни возила;

6) летачки работен комбинезон и летачка куса кожена виндјакна во оловносина боја — за работниците на милицијата што вршат служба на хеликоптери;

7) шлем во оловносина боја — за работниците на милицијата што вршат служба во вонредни прилики и во воени услови.

Член 14

Кусата кожена виндјакна е со затворен крој на закопчување, со ревери пригодени за отворање. Поставена е со лесна ткаенина и има влошка од крзно во затворено кафеава боја, која е пригодена за симнување.

Ракавите се со ранглан крој и се поставени. Врз долниот крај од ракавите е прицврстен ремен со шиола за стегане. Од лева страна и од десна страна на виндјакната има косо врежани џебови со преклопки за закопчување.

Виндјакната е подолга од зимската блуза за околу 10 cm.

Кожените панталони се комотни, така што да можат да се носат над униформата. Врз панталоните, отстрана, се наоѓаат отвори со преклопки, без внатрешни џебови. На левата ногавица од панталоните, над колената, се наоѓа џеб долг 20 cm, а широк 17 cm, со преклопка на закопчување.

Ногавиците под колената надолу имаат разрез со патент за закопчување. При дното од ногавиците се наоѓа ремен со шиола, за стегане на ногавиците.

Кожените нараквизи се поставени со крзно и имаат прицврстени наракавја во бела боја, долги 15 cm.

Ветровката е со затворен крој, со малку нагласена половина врз која се носи ремен од ист материјал или опасач. Ветровката е на едноредно слепо закопчување и е поставена со влошка која е пригодена за симнување. Ветровката има кулавка која е оформена така што да може да се носи над шапката, капата титовка или шлемот. Кулавката е пригодена за симнување.

Планинарската капа е од камгарн или потенка чоја и со планинарски крој. На капата се носи петокрака звезда која е предвидена за капата титовка. Поткапа е плетена од волнено предиво и доволно долга да го штити вратот.

Панталоните пумпарици се од камгарн или потенка чоја и се со обичен крој. Џемперот е од подебело волнено предиво, со околувратник кој досега до ушите. Џемперот има должина како и блузата.

Чорапите доколеници се од подебело волнено предиво и досегаат до колената.

Планинарските чевли се од кожа, во црна боја и вообичаен планинарски крој, со или без гамашни.

Стражарската бунда е од импрегнирано платно во оловносива боја поставена со крзно со вообичаен крој. Должината на бундата е до половина на листовите од нозете.

Стражарските чизми се со вообичаен крој.

Стражарските нараквизи се од импрегнирано памучно платно, поставени со крзно и со вообичаен крој.

Работната облека е од два дела или во форма на комбинезон.

Гумените чизми се со вообичаена форма.

Летачкиот комбинезон и летачката виндајкна се со вообичаен летачки крој.

Шлемот е според утврдениот стандард на ЈНА.

III. ОЗНАКИ НА ЗВАЊАТА

Член 15

Работниците на милицијата носат врз униформата ознаки на звањата.

Ознаките на звањата се носат врз нарамениците на блуза, мантил, ветровка и летна кошула.

Член 16

За звањата на работниците на милицијата се утврдуваат следните ознаки

1) ознаки на помлад милиционер — кои се состојат од еден позлатен ширит, широчина 8 mm, кој во форма на тап агол е зашиен врз нарамениците. Краците на аголот се свртени кон надворешниот раб од нараменицата. Растојанието помеѓу врвот од кракот и од надворешниот раб на нараменицата изнесува 20 mm;

2) ознаки на милиционер — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита, широчина по 8 mm, кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците. Растојанието помеѓу ширитите е 5 mm;

3) ознаки на милиционер I класа — кои се состојат од три паралелни позлатени ширити, широчина по 8 mm, кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците на аглите се свртени кон надворешниот раб од нарамениците. Растојанието помеѓу ширитите е 5 mm;

4) ознаки на постар милиционер — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците од аглите се свртени кон надворешниот

раб на нарамениците. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб од нарамениците е широк 16 mm, а другите два ширита широки по 8 mm. Растојанието помеѓу ширитите е 5 mm;

5) ознаки на постар милиционер I класа — кои се состојат од три паралелни позлатени ширити кои во форма на тап агол се зашиени врз нарамениците. Краците од аглите се свртени кон надворешниот раб на нарамениците. Ширитот кој е поблизок до надворешниот раб од нарамениците е широк 16 mm, а другите два ширита се широки по 8 mm. Растојанието помеѓу ширитите е 5 mm;

6) ознаки на помлад инспектор — кои се состојат од еден позлатен ширит, широчина од 16 mm, кој е зашиен во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и една петокрака ѕвездичка прицврстена на средината на нараменицата на 10 mm растојание од ширитот;

7) ознаки на инспектор — кои се состојат од еден позлатен ширит широчина 16 mm, кој е зашиен во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и две петокраки ѕвездички прицврстени на 10 mm растојание од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нараменицата;

8) ознаки на постар инспектор на милицијата — кои се состојат од еден позлатен ширит широчина 16 mm, кој е зашиен во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и три петокраки ѕвездички, од кои две се прицврстени на 10 mm растојание од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците, а третата ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвездички да сочинува врв на рамностран триаголник;

9) ознаки на самостоен инспектор — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита широчина 16 mm, кои се зашиени во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 mm меѓусебно растојание и една петокрака ѕвездичка прицврстена на средината од нараменицата на 10 mm растојание од ширитите;

10) ознаки на виш инспектор — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита широчина 16 mm, кои се зашиени во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 mm меѓусебно растојание и две петокраки ѕвездички прицврстени на 10 mm растојание од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците;

11) ознаки на виш инспектор I класа — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита широчина 16 mm, кои се зашиени во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 mm меѓусебно растојание и три петокраки ѕвездички од кои се две прицврстени на 10 mm растојание од ширитите и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците, а третата ѕвездичка е прицврстена така што средиштето од таа ѕвездичка со средиштето од другите две ѕвездички да сочинува врв на рамностран триаголник;

12) ознаки на главен инспектор — кои се состојат од два паралелни позлатени ширита широчина 16 mm, кои се зашиени во хоризонтална линија на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и 5 mm меѓусебно растојание и четири петокраки ѕвездички прицврстени врз нараменицата во форма на ромб.

Нарамениците со ознаките на звањата самостоен инспектор, виш инспектор, виш инспектор I класа и главен инспектор се опишени со позлатена испуска ширина 3 mm.

Петокраките ѕвездички се од метал, во златно-жолта боја, големина 15 mm, сметајќи од врвовите на спротивните краци.

Член 17

За работниците на милицијата — приправници се утврдуваат следните ознаки:

1) ознаки на приправник за помлад милиционер — кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, ширина 8 mm, кој во форма на тап агол е зашпиен врз нарамениците. Растојанието помеѓу врвот на кракот и надворешниот раб на нараменицата изнесува 20 mm;

2) ознаки на приправник за помлад инспектор — кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, ширина 16 mm, кој во хоризонтална линија е зашпиен на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и една метална петокрака ѕвездичка во сребреникавобела боја прицврстена на средината од нараменицата на 10 mm растојание од ширитот;

3) ознаки на приправник за инспектор — кои се состојат од еден ширит во сребреникавобела боја, ширина 16 mm, кој во хоризонтална линија е зашпиен на 20 mm растојание од надворешниот раб на нараменицата и две метални петокраки ѕвездички во сребреникавобела боја прицврстена на 10 mm од ширитот и на еднакво меѓусебно растојание и растојание на ѕвездичките од надолжните рабови на нарамениците.

Металните петокраки ѕвездички од точ. 2 и 3 на овој член се во големина 15 mm, сметајќи од врвовите на спротивните краци.

Член 18

Припадниците на резервниот состав на милицијата за време на вежби и ангажирање во извршувањето на определени задачи од делокругот на органите на внатрешните работи, носат врз униформата ознаки, и тоа:

1) припадник на резервниот состав кој нема раководна функција — ознаки за звањето помлад милиционер;

2) командир на одделение — ознаки на звањето постар милиционер I класа;

3) командир на вод — ознаки на звањето помлад инспектор;

4) командир на чета — ознаки на звањето инспектор;

5) командант на баталјон — ознаки на звањето постар инспектор.

IV. ПОСЕБНИ ОЗНАКИ

Член 19

Работниците на милицијата носат врз униформата посебни ознаки.

Посебната ознака која се носи во полето на ромбод кој е зашпиен врз околувратникот од блузата е во форма на државниот грб на СФРЈ и изработена е од метал во жолта боја, со пречник од 20 mm.

Посебната ознака која се носи врз левиот ракав од мантилот и летната кошула, е прицврстена во височина на горниот раб од џебот на градите, а е изработена во форма на грбот на СФРЈ, со пречник од 70 mm, врз ткаенина од која се изработени и деловите на униформата врз кои се носи.

V. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМАТА И ОЗНАКИТЕ

Член 20

Времето на носењето на зимската и летната униформа и на дополнителните делови на униформата го определува старешината на единицата на милицијата на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, зависно од годишното време и климатските прилики.

Летната униформа се носи, по правило, од 1 мај до 15 октомври.

Член 21

Кон зимската и летната униформа работниците на милицијата носат кошула во светла сивосина боја.

Летната кошула која се носи наместо летна блуза, работниците на милицијата ја носат без кравата, а со кравата — кога носат пелерина.

Капата титовка се носи за време на практични вежби и извршување на определени задачи на терен, за што одлучува непосредниот старешина.

Член 22

Блузата и мантилот се носат закопчени и се отворени ревери.

Мантилот се носи само со униформа.

Пелерината се носи во секое годишно време кога го налагаат тоа временските прилики.

Член 23

Работниците на милицијата носат опасач при вршењето на работи врз обезбедување и дежурство, како и при вршење други оперативни работи кога се должни да носат пиштол и гумена палка.

Опасачот се носи над блузата, мантилот, ветровката и летните панталони.

Врз опасачот од десна страна се носат пиштол во затворена футрола во кафеава боја и гумена палка. Напратот се носи провлечен под левата нараменица и преминува преку левата страна од прстите.

Член 24

Во свечени прилики (државни празници и сл.) и кога ќе се нареди тоа посебно, работниците на милицијата покрај соодветната униформа носат — бела кошула, бели нараквици и плитки чевли.

Член 25

Работниците на милицијата ги носат дополнителните делови од униформата само кога вршат работи при чие извршување е предвидено носење на тие делови од униформата.

VI. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 26

Ознаките на звањата и посебни ознаки пропишани со оваа уредба ќе се воведат почнувајќи од 1 јануари 1979 година.

Член 27

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 783

5 октомври 1978 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

857.

Врз основа на член 29 став 2 и член 33 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), член 1 став 2 на Законот за посебната такса на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/70) и член 1 став 2 на Законот за посебната давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/68), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА, УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ПОСЕБНА ТАКСА НА УВОЗ ОТ НА СУРОВА НАФТА

1. Се ослободува од плаќање царина увозот на сурова нафта за натамошна преработка од тар број 27.09/1 на Царинската тарифа во количество од 10.100.000 тони, за 1978 година што за домашни потреби го вршат долунаведените организации на здружен труд, односно што за тие организации ќе се изврши од определените земји, и тоа:

— во илјади тони —

Земја на увозот	Корисници				Вкупно
	„ИНА“ Загреб	„ЕНЕРГО ИНВЕСТ“ Сарајево	„НАФТА ГАС“ Нови Сад		
1	2	3	4	5	
СССР	1.400	1.400	1.400		4.200
Ирак	3.109	478	763		4.350
Либија	500	—	—		500
Иран	300	—	—		300
Алжир	121	176	203		500
Нигерија	250	—	—		250
Вкупно:	5.680	2.054	2.366		10.100

2. На увозот на сурова нафта од точка 1 на оваа одлука нема да се наплатува посебната такса пропишана со Одлуката за определување на стоките на кои при увозот се плаќа посебна такса („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/77, 47/77, 62/77, 14/78, 21/78 и 36/78), давачката за царинско евидентирање пропишана со Одлуката за височината на давачката за царинско евидентирање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76) и давачката за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки пропишана со Одлуката за определување на стоките за кои се плаќа посебна давачка за израмнување на даночното оптоварување на увезените стоки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/75, 57/76, 47/77 и 11/78).

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за ослободување од плаќање царина и увозни давачки и такса на увозот на сурова нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/78).

4. Оваа одлука се применува врз увозот кој се врши од 1 јануари до 31 декември 1978 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 785

5 октомври 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател.

Бранислав Иконик, с. р.

858.

Врз основа на член 31 став 1 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДРЕДУВАЊЕ МАКСИМАЛНИ ЦЕНИ ЗА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА И ПЕСТИЦИДИ

1. Во Одлуката за одредување максимални цени за вештачки губриња и пестициди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/73, 12/74, 30/74, 39/74, 25/75, 39/75 и 29/77) во точка 1 бројот: „7,092“ се заменува со бројот: „7,950“.

2. Во точка 2 бројот: „8,017“ се заменува со бројот: „8,300“.

3. Во точка 3 во одредбата под 1 бројот: „7,092“ се заменува со бројот: „7,950“.

Во одредбата под 2 бројот: „2,596“ се заменува со бројот: „2,670“.

Во одредбата под 3 бројот: „8,758“ се заменува со бројот: „9,400“, а бројот: „8,017“ со бројот: „8,300“.

4. Во точка 4 бројот: „313,53“ се заменува со бројот: „330“, а бројот: „490,32“ — со бројот: „560“.

5. Во точка 6 став 1 зборовите: „20 динари“ се заменуваат со зборовите: „50 динари“;

6. Во точка 9 се додава нов став 2. кој гласи:

„Цените за пестициди формирани според одредбата од став 1 на оваа точка ќе се сметаат како затечени продажни цени и можат да се менуваат во согласност со важечките прописи.“

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 784

5 октомври 1978 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Бранислав Иконик, с. р.

859.

Врз основа на член 88 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ МАКСИМУМ И ЗА ПЛАЌАЊЕ СО ГОТОВИ ПАРИ

1. Во Наредбата за утврдување на благајнички максимум и за плаќање со готови пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/78) во точка 2 став 2 по зборовите: „петодневни плаќања зборовите: „од точка 3 под 3 на оваа наредба“ се бришат.

2. Во точка 3 во одредбата под 3 по зборот: „динари“ се додаваат записка и зборовите: „како и купување ефективни странски пари, патнички и банкарски чекови и кредитни писма од странски и домашни лица (менувачки работи)“.

3. Во точка 6 во став 2 на крајот се додава нова реченица која гласи:

„Височината на благајничкиот максимум за овие намени банката односно друга финансиска организација ја утврдува зависно од височината и видот

на исплатите во готови пари што ги врши при вршењето на кредитни и банкарски работи, оддалеченоста од седиштето на Службата на општественото книговодство кај која има жиро сметка и другите услови што се од влијание врз потребата од држење готови пари во благајната.“

По став 2 се додаваат два нови става, кои гласат:
„Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, банката односно друга финансиска организација може во текот на годината да го зголеми односно намали благајничкиот максимум.“

Готовите пари за намените од став 1 на оваа точка банката односно друга финансиска организација може да ги подига и кај Службата на општественото книговодство.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Досегашниот став 4 се брише.

4. Во точка 8 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Готовите пари што потекуваат од дневен пазар што ќе останат по извршените исплати од став 1 на оваа точка. Југословенската лотарија може да ги држи во благајната до височината на благајничкиот максимум. Височината на благајничкиот максимум за овие намени Југословенската лотарија ја утврдува зависно од височината на дневниот пазар и исплатите во готови пари што ги врши според основите од став 1 на оваа точка.“

Благајничкиот максимум се утврдува на крајот на годината за наредната година, а ако се изменат условите врз основа на кои е утврден, Југословенската лотарија може во текот на годината да го зголеми односно намали благајничкиот максимум.

Готовите пари за намените од став 1 на оваа точка Југословенската лотарија може да ги подига и кај Службата на општественото книговодство.“

5. Во точка 9 зборовите: „точ. 2 и 5“ се заменуваат со зборовите: „точ. 2, 6 и 8.“

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-9277/1

2 октомври 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за финансии,
Бождар Радуновиќ, с. р.

860.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „IL PICCOLO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Il Piccolo“, број 9726 од 13 септември 1978 година, што излегува на италијански јазик во Трст, Италија.

Бр. 650-1-12/434

29 септември 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

861.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „BILD“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Bild“, број 215 од 15 септември 1978 година, што излегува на германски јазик во Минхен, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-22/742

29 септември 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

862.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „LE FIGARO“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Le Figaro“ од 17 септември 1978 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/505

30 септември 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

863.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Panorama“, број 648 од

19 септември 1978 година, што излегува на италијански јазик во Милано, Италија.

Бр. 650-1-12/435
30 септември 1978 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за внатрешни работи,
Драшко Јуришиќ, с. р.

864.

Врз основа на член 112 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА И ЗА ДРУГИ ПОТРЕБИ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА И НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРОМЕТ И РЕЗЕРВИ НА ПРОИЗВОДИ СО ПОСЕБНА НАМЕНА

1. Платниот промет со странство за потребите на Југословенската народна армија и за други потреби на народната одбрана, на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена и на органите и организациите на федерацијата според посебно решение од надлежниот орган на федерацијата, го врши Воениот сервис во состав на Народната банка на Југославија (во натамошниот текст: Воениот сервис).

2. Платниот промет со странство што го врши Воениот сервис ги опфаќа сите плаќања и наплатувања за потребите на Југословенската народна армија и за други потреби за народната одбрана, на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена и на други органи и организации на федерацијата од точка 1 на оваа одлука.

3. Во вршењето на работите на платниот промет со странство од точка 1 на оваа одлука, Воениот сервис ги применува одредбите од Одлуката за начинот на вршење на платниот промет со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77).

4. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1979 година.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 51
4 септември 1978 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
д-р Ксенте Богоев, с. р.

865.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставници на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ФЛУТИНГ ХАРТИЈА, ШРЕНЦ ХАРТИЈА И СУЛФОМОНТ ВХ1 И ФЛУТИНГ ХАРТИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД СЛАМА

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 9 февруари 1978

година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за флутинг хартија, шренц хартија и сулфомонт ВХ1 и флутинг хартија произведена од слама, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 11%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 1350 од 30 август 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од наредниот ден од денот на потпишувањето на Спогодбата.

Претставници на производителите: 9 производители потписници на Спогодбата.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 11 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

866.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ГРАФИЧКИ ХАРТИИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 8 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за определени графички хартии, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени за мултипак О, мултипак ЗТ, кромор велукс-екстра, вебеде, Триглав РР, Триглав РО, пуглед std В, Тиволи Фиделс std В и монопак std А, при постојните додатоци и услови на продажбата, во просек до 7%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3044 од 13 септември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Папирница Вевче“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 15 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

867.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ЛИМЕНИ — ЧЕЛИЧНИ РАДИЈАТОРИ

1. Претставниците на производителите и претставниците на потрошувачите на 22 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечени цени за лимени — челични радијатори, со тоа што производителските организации на здружен труд да можат да ги зголемат своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 9%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3642 од 7 септември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Претставници на производителите: „Емо“ — Целје, „Тернал“ — Лопаре, „Енергоинвест“ — Даниловград, „Мол“ — Лички Осик, „Техномонт“ — Пула и „Горење“ — Сомбор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 19 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

868.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА СПЕЦИЈАЛНА ОСНОВНА ХАРТИЈА ЗА СИДНИ ТАПЕТИ

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 8 јуни 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за специјална основна хартија за сидни тапети, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8%.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат по цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 3043 од 13 септември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Папирница Вевче“ — Љубљана.

Претставници на купувачите-потрошувачи: „Папирграфика“ — Љубљана, „Пазинка“ — Пазин, „Папир“ — Белград и „Фазита“ — Приштина.

869.

Врз основа на член 22 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите склучуваат

СПОГОДБА

ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА БЕЗДРВНА ХАРТИЈА ЗА ПРЕПИСИ „ДИЈАМАНТ“, БЕЗДРВНИ ХАРТИИ ЗА ПИШУВАЊЕ „КОЗАРА“ И „ГРМЕЧ“ И ЦЕЛУЛОЗНА ХАРТИЈА ЗА АЛУФОЛИИ „АЛУМИНА“

1. Претставникот на производителот и претставниците на потрошувачите на 19 мај 1978 година склучија и потпишаа Спогодба за промена на затечените цени за бездрвна хартија за преписи „Дијамант“, бездрвни хартии за пишување „Козара“ и „Грмеч“ и целулозна хартија за алуфолии „Алумина“, со тоа што производителската организација на здружен труд да може да ги зголеми своите затечени продажни цени, при постојните услови на продажбата, до 8%, а според Ценовникот што е составен дел на Спогодбата.

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги продаваат, односно купуваат во цените и под условите, што се предвидени во спогодбата.

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот завод за цени, со решение бр. 2884 од 13 септември 1978 година.

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од денот што е утврден во Спогодбата.

Претставник на производителот: „Шипад“ — Фабрика целулозе и папира „Целпек“ — Приедор.

Претставници на купувачите-потрошувачи: 38 купувачи-потрошувачи потписници на Спогодбата.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Упатството за содржината, обликот и начинот на употреба на еднообразните инструменти за плаќање и за единствената постапка и начин на вршење на работите на платниот промет во земјата, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/78, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА, ОБЛИКОТ И НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЕДНООБРАЗНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПЛАЌАЊЕ И ЗА ЕДИНСТВЕНАТА ПОСТАПКА И НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПЛАТНИОТ ПРОМЕТ ВО ЗЕМЈАТА

Во точка 67 на крајот треба да се додаде по грешка изоставениот текст, кој гласи: „и Упатството за начинот на плаќањето со меница, чек, обврзница, потврда и сертификат, како инструменти на плаќање („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/70 и 55/73)“.

Од Службата на општественото книговодство на Југославија, Белград, 28 септември 1978 година.

ОДЛИКУВАЊА

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бизјак-Поланц Јожефа Јожефа, Хојс Карела мнж. Иван, Кобал Драге Славко, Примп-Смрекар Јанеза Марија, Пуркарт Јанеза Алојз, Раздрх-Перко Матије Хедвика, Севчничар Андреја Јоже, Сливник Антона Јоже;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Брегар Алојза Војислав, Јанежич Звонимира Звонко;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Раздрх-Перко Матије Хедвика, Силич Винченца Александар, Шемрд Мехмеда Хамдија;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чик Алојза Руролф, Чопич Венцеслава Милан, Хојник Јоже Јоже, Марсел Франца Јоже, Новак Карола Грета, Павчек Франца Руди, Саксида Ивана Иван, Скрт Антона Антон, Водопивец Фране Вида;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Арзенишек Адолфа Борис;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бајд-Пегам Јанеза Кати, Барбиш Антона Антон, Брохил Јернеја Јернеј, Песар Павела Павел, Дракслер Звонимира Звонко;

Габер Петера Франц, Гачник Ивана Јожеф, Јелен-Милавец Алојзија Милена, Кавчич Јанеза Нанце, Кершник Франца Божидар, Керт Мирослава Мирослав, Кошник Јанеза Мирко, Ковачич Ивана Јанко, Куралт Франчишка Драго, Остерман Франца Франц, Радоман Ристе Мишо, Рутар Франца Франц, Шивиц Франца Фране, Валенчич Андреја Едвард, Жемва Андреја Иван, Жемва Франца Ловро;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бродник-Кастелич Јанеза Јустина, Брозина Франца Бојан, Чујович-Козар Ивана Зорка, Гомој Игнаца Игнац, Грабнер Роланда Бранко, Јургеле Томажа Франц, Кодерман-Коговшек Франца Јулка, Корен Алојза Антонија, Локар Јанеза Иван, Можина Јанеза Франц, Мрак-Коленич Ивана Цветка, Мрак Цирила Минка, Мулеј Валентина Тинчек, Перко Антона Марија, Пипан Мартина Катарина, Потоц-шек Антона Цирила, Смолар Матевжа Штефан, Смолеј Миха Миха, Сођа-Гроботек Јанеза Штефка, Стрле Антона Јоже, Шундерл Игнаца Јожица, Шпаровец Алојза Бојан, Шунтершић Оскара Роман, Томат Виљема Виљем, Трбович-Вух Антона Невенка, Турк Јоже Франц, Вауда Штефана Јоже, Вавпотич-Грегориш Јанеза Јулијана, Закоњшек Јоже Јожеф, Зима Антона Андреј, Зупанц Ловре Јоже, Зупанц-Мислеј Јожефа Марија, Жмавц-Бајс Фердинанда Ангела;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авбељ-Поповић Јоже Розалија, Бахун Драге Карел, Бедекович Томажа Јанез, Венчина Јоже Јоже, Бираса Едварда Владо, Божич Јанеза Јанез, Брајкович Станислава Душан, Брезник Карла Антон, Брумец Јожефа Винко, Гизеј Лудвика Лудвик, Гојхтер Франца Сречко, Чопи Франца Теодор, Лодич-Чечко Јожефа Даринка, Дворшак Мирка Алфред, Ферјанчич Игнаца Душа, Глухар Франчишка Јоже, Голич-ник-Кавтичник Франчишка Ангела, Горјанац-Новак Јанеза Марија, Горше Франца Тоне, Ханцман Франца Андреј, Јакопиц-Бергант Марије Павла, Кадивник Ивана Иван;

Кампош Антона Антон, Кебе-Видмар Јанеза Мара, Кершич Петра др Белизар, Кланчар Јоже Јоже, Кочевар Виктор Јоже, Кокосар Ивана Франц, Комар Мирка Лудвик, Корес Јоже Јоже, Коришшек-Доплихер Ивана Соња, Козјак Алојза Душан, Крајнц-Цимпершек Рудолфа Метка, Криж-ник Петра Јанез, Лајкович-Ерјавец Алојза Иван, Лешник Јоже Звонко, Липовшек Франца Франц, Локан Ивана Иван, Лозиншек Антона Франц, Лукарич Јосипа Јоже, Манфреда Антона Јожеф, Мавер-Буних Бернарда Франца, Медвед Јоже Јоже, Миланович Јездимира Бранко, Мишич Алојза Бранко, Млинар Франца Данило, Модич Антона Франчишка, Мохор-Жауби Леополда Јулијана, Мокрин-Абрамич Јожефа Аница, Молка Франца Славко, Нагоде Ивана Стане, Ноч Франца Станислав, Огриш Антона Виктор, Опрешник Ивана Станко, Патерност-Усник Франца Марија, Павлин Блажа Марија,

Писк-Жгавец Алеша Албина, Плавец Јурија Јуриј, Подобник Јакоба Марјан, Поланц Антоније Карел, Прешерн Андреја Мирослав, Рејц Ивана Иван, Рибарич-Полх Лудвика Вера, Рибич Франца Павел, Робник Фридрика Милан, Серажин Антона Франц, Симонетич Петера Петер, Страшек Антона Антон, Шепец-Божански Николај Вера, Шкрљ Виктора Ладислав, Шрај Јернеја Јоже, Тавчар Ивана Јакоб, Теран Јоже Ана, Томшич-Крајнц Ивана Марија, Тропенауер Ивана Франц, Уршич Антона Станислав, Валенте-Зидар Михаела Ангела, Валич Ивана Иван, Забуковник Франца Рафко, Зајц Јожефа Алојз, Зажушек Карела Драго, Зорман Франца Франц, Зупанц Блажа Франц, Жагар Винценца Франц;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Сенич Алојза Данијел, Смодиш Штефана Феликс, Урбанцл Богомира Богомир;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Амброжич Матије Винко;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бенко Алојза Штефан, Блажич Романа Руди, Бошкив-Реповж Антона Марија, Целарц Франца Павел, Дивљак Марија Франц, Франк Франца Цвето, Хозјан Ивана Иван, Коцјан Франца Иван, Копривник Игнаца Херман, Лешник Августа Драго, Лупух Јурија Иван, Маглица Јоже Војко, Мартон Штефана Антон, Михељ Ивана Макс, Пирих-Бунц Јоже Викторија, Симонич Алојза Бранко, Толич Штефана Штефан, Удерман-Планинец Франца Терезија, Видиш Матевжа Јоже, Зајц Франца Франц, Зрелец Борис;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Божич Ивана Богдан, Брате-Ливк Јоже Пенца, Церовшек Роке Станко, Цестни-Ситар Јоже Павла, Цокан-Ограјенишек Марија Јожефа, Леу-Жагар Мартина Марија, Довечар Франца Славка, Дух Августа Јожеф, Форстнарич-Годец Виктор Ана, Фошварич-Хрибар Јожефа Аврелија, Херега-Мајценович Антона Марија;

Химелрајх Франца Франц, Хриберник Леополда Станко, Илеришч Едварда Едвард, Ивезић Милана Никола, Кандаре Антона Јанез, Кочевар Јакоба Винко, Кок-Препадник Мартина Елизабета, Колени Јоже Адолф, Комполшек Франца Антон, Корошец-Костањевец Терезија, Ковач-Перушек Јакоба Франчишка, Крашовец Михаела Антон, Ликар-Мелинц Јожефа Зора, Липовец Михаела Марко, Липовник Карла Отмар, Ловиш Ивана Иван, Јукич-Периш Антона Живка, Јутман Станислава Нађа, Млек Конрада Јоже, Митгуч Ивана Иван, Маролин Фране Мио, Мартинич-Јанез Лео, Мартиновић Николе Милић, Медик-Хорват-Марија, Милер-Крањц Антона Јожа, Осетич

Леополда Марија, Палчич Јожега Јанез, Партлић-Божич Цирила Нада, Пфефер Марије Август, Пикл Антона Франц, Подгорник Рафаела Емил, Прелец Алојза инж Франц, Просењак Јанка Вељем, Раушич Вина Иван, Ресник-Заложник Лудвика Станислава, Ројник-Жнидар Франца Марија, Розман Антона Милан, Спес-Кошир Игнатија Франчишка, Стернад Јожефа Јожефа, Стопар Руди, Сучањ-Јанежич Франца Амалија;

Свет Петера Едвард, Шкарја Ивана Антон, Шкофљанц-Гумзе Франца Марија, Шкрабец Јоже Густо, Штандекер Марија Станислав, Томажич Ивана Јоже, Турчинович Марка Јосип, Урбас Антона Антон, Војрин-Бокан Штефана Цилка;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општонародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Вохинц Едота Марко, Бринар Антона Антон, Цокан Мартина Станко, Фарчник Франца Иван, Гајзник Франца Франц, Јежовник Винтона Винко, Луканчич Франца Марјан, Облак Антона Албин, Окори Ивана Понграц, Пајк Михаела Адолф, Поседел Франца Иван, Симонич Франца Штефан, Шторман Мартина Мартин, Зоре Адолфа Адолф.

Бр. 21
6 март 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од Воената пошта 1912 Ниш

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Петомец на ШРО — водник Четеновиќ Бранислава Зоран;

Десетар Бернат Паула Антон;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Питомец на ШРО — водник Јовановиќ Радомира Слободан;

Десстари: Бајрактаровиќ Асима Смајл, Чуљак Драге Тихомир, Гверо Симеуна Драган;

Војници: Бонић Фране Мато, Чуљак Стјепана Горан, Јововић Светозара Милан, Крајина Мате Анте, Мехић Омера Изет, Павловић Пере Небојша, Пињух Јуре Станко, Сикетић Фране Франьо, Скендер Реџепа Мустафа, Ступар Босиљке Миленко, Вигини Марија Иван;

Од Воената пошта 5573 Скопје

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетари: Јурић Мате Иво, Крстевски Илије Љубан, Марјански Зорана Јован, Перковић Ивана Иван, Топаловић Петра Момир;

Разводници: Дутковић Ивана Стјепан, Ђорђевић Драгана Владимир, Кукић Ђорђа Здравко;

Војници: Јурковић Терезе Драгутин, Мајсторовић Миле Драго, Марић Меке Алија, Начић Новице Јовица, Прегл Марије Борут, Ројц Ивана Мирко, Сопка Ђуре Мирослав;

Од Воената пошта 7250 Загреб

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Питомац ШПРО — водник Млињарић Ивана Томислав;

Десетар Живков Јожефа Јожеф;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Десетар Дрљача Бранка Ранко;

Војници: Павић Антуна Нико, Сенковић Франца Андреј;

Од Воената пошта 7345 Сплит

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Питомац ШПРО — водник Мандић Мирка Дејан;
Помлади водници: Јовић Десимира Зоран, Шерковић Исмаила Енвер;

Десетари: Баничевић Милоша Недељко, Гранатер Драгутина Дамир, Кнежевић Николе Петар, Куртиши Шамирана Џумали, Мудри Стјепана Маријан;

Разводници: Дукаи Иштвана Иштван, Ивковић Влајка Радослав;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Помлади водници: Андријанић Ивана Илија, Баучић Јуре Зоран;

Десетари: Балажић Штефана Штефан, Бртан Ивана Милан, Гашић Иве Илија, Граховац Драгана Бранко, Хојник Ивана Радислав, Изид Ризаха Хермин, Латифовић Назифа Хазим, Павловић Милана Зоран, Савић Саве Павле, Шупљеглав Саве Милорад, Звекан Беле Божидар;

Разводници: Абдулахи Нуримана Ислам, Анђевић Радонје Светозар, Бан Ивице Маринко, Баранаскић Владе Звонко, Бечкеј Иштвана Иштван, Дамјановић Ивана Влада, Демировић Рама Хамид, Думбовић Мате Франьо, Дурковић Крсте Никола, Филић Србољуба Милован, Голошин Живе Драган, Јакупи Сулејмана Ејуп, Јовановић Живограда Зоран, Карановић Милана Недељко, Милић Мирка Милан, Мрдић Раде Чедо, Мујановић Бешира Ашир, Недић Милоша Ђорђија, Планиншек Антона Борис, Стојановски Стојана Љубо, Вицковић Раде Миле, Вучуровић Марка Момир;

Морнари: Арсић Гојка Зоран, Бувач Недељка Славољуб, Делибашић Миливоја Урош, Хаџиу Османа Мухамет, Калишник Мирослава Мирослав, Јалић Радослава Игор, Маринковић Николе Војин, Младеновић Станимира Раде, Панца Ивана Драган, Радић Рајка Недељко, Весић Живомира Љубиша, Вујаклија Милоша Раде, Вујмиловић Николе Ненад;

Војник: Шупица Бранислава Слободан;

Од разни единици и установи

— за примерна работа на развивањето на полето за остварување на поставените задачи, како и за покажување старешински и војнички особини што служат за пример на други

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Десетар Крижанец Јосипа Август;

— за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држење

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Питомац ШПРО — водник Кехић Хабила Мирсад;
Десетар Видић Бланислава Милош;

Војници: Хорватин Антуна Ивица, Јеремић Петронија Зоран, Лозански Владимира Мирослав, Љушаку Рамадана Зефир.

Бр. 28
22 март 1978 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ**

Белшак Симона Франц, Бердов Ивана Данило, Будкович Ивана Цветко, Габер-Зупанчич Ивана Фани, Гучек Матије Милан Иванчич Јакоба Иван, Пољанко-Беседњак Ивана Даница, Розман Јанеза Душан, Закрајшек Јосипа Феликс, Железник Рудолфа Винко;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН
РЕНЕЦ**

Пестник Јанеза Алфонз, Долшчак Јанеза Антон, Кавчич Ивана Марјан, Кланчар Ивана Мирко, Мухич Јурија Франц, Располи Алојза Примож, Степанчич Франца Антон Стерле Франца Лудвик;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Барага Јакоба Рафаел, Полајнко-Беседњак Ивана Даница, Светина Антона Тоне;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Беле Августа Мирослав, Влатник Јожета Мирко, Цунд Флоријана Зденко, Драплиер Јанеза Јанез, Дулар Алојза Алојз, Фабјан Станкота Стане, Габершек Јоже Стане, Грамуш Јожефа Маријан, Хроватин Јанеза Јанез, Иванц Јосипа Јожеф, Ивковић Василија Вукадин, Корошек Јоже Антон, Легај Карела Рико, Левстек Ивана Игор, Логар Франца Франц, Лојк Алојза Франьо, Михелич Франца Јоже;

Настран Франца Јоже, Новак Франца Франци, Поглајен Антона Стане, Позник Александра Александар, Рамовш Викторја Виктор, Реш Хермана Душан, Шеверкар Ивана Богомил, Трост Мирко др Мирослав, Вилиц Антона Звонимир, Залар Франца Стане, Зимиц Јосипа Алојз;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

**СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ
МЕЧЕВИ**

Белич Августа инж. Август, Јакић Јоже Јоже, Томшич Јанеза Милан;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН
ВЕНЕЦ**

Блажич Јоже Алојз, Пента-Малус Винкота Пепца, Дебелјак Антона Антон, Фишер Јожефа Јоже, Година Франца Стане, Горјуп Ивана Бранко, Јелачин Ивана Мартин, Кирн Јоже Павле, Кобал-Просен Матије Марија, Краљ-Железник Јанка Милена, Кумер Мартина Јоже, Мердаус Ивана Јосип, Млачник Алојза Кристијан, Млекуж Ане Франьо, Мурекар Рудолфа Франц, Напотник Антона Алојз, Пангери Мартина Стане, Павлич Јосипа Иван, Перко-Поковец Филипа Јелка, Преатони-Смоле Винченца Зденка, Стопар Даворин Бране, Шторгељ Мартина Мартин, Тетичкович Антона Франц, Виншек Јовренца Рудолф;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА**

Анжин Јанка Феликс, Бавец Антона Олга, Бергант-Цвајнар Јанеза Алојзија, Бочај Ивана Данило, Бочко-Виренс Франца Гизела, Брезник Франца Петер, Бродарич Ивана Антон, Цеган Јосипа Славко, Поља Франца Франц, Цузак-Кунстек Карла Јожефа, Цвар Јанеза Јоже, Цвек-Шуштар Валентина Јусти, Чертанц Вида Јанез, Чибез Франца Франц, Чик-Клув Јоже Јосипина, Чрне Алојза Мара, Дремел-Крапеж Цирила Албина, Ерјавец-Ахлин Антона Пепца, Геп-Павлиха Јанеза Ида, Гојчич Франца Алојз, Госар Франца Франц Хорват-Ферлин Јосипа Даница Јанез-Поје Ивана Аница, Јелар Оскара Оскар, Јереб-Битенц Јоже Иванка;

Јереб-Крегар Августа Јелена, Јуричич Ивана Петер, Клеменц Франца Драгстина, Кодерман Симона Франц, Коглот Јосипа Власта, Корошек-Урбич Јожефа Марија Кошорок-Тејкал Ивана Нада, Козлевчар Јожета Јоже, Краљич-Schweiger Мартина Зденка, Кренчић-Задник Франца Славка, Куковица Франца Франц, Кушар-Книфиц Ивана Славка, Лепеј Фердинанда Станко, Леш Макса Отмар, Ликар Андреје Зофија Лучовник Хинка Јуриј, Махнич Франца Радо, Мајерич Ивана Љубо, Малнар Владимира Валтер Масел Ивана Милан, Милазвич Илије Марица Можина Антона Цирил, Мунда Јожефа Франц, Оросел Јоже Адела, Печар Јоже Зофија, Перпар Виктор Марјан Пескар Антона Марија, Петровчич Фране Милка, Планинц Матије Станислав, Погачар Јанеза Јоже, Похар-Југ Антона Клемент, Потокар Виктор Марко, Повше Јанеза Карел, Превц Јанеза Јанез, Приможич Симона Симон, Ребољ Франца Марија Ренер Ивана Иван, Роде Миха Лудвик, Рогина Николаја Леополд, Ротар Јанеза Мартин, Рожман Франца Алојз;

Север-Печар Јожефа Францка, Српчич-Истенич Јернеја Алојзија, Станич Симе Владо, Стојкович Јожефа Емил Шкерлавеј Јосипа Јосипина, Шпанинг-гер Јожефа Антон, Шпољарич-Менард Франца Милка, Шубич Јоже Петер, Трстењак Мартина Марија, Удович Матије Цирил, Урнаут Мартина Макс, Вауда-Келхер Мартина Фаника, Вердев Франца Франц, Зафред Алојза Малчи, Закић Панте Ђорђе;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН НА НАРОДНАТА АРМИЈА СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Жнидаршич Лудвика Јоже;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Агреж Михаела Албин, Albreht-Зграбљич Симона Марија, Арх Алојза Алојз, Авшич-Чижман Франца Ивана, Бабич Франца Армид, Бабич Тодора Јово, Бабић Антона Францка Барут Валерија Виргилиј, Батар Петра Жарко, Бавдек Ивана Маријан, Бенко Феликс Руди, Беранич Антона Гвидо, Бергант Франца Владислав;

Берибак Јосипа Данило, Бернетич Алојза Алојз, Беседњак Карла Борис, Бевц Антона Антон, Библија Миле Велимир, Бобера Богољуба Богољуб, Болчина Ивана Јулка, Болтар-Иванчич Јожефа Марија, Болтар Матије Милош, Бон Јожефа Радо, Божич Франца Франц, Братина Грегора Силвестер, Братина-Снедец Михаела Терезија Бравхар Јакоба Славка, Бренце-Гомилар Франца Ема, Брезац Ивана Иван, Бродар-Станоник Антона Аница, Бучар-Заплотник Андреја Штефка, Будин Мирслага Јошко, Бујан Ивана Франц, Бутина др Миха, Чаре Антона Ернест, Чех Антона Ерна, Чернич Јоже Евген, Чуш-Разбовшек Руди Терезија, Ѓурковић Ивана Анте, Дебевец Антона Иван, Дежрај Виљема Борис, Димиц Викторја Виктор, Добник-Некреп Франца Јерица, Дрновшчек Алојза Алфонз, Дрновшчек Алојза Алојз, Длубан Јожефа Ладислав, Думбовић Штефана Штефан, Ѓотић Ахмета Мухарем, Фабијанчич Ивана Емил, Фафангел Марио Марио, Фарчник-Калић Нада, Фидершек Антона Франц, Филиппич Јанеза Алојз, Филиппич Матевжа Јоже, Франце Алојза Милко;

Фурланич Лудвика Мариј, Главич Франца Божо, Годубич Франца Штефан, Градишник-Муршец Алојза Резика, Грегориј Ивана Милица, Гриланц Јожефа Павел Гробин Франца Иван, Халилович-Бабник Франца Ивана, Харум Ане Алојз, Хериц-Јуркович Франца Аница, Хледе Франца Даворин, Хорват Ивана Ерика, Ховеља Јуста Луцијап, Хумар Антона Емил, Хвала Франца Алојз, Хвалич Франца Виктор Илиј Благоја Јелисавета, Иванчич Фабијана Фабио, Ивеља Бранка Војислав, Јагари-нец Марија Славко, Јакелић Ивана Стеван, Јакша Франца Франц, Јакше Ивана Пепца, Јакус Симона Миро, Јанчар Рајка Павла, Јањић-Љубич Ивица, Јаворник Јернеја Марта Јеленко Ивана Иван, Јерлах Јоже Макс, Јесеновец Матије Станислав, Јоковић Часлана Стеван, Југ-Бердон Јожефа Бернарда, Јуркос Ивана Иван, Јустин Убалда Десан, Каучич-Полич Игнаца Барбара, Кавчич Феликса Антон, Кавчич Игнаца Сречо, Керин-Шкрбина Михаела Марија Кевц-Филеј Јанеза Кристина, Коцијан Јоже Аница, Коцијан Антона Антон;

Коцијанчич Франца Карло, Кодеља Јовренца Франц, Коглот Алојза Сергеј, Колтај Лудвика Јоже, Комавли Валентина Симон, Копач Антона Франц, Копач-Коленц Андреје Мајда, Коприч Николе Драган, Кордаш Маркун Антона Силва, Корен Франца Александер, Кос-Франц Јожефа Хилда, Космина Франца Данило, Кошир Јурија Макс, Кошмрл Антона Штефка, Ковачич-Чач Ивана Елса, Ковачич Филипа Јосип, Крајнич Леополда Божидар, Краљ Франца Иван, Крањак Јосипа Јосип, Крашек Јоже Виктор, Кребаљ Антона Албин, Креже-Вишнер Матилде Људмила, Кризнич Антона Емил, Кухарич Мартина Јернеј, Купљен-Болкович Јакоба Ангела, Лаврич Антона Антон, Лесјак-Кржишник Јожефа Ивана, Левстик-Бароник Јожефа Терезија, Ликович Матије Ана, Лопарник Емила Милан, Ловакович Симе Мате, Луштрек Франца Винко, Мацедони Антона Рудолф, Мараспин Ивана Јуриј, Мараж Станислава Алојз, Маргетич Петера Радован, Маринкович Миржа Велибор, Маркежич Јожефа Александер, Маркочич Карла Станко;

Матјажиц Франца Кристи Медвешчак Ивана Јожеф, Медвешчак Ивана Венчеслав, Мерф-Шкерет Фердинанда Марија, Месариц Алојза Данило, Метљак Франца Херман, Михалич-Финк Ивана Ерна, Михељ Франчишка Антон, Милавец Јоже Франц, Милавец Матеје Матија, Митровић-Веховар Алојзија Маркија, Млалован Антона Мирко, Млабан Миливоја Слободан, Млакар-Михелич Ивана Франчишка, Млинарич Франца Божидар, Мршник Томажа Антон, Нерд Лудвика Драго, Новак-Веберич Ивана Јојзка, Орел-Истенич Јакоба Марија, Павловчич Ивана Марија, Перчич Франца Франц, Пердец Франца Франц Першоља Мартина Ангел, Пертоц Кристијанз Милош, Петач Алојзија Алојз, Петач-Овијач Јоже Регина, Петан Франца Рудолф, Петернел Јожеца Јоже, Петковић-Семца Тереза Шемса, Петриња Јожефа Силво, Пинтар Ивана Фрањо, Пинтар Јоже Јоже, Пишлар-Верник Јанка Соња, Пивац Бартула Чедомир, Подпац Антона Антон, Подрекар Макса Аница, Полајнер Ожболта Богдан, Поропат-Друг Марија Уршка, Посега Павела Цирил, Потокар-Јухант Франца Иванка;

Потокар-Зидариц Ивана Јожица, Пожру Антона Виљем, Приставец-Перин Стојана Анка, Ребев Антона Иван, Ремец Антона Миро, Ремжгар Јанеза Миха, Режек Јоже Гогазд, Ритлоп-Прапротник Лудвика Кристина, Родман Виктор Иво, Роша Петера Антон, Рошкар-Пспович Алексе Александра, Розман Франца Франц, Руес Ивана Јоже, Румпф-Добершек Штефана Даница, Рус-Болтар Сречка Соња, Сабалин Штефана Флоријан, Саиферт-Суша Ивана Славица, Schalamun-Пергер Мије Марија, Селјак Антона Стане, Силић Лудвиг Бранко, Симончич Андреја Иван, Симсич Валентина Мирко, Сирк Ивана Иван, Сиротич Мате Иван, Слуга Јожефа Јоже, Стајко Мартина Стане, Стариц Мартина Винко, Стефанчич Ивана Иван, Стегел Јакоба Јакоб, Стојановић Радисава Божидар Стрман-Џунк Антона Аница, Сулич Ивана Владимир, Ширај Алојза Алојз, Ширца Јанеза Адолф, Шкаработ Јожефа Милан, Шкерјанец-Зупанчич Алојза Антонија, Шкода-Грама Соња, Шкрбинч-Чепелник Франца Кристина, Шкрјанч-Прегел Феликса Вида;

Шкрљ-Коцијанчич Ивана Марија, Шлајпах Лудвика Лудвик, Шорли Петра Јоже, Шпорар Антона Јанез, Штанц Антона Емил, Штекар Ивана Доминик, Штембергер Августа Август, Шубер Јожеца Франц, Шујица Данило Слободан, Теховник-Божич Павла Розалија, Тинта Алојза Венчеслав, Томпич Тоне Алеш, Тошкан Августина Ернест, Тратник Франца Франц, Трбовц Карела Карел, Трдина Франца Јоже, Тручл Цирила Цирил, Турк Јожеца Миран, Ухелј Едварда Мирко, Умар Станислава Сергеј, Вален-

тинич Франца Јоже, Валич Алојза Вида, Велишчек Антона Антон, Велушчек Антона Данијел, Венцел Франца Ивонка, Видич-Коси Јанеза Марија, Вишич Јусуфа Мухамед, Вижитнић Ивана инж. Срећко Војнович Живка Василиј, Волгемут Франца Јанко, Вражич Штефка Петер, Здравец Јоже Јоже, Зајц Михаела Антон, Зајц-Бајжель Леополда Метка, Зајц-Шкуљ Антова Вера, Зелен Штефана Алојз, Земљич Јакоба Антон, Зидарич Августа Марино, Зупанич-Демшар Мартина Марија, Збогар Јанеза Алојз;

Желе Андреја Милан, Житко Антона Франц, Жунец Јоже Јоже, Жапиељ-Светик Мартина Катја;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручното знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Деветак Петера Цветко, Довч Карола Драго, Маролт Антона Виктор, Милич Светозара Душан, Пискар Катарине Антон, Поковец Франца Антон, Poljak Павела Рико, Розман Франца Франц, Шеруга Франца Јоже;

— за покажана храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

СО МЕДАЛ ЗА ХРАБРОСТ

Чернич Јоже Евген, Клеменчић Ивана Иван, Јогар Антона Франц, Млачник Алојза Кристијан, Шебеник Антона Антон;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Дубровић-Шербец Франца Франчишка, Грмовшек Срећка Петер, Хрен Франца Марија, Корошек Јожеца Владимир, Крижман-Травник Алојза Драгица, Месерко-Иваничевич Бранка Милка Пајенк Јосипа Божицар Петан Ернеста Божицар Роде Августа Август, Сној Франца Иван, Трстенак Јоже Павел;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Абрам Петера Сергеј, Бабник Ивана Зора, Бајт Михаела Алојз, Бандељ Франца Франц, Вела Јожеца Руди, Бизјак Маријана Марија Блажевич Драге Јордан, Богатај Андреја Антон, Боле Алојза Бернард, Болтар Ивана Цирил, Бракич Химо Адил, Братуш Ивана Валентин, Брезавшек-Бремец Јожеца Марија, Бркич Николе Анто, Цек-Светишич Антопа Францка, Пимперман Августа Милош, Цветановић Витомира Радомир, Чандек Франца Антон, Чефарич Антона Љубо, Чертанец Јернеја Јернеј, Чикотич Иб-

рахима Хасан, Дерновшек-Анжур Франца Бритита, Додич Антона Радо, Доленц Алојзија Јанез, Дома Августа Франц, Дрновшек Алојза Емил, Дроле Јожеца Јустин, Душић-Маври Леополда Данила;

Елснер Александера Александер, Ерзетич Карла Алдо, Фабрис Рајмуна Божо, Фелц Феликса Венцеслав, Ферјанчић-Кобеја Ивана Даринка, Флег Ивана Милан, Фолтин-Хорват Јожеца Ана, Фрас Јожеца Станислав, Фурлан Алојза Бранимир, Фурлан Јожеца Лудвик, Габријелчич Јожеца Феликс, Габријелчич-Тинта Алојза Ивица, Гиздавич Луке Дује Грандо Јосипа Марио, Гржељ Ивана Карел, Харб-Молан Јожеца Марија Heinrich-Шпослан Милана Зденка, Хити Алојз Франц, Хити Матије Вера, Хојан Флорјана Иван, Хорват-Гунф Симона Анка, Хрибовшек Јанеза Јурич, Ибрахимагић Сулејмана Смаил, Илеш Шандора Иштван, Ивачич Јожеца Цветко, Иванчић Јакоба Петер, Јагер-Мајер Антона Ема, Јагер Мартина Митја, Јавх-Смрајц Антона Славка, Јелсвчан-Крајник Андреја Терезија, Јереб Јулијана Евген, Јеремич-Хрга Јоже Аница, Јевеица Ранко Станиша, Јустин-Лемут Антона Марија, Кавчић Јоже Франц, Келенц Марија Штефан, Кланчар Андреја Андреј, Кнежевић Јована Урош, Кобад Антона Карло, Коцан Валента Томо, Кочар-Трамте Антона Блажена;

Кочевар-Маркељ Павела Славица, Кодеља Јожеца Мартина, Кодеља Јожеца Владимир, Кокшар Андреја Андреј Комљеновић Илије Јосип, Корчач Мује Расим, Короша-Дрозг Ферда Кристина, Котник Адолф Адолф, Крагељ Франца Венцеслав, Крајц Ивана Иван, Крајц Карела Винко, Крушник Јожеца Иван, Куковић Антона Франц, Кутија Јакова Миле, Кузник-Реповж Франца Ана, Лахаднер Марија Радо, Лазар Франца Срећко, Лебан Андреја Метод, Ленарт Јожеца Јоже, Мајзел Алојза Антон, Маргон Ивана Александер, Маринич Алојза Алојз, Меден Јанеза Јоже, Медвешчак Антона Отилија, Менард-Саламон Винценца Цветка, Мертељ Емила Емил, Михич Ернеста Роман, Милавец Штефана Иван, Милинковић-Горшич Нинка Мила, Младеновић Миша Ката, Мркоња Миле Јосо, Мутерли Феликса Феликс Мунишич-Брачко Франца Бојка, Насич Карела Борис, Неманич Ивана Јоже, Николић Спасоје Зоран, Новар Карла Јоже, Новаковић-Дежман Франца Марија Обержан-Јурич Ивана Власта, Облак-Ерјавец Антона Франчишка;

Огризек Алојзија Иван, Озбић Ивана Мирослав, Панић Борислава Момчило, Passoni Прима Иван, Павлетич Романа Карло, Павлин Стане Стане, Перови-Мершина Михаела Соња, Петерел Јакоба Јакоб, Петковић Боже Милан, Петрич Штефана Штефан, Петровић Велимира Радисаа, Пикотики Антоњо Владимир, Пислак Јанеза Јоже, Пишкур-Савски Рајмунда Габриела, Пишлер Славка Људмила, Плесничар Стојана Расто, Плевник Ивана Иван, Покорн-Ласич Мирка Марта, Полнер-Дебелак Антона Хелга, Понграчић Драгутина Јосип, Потокар Виктор Миран, Повх Јосипа Срећко, Прикл Франца Франц, Рант Габријела Алојзија, Рашиполич Мира Ангел, Реднак Матије Јоже, Ремец Алојза Марјан, Ријавец Алојза Алојз, Ројшек-Келбел Валентина Мајда, Роквич Јосипа Александра, Рупник Штефана Алојз, Сагалин Адолфа Антон, Сечич Хелила Халиб, Селиншек-Лорбек Марије Богдана, Серажин Ивана Емил, Ситар Шкерјанич Франца Аница, Срчник Леополда Марјан, Сребрнич Франца Алојз Станич Франца Виктор, Стојаквић Алексе Дарко, Стојанович-Кариж Хиларија Сабина;

Сухоњић Махмута Хамдија, Супанчић Јанка Јанко, Свечко Франца Франц, Сахбегович Хасана Алија, Шемрл-Соклич Франца Марија, Шеруга Јожеца Јанез, Ширца Алојза Алојз, Шкорја Јожеца Станко, Шмајс-Рејец Јакоба Лојзка, Шорго Антона Марио, Штелцар-Гутман Андреја Аница, Штирн Ја-

неза Јанез, Шток Аугустина Алојз, Тадић Петра
 Фрањо, Тарандек Јосипа инж. Владимир, Тодић
 Ђорђа Јово, Томажич Владимирја Јожеф, Томажич
 Алојза Клавдиј, Томић Томе Радивоје, Томљеновић
 Јосе Никола, Торкар Николаја Марјан, Травнер Ка-
 рела Јоже, Трифуновић Ђуре Душан, Тробен Јо-
 жефа Здравко, Турчин Валентина Јоже, Удович-
 -Муха Алојза Амалија, Уршич Ивана Јожеф Вајт-
 хаузер Грегора Карел, Валенти Рудолфа Хенрик
 Вауда-Шкрјанец Алојза Даринка, Вишек Ленарда
 Ленард, Винобшки Мартина Владо, Вирант Луд-
 вика Петер, Висински-Левичник Јоже Иванка, Вла-
 дович-Поклека Јернеја Иванка, Војиновић Василија
 Богдан, Воук Ивана Едвард, Врбани Вида Август,
 Заковшек Франца Рајко, Закаршек Стане Стане;
 Залазник Јакоба Јоже, Земљич Станка Роман,
 Зоцкил Јожефа Винценц, Жерјал Алојза Карел,
 Живец Антона Алфонз;

— за залагање и постигнати успеси во работата
 на општина народната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Вамбич Антона Антон, Бутина Бориса Расја,
 Цомино Ото Ото, Держај Вилема Гвидо, Хадичак
 Михајла Доминик, Јелев Павела Марјан, Кастелич
 Винка Андреј, Кавалич Виктора Борис, Кекић
 Јуса Хуснија, Корев Јоже Антон, Локовшек Ивана
 Јан, Мургељ Ане Антон, Парадик Мате Петар, Пав-
 чич Отона Емануел, Планиншич Јоже Иван, Пого-
 релец Јернеја Матија, Прапротник Франца Јоже,
 Сусман Франца Франц, Шлосар Владе Владо,
 Штрумбел Јернеја Франц, Турк Драге Драго, Жа-
 гар Јанеза Иван;

СО МЕДАЛ ЗА ВОЈНИЧКИ ДОБРОДЕТЕЛИ

Левичник Карела Лука, Мицхиели Луја Дарко.

Бр. 30
 28 март 1978 година
 Белград

Претседател
 на Републиката,
 Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
844. Закон за склучување и извршување на меѓународните договори — — — —	2217
845. Закон за здравствената исправност на животните намирници и на предметите за општа употреба — — — —	2220
846. Закон за производство и промет на опојни дроги — — — —	2225
847. Закон за Југословенската банка за меѓународна економска соработка и за заедничките финансиски организации — — — —	2229
848. Закон за обезбедување средства за отстранување на последици од елементарни непогоди — — — —	2244
849. Закон за измени на Законот за Фондат на солидарноста со неврзаните земји и со земјите во развој — — — —	2246
850. Закон за измени на Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за инвестициони вложувања на Сојузниот секретаријат за надворешни работи од 1976 до 1980 година — — — —	2246
851. Одлука за имспување заменик-сојузен секретар за надворешни работи — — — —	2247
852. Одлука за именување заменик-претседател на Сојузниот комитет за труд, здравје и социјална политика — — — —	2247
853. Статут на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — — — —	2247
Одлука за потврдување на Статутот на Интересната заедница на Југославија за економски односи со странство — — — —	2255
854. Одлука за избор на претседател на Сојузниот совет за меѓународни односи — — — —	2255
855. Уредба за звањата на работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — — — —	2255
856. Уредба за униформата и ознаките на звањата на работниците на милицијата во Сојузниот секретаријат за внатрешни работи — — — —	2257
857. Одлука за ослободување од плаќање царина, увозни давачки и посебна такса на увозот на сурова нафта — — — —	2262
858. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за одредување максимални цени за вештачки ѓубриња и пестициди — — — —	2262
859. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за утврдување на благајнички максимум и за плаќање со готови пари — — — —	2262
860. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Il Piccolo“ — — — —	2263
861. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Bild“ — — — —	2263
862. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на весникот „Le Figaro“ — — — —	2263
863. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „Panorama“ — — — —	2263
864. Одлука за вршење плаќен промет со странство за потребите на Југословенската народна армија и за други потреби на народната одбрана и на Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена — — — —	2264
865. Спогодба за промена на затечените цени за флутинг хартија, шпенц хартија и сулфомонт ВХ1 и флутинг хартија произведена од слама — — — —	2264
866. Спогодба за промена на затечените цени за определени графички хартии — — — —	2264
867. Спогодба за промена на затечените цени за лимени — челични радијатори — — — —	2265
868. Спогодба за промена на затечените цени за специјална основна хартија за ѕидни тапети — — — —	2265
869. Спогодба за промена на затечените цени за бездрвна хартија за преписи „Дијамант“, бездрвни хартии за пишување „Козара“ и „Грмесч“ и целулозна хартија за алуфолни „Алумина“ — — — —	2265
Исправка на Упатството за содржината, обликот и начинот на употреба на еднообразните инструменти за плаќање и за единствената постапка и начин на вршење на работите на платниот промет во земјата — — — —	2265
Одликувања — — — —	2266

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1, Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.